



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Четврток, 12 декември 1996
Скопје

Број 66

Год. LII

Претплатата за 1996 година изнесува
6.000 денари. Овој број чини 400
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1224.

Врз основа на член 52, став 1 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТИ ПРИ УВОЗ НА СТОКИ ВО 1996 ГОДИНА

1. Во Одлуката за определување на царински контингенти при увоз на стоки во 1996 година („Службен весник на РМ“ бр. 21/96, 32/96, 42/96, 58/96, 60/96 и 63/96), во точката 5, по алинејата 5 се додаваат две нови алинеи 6 и 7 кои гласат:

– „дизел горива (тарифна ознака 27100000031), во количина од 8.000 тони;

– мазут (тарифна ознака 27100000041 – со содржина на сулфур до 2% по маса) во количина од 22.000 тони;“

– во иста точка алинејата 6 станува алинеја 8.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2743/3

9 декември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1225.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ С. ДАБИЉА – СТРУМИЦА

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Св. Кирил и Методиј“ с. Дабилџа – Струмица што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 26.02.1996 година.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-787/1

2 декември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1226.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „МИРЧЕ АЦЕВ“ ВО СКОПЈЕ

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Мирче Ацев“ во Скопје што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 27.02.1996 година.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-817/1

2 декември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1227.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „КОЧО РАЦИН“ ВО БЛАТЕЦ – ВИНИЦА

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Кочо Рацин“ во Блатец – Винаца што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 13.02.1996 година.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-493

2 декември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1228.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ С. КОСЕЛ – ОХРИД

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Гоце Делчев“ с. Косел Охрид

што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 16.02.1996 година.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-701
2 декември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1229.

Врз основа на член 97 од Законот за средното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ДРЖАВНОТО СРЕДНО МЕДИЦИНСКО УЧИ- ЛИШТЕ „Д-Р ЈОВАН КАЛАУЗИ“ ВО БИТОЛА

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Државното средно медицинско училиште „Д-р Јован Калаузи“ во Битола што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 13.03.1996 година.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-839/1
2 декември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1230.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ВАНЧО ПРКЕ“ ОД ДЕЛЧЕВО

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Ванчо Прке“ од Делчево што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 28.02.1996 година.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-758/1
2 декември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1231.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО ШТИП

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Кирил и Методиј“ во Штип што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 27.12.1995 година.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-177
2 декември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1232.

Врз основа на член 31 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на РМ“ бр. 13/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ХИДРОБИОЛОШКИОТ ЗАВОД ВО ОХРИД

Се дава согласност на одредбите на Статутот на хидробиолошкиот завод во Охрид, што го донесе Советот на седницата одржана на 21.08.1996 година.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-327/17
2 декември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1233.

Врз основа на член 6 од Одлуката за основање на Јавно претпријатие за берзанско работење „АГРО-БЕРЗА“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/92) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 ноември 1996 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОБРАНИЕТО НА ЈП ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ „АГРО-БЕРЗА“ – СКОПЈЕ

1. За членови на Собранието на Јавното претпријатие за берзанско работење „Агро-Берза“ – Скопје се именуваат:

Мери Хациева-Протик, виши советник за нормативно-правни работи во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство

Светлана Угриновска, советник на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство
проф. д-р Веџија Усалевиќ, продекан на Земјоделскиот факултет во Скопје

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 17-2922/2
19 ноември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1234.

Врз основа на член 96 став 3 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96 и 34/96) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија, („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 25 ноември 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ „ТЕФЕЈЈУЗ“
– СКОПЈЕ

1. Ерол Хајредини се разрешува од должноста член на Управниот одбор на ОУ „Телефејјуз“ – Скопје, поради негово заминување на работа во ДКП во Република Турција.

2. За член на Училишниот одбор на ОУ „Телефејјуз“ – Скопје се именува

Али Кубур, заменик на уредникот на весникот „Бирлик“ – Скопје

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-57/7 Претседател на Владата
25 ноември 1996 година на Република Македонија,
Скопје Бранко Црвенковски, с.р

1235.

Врз основа на член 163 од Законот за водите („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81; 37/87; 51/88; 20/90; 23/90; 24/91 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/92) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија, („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94, Владата на Република Македонија на седницата одржана на 25 ноември 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН
ОРГАН НА ВПОС „СТРУМИЧКИ СЛИВ“ – СТРУ-
МИЦА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Работничкиот совет на Водостопан-

1237.

Врз основа на член 77 став 3, член 165 став 1, член 171 став 1, член 219 став 5 и член 253 став 4 од Законот за царини („Службен весник на Република Македонија“, бр. 20/93 и 63/95), директорот на Царинската управа пропишува

П РА В И Л Н И К
ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ ЦАРИНСКИ ДОКУМЕНТ И ДРУГИТЕ ИСПРАВИ
ВО ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат содржината, формата, начинот на пополнување, поднесување и употреба во царинската постапка на единствениот царински документ за царински надзор (во понатамошниот текст: ЕЦД за надзор), единствениот царински документ за извоз (во понатамошниот текст: ЕЦД за извоз), единствениот царински документ за увоз (во понатамошниот текст: ЕЦД за увоз), декларацијата за царинската вредност на увезени стоки, спецификацијата за зголемување односно намалување на вредноста на консигнационите стоки и листот на промена на податоците, пријавата за увоз-извоз и провоз на стоки и исправите со кои стоките се упатуваат на друга царинарница.

Документите и исправите од став 1 на овој член се издаваат на образци кои се составен дел на овој правилник.

ското претпријатие во општествена сопственост „Струмички Слив“ – Струмица, со која за индивидуален рабтоводен орган на Претпријатието повторно е именуван Никола Пецев, дипл. град. инженер.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-63/1
25 ноември 1996 година
Скопје

Претседателот на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1236.

Врз основа на член 163 од Законот за водите („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81; 37/87; 51/88; 20/90; 23/90; 24/91 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/92) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија, („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94, Владата на Република Македонија на седницата одржана на 25 ноември 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН
ОРГАН НА РО ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ВОДИ
ВОДОСТОПАНСТВО „ИЗВОРИ“ – ГОСТИВАР

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Работничкиот совет на Работната организација за стопанисување со води Водостопанство „Извори“ – Гостивар, со која за индивидуален рабтоводен орган на Организацијата повторно е именуван Тасим Саити, дипл. правник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-63/3
25 ноември 1996 година
Скопје

Претседателот на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Со овој правилник се пропишува Кодексот на шифрите со кои се пополнуваат обрасците на документите и исправите од став 2 на овој член во царинската постапка (во понатамошниот текст: Кодекс на шифрите) кој е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Член 2

Рубриките во обрасците се пополнуваат на македонски јазик и со кирилско писмо, со печатар - принтер или машина за пишување.

При пополнувањето на обрасците не смее да се врши скратување, додавање, бришење, прецртување и исправка на запишаните податоци.

Член 3

Обрасците на ЕЦД за надзор, ЕЦД за извоз на стоки, ЕЦД за увоз на стоки и дополнителните обрасци ЕЦД-БИС се приспособени за електронска обработка на податоци.

Член 4

Во царинската постапка се употребуваат обрасци чие печатење е одобрено од Царинската управа на Република Македонија и на кои е назначен бројот на одобрението.

II. ЕЦД ЗА ЦАРИНСКИ НАДЗОР

Член 5

Образецот ЕЦД за царински надзор и дополнителниот образец ЕЦД-БИС за царински надзор се со димензии 210 x 297 мм со максимална должинска толеранција од 5 мм помалку или 8 мм повеќе. Образецот мора да се печати на самокопирна хартија со најмала маса од 40 гр/м² и не смее да содржи целулоза. Хартијата треба да биде dostatно непропусна, како податокот на едната страна не би влијаел на веродостојноста на податокот на другата страна и со отпорност таква да при нормална употреба лесно не се кине или превиткува.

Член 6

Образецот ЕЦД за надзор се состои од 4 листови и тоа:

- листот со број 1 (примерок во една копија за земјата извозник) останува во царинарницата на земјата извозник (отпремна царинарница);
- листот со број 4 (примерок во две копии) од кои едниот примерок за приемотна царинарница, а вториот примерок за подносителот на образецот ЕЦД за надзор;
- листот со број 5 (примерок за потврдување прием на стоката).

Подносителот на образецот ЕЦД за надзор може да употреби за свои потреби дополнителен лист без бројка на ознака, кој мора да има испишан текст "ЗА ИНТЕРНА УПОТРЕБА", а на грбот упатство за превозникот со изјава за превземање на обврските. Тој лист во постапката царинарницата не го заверува.

Листовите од образецот ЕЦД за надзор се оивичени од десната страна со обоена ивица со ширина од 3 мм и тоа листот број 1 со црвена боја; листот број 4 со испрекинатата сина боја и листот број 5 со сина боја.

Член 7

Ако со еден образец ЕЦД за надзор се пријавуваат повеќе видови стоки, кои се распоредуваат во повеќе од една Тарифна ознака на царинската тарифа, заедно со образецот ЕЦД за надзор се приложува дополнителен образец ЕЦД-БИС за надзор, со ист број листови како што го има образецот ЕЦД за надзор.

Во дополнителниот образец ЕЦД-БИС за надзор - дополнителниот лист не содржи изјава за превземање на обврските и упатство за превозникот.

Член 8

Образецот ЕЦД за надзор е поделен на рубрики кои се означени со броеви и со големи печатни букви.

Поделбата, боите и обележувањата на образецот ЕЦД-БИС за надзор се исти како образецот ЕЦД за надзор.

Рубриката може да биде поделена на подрубрики кои се видно означени и се бројат од лево на десно.

Рубриките означени со броеви ги пополнува подносителот на образецот ЕЦД за надзор, ЕЦД-БИС за надзор, а рубриките означени со големи печатни букви ги пополнува влезната царинарница.

Во листот обележан со број 1 рубриките 1 (прва и трета подрубрика), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15 (прва подрубрика), 17 (втора подрубрика), 18, 19, 21, 25, 27, 31 (втора подрубрика) 32,

33, 35, 38, 40, 44 (втора, трета и четврта подрубрика), 50 (втора подрубрика), 51 (втора, трета, четврта, петта, шеста и седма подрубрика), 52 (втора и трета подрубрика) и 53 се со зелена боја, а рубриците А, 1 (втора подрубрика), 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (втора и трета подрубрика), 16, 17 (прва и втора подрубрика), 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31 (прва подрубрика), 34, 37, 39, 41, 42, 43, 44 (прва подрубрика), 45, 46, 47, 48, Б, 49, 50 (прва подрубрика), В, 51 (прва подрубрика), 52 (прва подрубрика), Г, 54 и Д се со бела боја.

Во листовите обележани со број 4 и 5 рубриците 1 (прва и трета подрубрика), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31 (втора подрубрика), 32, 33, 35, 38, 40, 44 (втора, трета, четврта и петта подрубрика), 50 (втора подрубрика), 51 (сите освен прва подрубрика), 52 (втора и трета подрубрика), 53, 55 (сите освен прва подрубрика) и 56 се со зелена боја а другите рубрики означени со буква, број и безброј се со бела боја.

Член 9

Образецот ЕЦД за надзор се употребува во патниот сообраќај и тоа за:

- провоз на стока;
- упатување на стоката;
- преупатување на стоката;
- пријавување на стоката и за
- сместување во царински склад

За провоз на стока низ царинското подрачје на Република Македонија се поднесува образец ЕЦД за надзор кој има три листа кои се обележани со број 1. 4. 5 и лист за интерна употреба.

- листот обележан со број 1 го задржува влезната царинска испостава, а листовите обележани со броевите 4 и 5 ја пратат стоката до излезната царинска испостава.

- листот обележан со број 4 го задржува излезната царинска испостава за свои потреби, а со листот обележан со број 5 се потврдува прием на стоката на отпремната - влезна царинска испостава, а со перфорираниот дел се потврдува прием на стоката на превозникот.

- листот за интерна употреба, царинската испостава не го евидентира ниту го заведува, туку тој претставува вид на договор помеѓу подносителот на образецот ЕЦД за надзор и превозникот на кој лист на грбот е отпечатено упатство за превозникот и изјава за превземање на обврските за превоз на стоката.

За упатување и преупатување на стоката се поднесува образец ЕЦД за надзор кој има 4 листа кои се обележани со броевите 1. 4. 5 и лист за интерна употреба.

- листот обележан со број 1 го задржува отпремната царинска испостава која ја упатила или преупатила стоката на друга царинска испостава.

- листовите обележани со 4. 4. и 5 и листот за интерна употреба ја пратат стоката до приемната царинска испостава со кои што се врши пријавување на стоката.

- листот обележан со број 4 (првиот примерок) го задржува приемната царинска испостава, а другиот лист обележан со број 4 (вториот примерок) му се враќа на подносителот на ЕЦД за надзор, а со листот обележан со број 5 се потврдува прием на стоката на отпремната царинска испостава, а со перфорираниот дел се потврдува прием на стоката на превозникот.

Пријавување на стока во внатрешна царинска испостава која на граничната царинска испостава е пријавена со карнет ТИР, се поднесува образец ЕЦД за надзор кој има 2 листа кои се обележани со броевите 4. 4.

- првиот примерок од листот обележан со број 4 го задржува царинската испостава за свои потреби, а другиот лист му се враќа на подносителот на образецот ЕЦД за надзор.

За стоки кои се сместуваат под царински надзор (царински складишта, сместувалишта, други магацини, други простори и простории), се поднесува образец ЕЦД за надзор кој има 2 листа кои се обележани со броевите 4. 4, од кои едниот лист оверен

од складиштарот дека стоката ја примил на чување го задржува царинската испостава, а другиот лист го задржува складиштарот.

За царинење на стока во гранична царинска испостава се поднесува образец ЕЦД за надзор кој има 2 листа кои се обележани со броевите 4. 4, од кои едниот лист го задржува царинската испостава за свои потреби, а другиот лист му се враќа на подносителот на образецот ЕЦД за надзор.

Враќање на увозно неоцаринета стока во странство по било кој основ (не исполнува услови за увоз, не се сложува со наодот на царинарницата, рокот на лежење истекол и во други случаи), се поднесува образец ЕЦД за надзор кој има 4 листа кои се обележани со броевите 1. 4. 4. 5 и лист за интерна употреба.

- листот обележан со број 1 го задржува отпремната царинска испостава, листовите обележани со броевите 4. 4. 5 и листот за интерна употреба ја пратат стоката до излезната царинска испостава со кои се врши пријавување на стоката.

- листот обележан со број 4 (првиот примерок), го задржува излезната царинска испостава, другиот лист обележан со број 4 (вториот примерок) му се враќа на подносителот на образецот ЕЦД за надзор, а со листот обележан со број 5 се потврдува прием на стоката на отпремната царинска испостава, а со перфорираниот дел се потврдува прием на стоката на превозникот.

При поднесување на образецот ЕЦД за надзор при провоз, за упатување и преупатување на стоката, за пријавување за царинење на стоката, за царински надзор, за сместување во царински склад, подносителот на образецот ЕЦД за надзор приложува и фактура за вредноста на пријавената стока.

Ако кон образецот ЕЦД за надзор при влезот во царинското подрачје на Република Македонија не е приложена фактура, подносителот на образецот ЕЦД за надзор може да поднесе изјава за вредноста на стоката со наведување на сите потребни податоци за стоката. Во изјавата се наведуваат од каде потекнуваат податоците за вредноста на стоката. Изјавата се потпишува од овластено лице на подносителот и заверена со негов печат.

Член 10

За пратките натоварени на едно превозно средство, наменета за една царинарница, се пополнува само еден образец ЕЦД за надзор.

За ист вид на стока, натоварена на повеќе превозни средства, наменета за една царинарница, се пополнува еден образец ЕЦД за надзор и се приложува список на превозните средства.

Ако упатената или преупатената стока е наменета за повеќе од еден примач, се приложува како задолжителен прилог кон образецот ЕЦД за надзор и список на пратките кон листовите со број 1. 4. 4.

Списокот на пратките ги содржи следните податоци:

- 1) да биде назначен како список на пратки;
- 2) во горниот десен агол да има простор за впишување на бројот на образецот ЕЦД за надзор;
- 3) реден број на пратката;
- 4) број на колет;
- 5) трговски назив на стоката;
- 6) бруто маса на стоката;
- 7) примач на стоката, шпедитер или увозник;
- 8) простор за забелешка на царинарницата.

Дозволено е да се употребуваат и странски списоци, ако ги содржат сите податоци наведени во став 4 на овој член. Ако странските списоци не ги содржат бараните податоци подносителот на образецот ЕЦД за надзор составува соодветен список на пратката и го приложува кон образецот ЕЦД за надзор.

Член 11

Образецот на ЕЦД за царински надзор подносителот го пополнува на следниот начин:

РУБРИКА 1 - ДЕКЛАРАЦИЈА:

во оваа рубрика се запишува:

- прва подрубрика: Т (транзит)
- втора подрубрика: 8 (пријава)

- во третата подрубрика се запишува бројот, кој означува вид на царинскиот надзор и тоа за:

- 1 провоз(транзит) на стоки
- 2 упатување на стоки до внатрешна царинска испостава, како и царинење во самата гранична испостава;
- 3 враќање на неоцаринета стока во странство;
- 4 преупатување на веќе пријавена стока на други царинарници;

РУБРИКАТА 2 - ИСПРАКАЧ/ИЗВОЗНИК:

во оваа рубриката се запишува името, местото и адресата на испраќачот.

РУБРИКА 3 - ОБРАСЦИ:

во оваа рубрика се запишува:

- прва подрубрика: реден број на образецот во однос на вкупниот број на обрасци кои се приложени кон образецот ЕЦД за надзор;
- втора подрубрика: вкупен број на приложени обрасци вклучувајќи ги обрасците ЕЦД и ЕЦД-БИС за надзор;

(пример: еден ЕЦД за надзор со 5 наименованија т.е. два ЕЦД-БИС-а за надзор. На првиот образец т.е. на ЕЦД за надзор се запишува 1 во првата подрубрика и 3 во втората. На вториот образец т.е. првиот ЕЦД-БИС за надзор се внесуваат 2 и 3 соодветно, и на крај на третиот образец се внесуваат 3 и 3).

РУБРИКА 4 - ТОВАРНИ ЛИСТОВИ:

во оваа рубрика се запишува вкупниот број на приложени фактури и документи кон образецот ЕЦД за надзор со кои се докажува вредноста на стоката.

РУБРИКА 5 - НАИМЕНОВАНИЈА:

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 6 - БРОЈ НА КОЛЕТИ:

во оваа рубрика се запишува вкупниот број на колети (картони, сандуци, палети, вреќи, омоти, бали итн.) во зависност од тоа како е пакована стоката. Ако стоката е во растурена состојба во рубриката се запишува 1.

РУБРИКА 7 - РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ:

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 8 - ПРИМАЧ:

во оваа рубрика се запишува името, местото и адресата на примачот на стоката од фактурата, товарната исправа или другите приложени документи. Ако упатената стока е наменета за повеќе примачи во оваа рубрика се запишува "ЗБИРНО" и името на примачот на збирната стока.

РУБРИКА 9 - ФИНАНСОВО ОДГОВОРНО ЛИЦЕ:

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 10 - ЗЕМЈА НА ПРВ ПРИЕМ:

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 11 -ЗЕМЈА НА ПОСРЕДНИК:

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 12 - ПОДАТОК ЗА ВРЕДНОСТА:

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 13 - ЗЗП (Заедничка земјоделска политика):

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 14 - ПОДНОСИТЕЛ / ЗАСТАПНИК:

во оваа рубриката се запишува назив, седиште на правното лице кое го поднесува образецот ЕЦД за надзор, презиме, име и потпис на лицето, што го застапува правното лице и се става печат на правното лице - подносителот. Рубриката ја пополнуваат домашните правни лица кои во смисла на член 96 и член 172, став 2 од Законот за царини не се обврзани да плаќаат обезбедување. Во рубриката се запишува матичниот број на подносителот на образецот ЕЦД за надзор.

Кај задолжителното плаќање на обезбедување рубриката останува празна (се пополнува рубрика 50).

Лице што го застапува правното лице е лицето кое ќе и достави на царинарницата овластување од превозникот на стоката.

РУБРИКА 15 - ШИФРА НА ОТПРЕМНА ЗЕМЈА/ИЗВОЗ:

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 15 - ОТПРЕМНА ЗЕМЈА/ИЗВОЗ:

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 16 - ЗЕМЈА НА ПОТЕКЛО:

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 17 - ЗЕМЈА НА НАМЕНА

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 17 - ШИФРА НА ЗЕМЈА НА НАМЕНА

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 18 - РЕГИСТРАЦИЈА И ДРЖАВА НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО ПРИ ПОАЃАЊЕ;

во оваа рубрика се запишува:

- прва подрубрика: регистарскиот број на превозното средство (влекач-камион);
- втора подрубрика: шифрата на државата на превозното средство од Кодексот на шифрите.

Ако превозното средство (влекач) и приколицата се регистрирани во различни држави, се запишува државата каде е регистрирано влечното возило.

Ако ист вид на стока е натоварена на повеќе превозни средства,

- во првата подрубрика ќе се запише "по список" и ќе се приложи списокот на превозните средства со забелешка и наведување на регистерските ознаки на превозните средства;

- во втора подрубрика се запишува шифрата на државата на превозното средство од Кодексот на шифрите на која и припаѓаат повеќето возила. Ако бројот на возилата е еднаков, се запишува шифрата на државата, на која и припаѓаат возилата, на кои е натоварена повеќе стока.

РУБРИКА 19 - КОНТ (КОНТЕЈНЕР):

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 20 - УСЛОВИ НА ИСПОРАКА:

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 21 - РЕГИСТРАЦИЈА И ДРЖАВА НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО ШТО ЈА МИНУВА ГРАНИЦАТА:

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 22 - ВАЛУТА И ВКУПЕН ИЗНОС НА ФАКТУРАТА:

- во првата подрубрика се запишува шифрата на валутата, во која е искажана вредноста на стоката од Кодексот на шифрите;

- во втората подрубрика се запишува фактурниот износ во валута.

Ако вредноста на стоката е искажана во две или повеќе валути, во првата подрубрика се запишува шифрата на денарот, во другата подрубрика вкупната пресметана противвредност на стоката во денари по курс за пресметување на царински давачки на денот на поднесувањето на образецот ЕЦД за надзор. Податокот за вредноста се запишува со две децимални места.

РУБРИКА 23 - КУРС НА ВАЛУТАТА:

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 24 - ВИД НА НТР (ВИД НА НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКА РАБОТА);

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 25 - ВИД НА ТРАНСПОРТ НА ГРАНИЦА:

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 26 - ВИД НА ВНАТРЕШЕН ТРАНСПОРТ;

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 27 - МЕСТО НА УТОВАР:

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 28 - ФИНАНСИСКИ И БАНКАРСКИ ПОДАТОЦИ:

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 29 - ЦАРИНАРНИЦА НА ИЗЛЕЗ:

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 30 - СТОКАТА Е СМЕСТЕНА:

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 31 - ПАКУВАЊЕ И ОПИС НА СТОКАТА, ОЗНАКИ И БРОЕВИ - КОНТЕЈНЕР, БРОЈ И ВИД:

во рубриката се запишува вкупниот број, вид и ознака на колетите. Ако не може да се запишат сите ознаки на колетите се запишува "спецификација", која се приложува кон образецот ЕЦД за надзор.

Во оваа рубрика се запишува вообичаен трговски назив на стоката и податоци за идентификација на стоката.

РУБРИКА 32 - РЕДЕН БРОЈ НА НАИМЕНОВАНИЕ:

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 33 - ТАРИФНА ОЗНАКА:

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 34 - ШИФРА НА ЗЕМЈА НА ПОТЕКЛО:

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 35 - БРУТО МАСА (КГ):

во оваа рубрика се запишува вкупната маса изразена во килограми, заокружена на две децимали на стоката опишана во рубрика 31.

Бруто маса на стоката запишана во рубриката 35 мора да е усогласена со податоците во приложените документи - прилози. Ако пропратните документи, прилози не содржат податоци за бруто-маса на стоката, подносителот на образецот ЕЦД за надзор треба да даде изјава за тежина на стоката и да ја завери со потпис и печат.

РУБРИКА 37 - ПОСТАПКА:

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува!

РУБРИКА 38 - НЕТО МАСА (КГ):

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 39 - КОНТИНГЕНТ:

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 40 - ИСПРАВА / ПРЕДХОДЕН ДОКУМЕНТ:

при преупатување на стоката во оваа рубрика се запишува одвоени со коси црти шифрата на влезната царинска испостава од Кодексот на шифри, број и датум на влезниот ЕЦД за надзор.

РУБРИКА 41 - КОЛИЧИНА ВО ЕДИНИЦА МЕРА:

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 42 - ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ:

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 43 - ЕДИНИЦА НА МЕРА:

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 44 - ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ И ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ:

во оваа рубрика се запишуваат податоци за превозникот и тоа:
во првата подрубрика:

- име и адреса на превозникот;
- име и презиме на возачот;
- адреса на постојано живеење на возачот;
- број на пасошот или личната карта на возачот;

во втората подрубрика:

- потпис на возачот.

РУБРИКА 45 - ПРИЛАГОДУВАЊЕ:

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 46 - СТАТИСТИЧКА ВРЕДНОСТ:

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 47 - ПРЕСМЕТКА НА ДАВАЧКИ:

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 48 - ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ:

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 49 - ШИФРА НА МАГАЦИН:

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 50 - ГЛАВЕН ОБВРЗНИК:

во оваа рубрика се запишува назив, седиште и матичен број на подносителот на образецот ЕЦД за надзор, кој кај отпремната царинарница за превозникот на стоката уплатил обезбедување или положил гаранција од банка. Во рубриката треба да биде запишано име и презиме на овластеното лице од подносителот, како и негов потпис.

Оваа рубрика не се пополнува ако е пополнета рубриката 14.

РУБРИКА 51 - ПРЕДВИДЕНИ ЦАРИНАРНИЦИ НА ТРАНЗИТ (И ЗЕМЈИ):
ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 52 - ГАРАНЦИЈА НЕ ВАЖИ ЗА:
ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 53 - ОДРЕДИШНА ЦАРИНАРНИЦА И ЗЕМЈА:
во оваа рубрика се запишува приемната царинска испостава и нејзината шифра од Кодексот на шифрите.

**РУБРИКА 54 - МЕСТО И ДАТУМ, ПОТПИС И ИМЕ НА
ДЕКЛАРАНТОТ/ЗАСТАПНИК:**

- кај отпремната царинарница подносителот на образецот ЕЦД за надзор става свој печат на листот обележан со број 1 и се потпишува на поднесениот образец ЕЦД за надзор.

- кај приемната царинарница подносителот на образецот ЕЦД за надзор, што ја пријавува стоката на листовите обележани со број 4. 4. 5., се потпишува и става свој печат.

РУБРИКА 55 - ПРЕТОВАР:

рубриката ја пополнува подносителот на образецот ЕЦД за надзор при претовар на стоката во друго превозно средство и тоа :

- во првиот ред се запишува седиштето на царинската испостава каде што се врши претовар на стоката.

- во вториот ред се запишува регистарскиот број на превозното средство во кое се врши претовар и шифра на државата на превозното средство од Кодексот на шифрите.

- третиот и четвртиот ред не се пополнуваат.

**РУБРИКА 56 - ДРУГИ НЕЗГОДИ ЗА ВРЕМЕ НА ПРЕВОЗОТ/ПРЕВЗЕМЕНИ
МЕРКИ:**

во оваа рубрика се запишува било каков вонреден настан или случка при превозот на стоката од отпремната до приемната царинарница.

Член 12

Во образецот ЕЦД за надзор царинарницата ги пополнува рубриките на следниот начин:

РУБРИКА А - ОТПРЕМНА/ИЗВОЗНА ЦАРИНАРНИЦА:

оваа рубрика ја пополнува приемната царинска испостава на следниот начин:

- во првиот ред се запишува името на царинската испостава и шифра од Кодексот на шифрите;

- во вториот ред се запишува бројот од контролникот на ЕЦД за надзор и датум на приемот на образецот ЕЦД за надзор;

- во третиот ред е потпис и факсимил на царинскиот работник кој го евидентирал образецот ЕЦД за надзор и печат на царинската испостава.

РУБРИКА Б - ПОДАТОЦИ ЗА КНИЖЕЊЕ:

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА В - ИЗЛЕЗНА ЦАРИНАРНИЦА:

оваа рубрика ја пополнува излезната царинска испостава на следниот начин :

- во првиот ред се запишува името на царинската испостава и шифра од Кодексот на шифрите;

- во вториот ред се запишува бројот од контролникот на ЕЦД за надзор и датум на приемот на образецот ЕЦД за надзор;

- во третиот ред е потпис и факсимил на царинскиот работник кој го евидентирал образецот ЕЦД за надзор и печат на царинската испостава.

РУБРИКА Г - КОНТРОЛА НА ИЗВОЗНА ЦАРИНАРНИЦА:

оваа рубрика ја пополнува извозната царинска испостава на следниот начин:

- првиот ред останува празен;
- во вториот ред се запишува вкупен број на ставени царински пломби;
- во третиот ред се запишува бројот на царинската клешта со која е жигосана царинската пломба.
- во четвртиот ред се запишува рок на предавање на стоката на приемната царинска испостава;
- во петтиот ред се става потпис и факсимил на царинскиот работник.

На десната страна од рубриката се става печат на излезната царинска испостава.

РУБРИКА Д - КОНТРОЛА НА ОТПРЕМНАТА ЦАРИНАРНИЦА (ГРАНИЧНА):

оваа рубриката ја пополнуваат инспекциските служби (ветеринарна, фитосанитарна, санитарна и пазарна).

РУБРИКА Ѓ - ПРИБЕЛЕШКА НА НАДЛЕЖНИОТ ОРГАН:

- при претовар на стоката во оваа рубрика се запишуваат бројки и ознаки на новите царински обележја-пломби, печат на царинската испостава и потпис и факсимил на царинскиот работник.

- ако во отпремната царинска испостава се издадени повеќе обрасци ЕЦД за надзор за стоки натоварени на едно превозно средство, во оваа рубрика се запишуваат броевите на примените обрасци ЕЦД за надзор од рубриката "В".

РУБРИКА Е - ПОТВРДА НА ОВЛАСТЕНИТЕ ОРГАНИ:

оваа рубрика ја пополнуваат инспекциските служби (ветеринарна, фитосанитарна, санитарна и пазарна).

РУБРИКА Ж - ДОПОЛНИТЕЛНА КОНТРОЛА:

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА З - КОНТРОЛА НА ПРИЕМНАТА ЦАРИНАРНИЦА:

оваа рубрика ја пополнува приемната царинска испостава при констатирани неправилности при пријавувањето на стоката. Податоците се запишуваат во долниот дел од рубриката каде се става потпис и факсимил на царинскиот работник и печат на царинската испостава.

РУБРИКАТА ПОТВРДА НА ПРИЕМ - ЕУ:

оваа рубрика ја пополнува приемната царинска испостава, со наведување на бројот и датумот на образецот ЕЦД за надзор, назив на излезната царинска испостава, потпис и факсимил на царинскиот работник и печат на царинската испостава.

III-ЕЦД ЗА ИЗВОЗ НА СТОКИ

Член 13

Образецот ЕЦД за извоз на стоки и дополнителниот образец ЕЦД-БИС за извоз на стоки се со димензии 210 x 297 мм со максимална должинска толеранција од 5 мм помалку или 8 мм повеќе. Образецот мора да се печати на самокопирна хартија со најмала маса од 40 гр/м² и не смее да содржи целулоза. Хартијата треба да биде dostatно

непропусна, како податокот на едната страна не би влијаел на веродостојноста на податокот на другата страна и со отпорност таква да при нормална употреба лесно не се кине или превиткува.

Член 14

Образецот на ЕЦД за извоз на стоки и ЕЦД-БИС за извоз на стоки се состои од шест листови. Намената на секој лист е следната:

- листот со број 1 (примерок во една копија за земјата извозник) - останува во царинарницата на земјата извозник (отпремна царинарница).

- листот со број 2 (примерок во две копии) - служи за статистички потреби на земјата извозник.

- листот со број 3 (примерок во две копии за извозникот) - се враќа на извозникот заведен од надлежните царински органи.

- листот со број 5 (примерок во една копија за потврда за прием) - се враќа на отпремната царинарница како доказ дека стоката ја преминала царинската линија.

Ако заради обезбедување на одредени права во врска со извозот на стоката, односно заради спроведување на одредени постапки се поднесуваат повеќе листови од образецот ЕЦД за извоз на стоки и ЕЦД-БИС за извоз на стоки од пропишаните за спроведување на извозното царинење, подносителот на образецот ЕЦД за извоз на стоки и ЕЦД-БИС за извоз на стоки, освен пропишаните примероци на листовите, поднесува додатни примероци од листот обележан со број 3.

Листовите од образецот ЕЦД за извоз на стоки и ЕЦД-БИС за извоз на стоки се оивичени по десната страна со обоена ивица со широчина од 3 мм: и тоа листот број 1 - со црвена боја; листот број 2 - со зелена боја; листот број 3 - со жолта боја и листот број 5 - со сина боја.

Во листот обележан со број 1 рубриците 1 (прва и трета подрубрика), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15 (прва подрубрика), 17 (втора подрубрика), 18, 19, 21, 25, 27, 31 (втора подрубрика), 32, 33 (прва подрубрика), 35, 38, 40, 44 (втора, трета и четврта подрубрика), 50 (втора подрубрика), 51 (втора, трета, четврта, петта, шеста и седма подрубрика), 52 (втора и трета подрубрика) и 53 се со зелена боја, а рубриците А, 1 (втора подрубрика), 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (втора и трета подрубрика), 16, 17 (прва подрубрика), 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31 (прва подрубрика), 34, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44 (прва подрубрика), 45, 46, 47, 48, Б, 49, 50 (прва подрубрика), В, 51 (прва подрубрика), 52 (прва подрубрика), Г, 54 и Д се со бела боја.

Во листовите обележани со број 2 и 3 сите рубрики се со бела боја.

Во листот обележан со број 5, рубриката 1 (прва и трета подрубрика), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31 (втора подрубрика), 32, 33 (прва подрубрика), 35, 38, 40, 44 (втора, трета, четврта и петта подрубрика), 50 (втора подрубрика), 51 (сите освен прва подрубрика), 52 (втора и трета подрубрика), 53, 55 (сите освен прва подрубрика) и 56 се со зелена боја а другите рубрики означени со буква, број и безброј се со бела боја.

Член 15

Образецот ЕЦД за извоз на стоки се користи за декларирање на еден вид стока. Во случај да со еден образец ЕЦД за извоз на стоки се пријавуваат повеќе видови стоки, кои се распоредуваат во повеќе од една тарифна ознака на Царинската тарифа, заедно со образецот се приложува дополнителен образец ЕЦД-БИС за извоз на стоки, со ист број на листови како што ги има и образецот ЕЦД за извоз на стоки. Со еден образец ЕЦД за извоз на стоки може извозно да се царинат стоки само со еден вид на извоз.

Со секој дополнителен образец ЕЦД-БИС за извоз на стоки се дозволува декларирање на три наименованија, а со една декларација можат да се пријават најмногу 99 наименованија.

Член 16

Образецот ЕЦД за извоз на стоки подносителот го пополнува на следниот начин:

РУБРИКА 1 - ДЕКЛАРАЦИЈА:

во оваа рубрика се запишува:

- прва подрубрика: И (извоз)
- втора подрубрика: 1 (извоз)
2 (привремен извоз)
3 (извоз на привремено увезена стока)
9 (изнесување на стока од консигнационен склад и други

форми на извоз)

- трета подрубрика: ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа подрубрика не се пополнува;

РУБРИКА 2 - ИСПРАКАЧ/ИЗВОЗНИК:

во оваа рубрика се запишува назив, седиште и матичниот број на царинскиот обврзник.

Ако испракач е физичко лице се запишуваат неговото име, презиме, место, адреса и единствениот матичен број на граѓанинот.

Ако испракач е физичко лице - странец во оваа рубрика се запишуваат неговото име, презиме, место и држава со број на неговата патна исправа.

Ако извозот на стоки во странство го вршат дипломатски, конзуларни, трговски и други претставништва во оваа рубрика се запишува бројот 0200000;

РУБРИКА 3 - ОБРАСЦИ:

во оваа рубрика се запишува:

- прва подрубрика: реден број на образецот во однос на вкупниот број на обрасци кои се приложени со декларацијата;

- втора подрубрика: вкупен број на приложени обрасци вклучувајќи ги образецот ЕЦД за извоз на стоки и ЕЦД-БИС за извоз на стоки; (пример: еден образец ЕЦД за извоз на стоки со 5 наименованија т.е. два ЕЦД-БИС-а за извоз на стоки. На првиот образец т.е. на ЕЦД-то за извоз на стоки се запишува 1 во првата подрубрика и 3 во втората. На вториот образец т.е. првиот ЕЦД-БИС за извоз на стоки се внесуваат 2 и 3 соодветно, и на крај на третиот образец се внесуваат 3 и 3).

Кога со декларацијата се пријавува само еден вид на стока оваа рубрика не се пополнува, а во рубриката број 5 се впишува 1;

РУБРИКА 4 - ТОВАРНИ ЛИСТОВИ:

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува;

РУБРИКА 5 - НАИМЕНОВАНИЈА:

во оваа рубрика се запишува вкупен број на наименованија пријавени по образецот ЕЦД за извоз на стоки.

РУБРИКА 6 - БРОЈ НА КОЛЕТИ:

во оваа рубрика се запишува вкупниот број на колети (картони, сандуци, палети, вреќи, омоти, бали итн.) во зависност од тоа како е пакована стоката. Ако стоката е во растурена состојба во рубриката се запишува 1;

РУБРИКА 7 - РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ:

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува;

РУБРИКА 8 - ПРИМАЧ:

во оваа рубрика се запишува назив и седиште на купувачот - примач на стоката од фактурата, товарните листови и другите приложени документи;

РУБРИКА 9 - ФИНАНСОВО ОДГОВОРНО ЛИЦЕ:

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува;

РУБРИКА 10 - ЗЕМЈА НА ПРВ ПРИЕМ:

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува;

РУБРИКА 11 - ЗЕМЈА НА ПОСРЕДНИК:

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува

РУБРИКА 12 - ПОДАТОК ЗА ВРЕДНОСТА:

во оваа рубрика се запишува вредноста изразена во денари за транспорт, осигурување и други трошоци кои ја зголемуваат - намалуваат вредноста на стоките од рубрика 46 во зависност од паритетот на испорака наведена во рубриката 20 од образецот ЕЦД за извоз на стоки.

РУБРИКА 13 - ЗЗП (ЗАЕДНИЧКА ЗЕМЈОДЕЛСКА ПОЛИТИКА):

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува;

РУБРИКА 14 - ПОДНОСИТЕЛ/ЗАСТАПНИК:

во оваа рубрика се запишува, назив, седиште и матичен број на правното лице кое ја поднесува декларацијата;

Ако подносителот на образецот ЕЦД за извоз на стоки е физичко лице се пополнува како и рубрика 2;

РУБРИКА 15 - ОТПРЕМНА ЗЕМЈА/ИЗВОЗ:

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува;

РУБРИКА 15 - ШИФРА НА ОТПРЕМНА ЗЕМЈА/ИЗВОЗ

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува;

РУБРИКА 16 - ЗЕМЈА НА ПОТЕКЛО

во оваа рубрика се запишува називот на земјата во која стоките се произведени според прописите за потеклото на стоките и исправите со кои се докажува потеклото.

Ако се извезува привремено увезена стока во оваа рубрика се запишува земјата од која стоката привремено е увезена;

РУБРИКА 17 - ЗЕМЈА НА НАМЕНА

во оваа рубрика се запишува име на земјата каде што се извезува стоката;

РУБРИКА 17 - ШИФРА НА ЗЕМЈА НА НАМЕНА

во оваа рубрика се запишува шифра од Кодексот на шифри каде што се извезува стоката;

РУБРИКА 18 - РЕГИСТРАЦИЈА И ДРЖАВА НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО ПРИ ПОАЃАЊЕ:

во оваа рубрика се запишува:

- прва подрубрика: регистарски број на транспортното средство (камион, вагон) ако стоката е директно утоварена. Во оваа подрубрика се запишува регистарскиот број само на еден камион (за стоките наменети за извозно царинење натоварени во еден камион може да се поднесат повеќе обрасци на ЕЦД за извоз на стоки);

- втора подрубрика: шифра на државата на превозното средство од Кодексот на шифри;

Ако превозното средство влекач - приколица се регистрирани во различни држави се запишува државата каде е регистрирано влечното возило.

Ако ист вид на стока е натоварена во повеќе вагони, во првата подрубрика се запишува "по список" и се приложува список на вагоните со нивните броеви.

Во воздушниот и во поштенскиот сообраќај оваа рубрика не се пополнува.

Во железничкиот сообраќај не се запишува националност на превозното средство.

Ако се извезуваат денковни пратки во железничкиот сообраќај во оваа рубрика се запишува "транспорт со железница".

РУБРИКА 19 - КОНТ (КОНТЕЈНЕР):

во оваа рубрика се запишува:

- 0 за стоки кои не се извезуваат во контејнер и
- 1 за оние кои се извезуваат во контејнер. Во овој случај идентификациониот број на контејнерот мора да се внесе во рубрика 31;

РУБРИКА 20 - УСЛОВИ НА ИСПОРАКА:

во оваа рубрика се запишуваат условите за испорака на стоките:

- прва подрубрика: шифра на паритет на испорака од Кодексот на шифри;
- втора подрубрика: место на паритетот на испораката;
- трета подрубрика: ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа подрубрика не се пополнува;

РУБРИКА 21 - РЕГИСТРАЦИЈА И ДРЖАВА НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО ШТО ЈА МИНУВА ГРАНИЦАТА:

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува;

РУБРИКА 22 - ВАЛУТА И ВКУПЕН ИЗНОС НА ФАКТУРАТА:

во оваа рубрика се запишува:

- прва подрубрика: шифра на валута од Кодексот на шифри, во која се искажува вредноста на стоката;
- втора подрубрика: се запишува вкупната бруто вредност на стоката заокружена на две децимални места, која се царини по ЕЦД за извоз на стоки.

Ако се извезува стока од облагородување, се запишува вредноста на услугата и на вградениот материјал кој се наплатува од странскиот нарачател.

РУБРИКА 23 - КУРС НА ВАЛУТА:

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува;

РУБРИКА 24 - ВИД НА НТР (ВИД НА НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКА РАБОТА):

оваа рубрика е поделена на две подрубрики и се пополнува на следниот начин:

- во првата подрубрика се запишува шифра од Кодексот на шифри за вид на надворешна -трговска работа;
- во втората подрубрика ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа подрубрика не се пополнува;

РУБРИКА 25 - ВИД НА ТРАНСПОРТ НА ГРАНИЦА:

во оваа рубрика се запишува шифра од Кодексот на шифри за вид на транспорт со кој стоката ја поминува царинската линија, во согласност со рубрика 18.

РУБРИКА 26 - ВИД НА ВНАТРЕШЕН ТРАНСПОРТ:

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува;

РУБРИКА 27 - МЕСТО НА УТОВАР:

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува;

РУБРИКА 28 - ФИНАНСИСКИ И БАНКАРСКИ ПОДАТОЦИ:

во оваа рубрика се запишува бројот и датумот на договорот за извоз на стоките од евиденцијата што ја води правното лице, кои меѓусебе треба да бидат одвоени со коса црта. Бројот на договорот треба да биде запишан исклучиво со нумерички ознаки, без букви или други ознаки, датумот на договорот се запишува со цифри на денот, месецот и годината од евиденцијата (пример 544/08.03.96).

Ако се извезуваат стоки кои биле привремено увезени се запишува истиот број и датум на договорот по кој биле оцаринети привремено увезените стоки.

Ако се извезува стока заради тоа што не одговара на договорените услови, во оваа рубрика се запишуваат одвоени со коса црта шифра на царинската испостава, број на ЕЦД за увоз на стоки по кој увозно е оцаринета несоодветната стока и двете последни цифри од годината.

Ако се царини стока која се праќа во замена за несоодветната стока вратена од странство, во оваа рубрика се запишуваат одвоени со коса црта шифра на царинската

испостава, број на ЕЦД за извоз на стоки по кој извозно е оцаринета несоодветната стока и двете последни цифри од годината.

Ако се извезува стока без плаќање на противвредност, оваа рубрика не се пополнува.

Ако се царини стока што ја испраќа физичко лице, освен претприемач, оваа рубрика не се пополнува.

Во оваа рубрика се запишува називот и шифрата на земја, од Кодексот на шифри, од која ќе се изврши наплата на извезената стока.

РУБРИКА 29 - ИЗЛЕЗНА ЦАРИНАРНИЦА:

во оваа рубрика се запишува шифра од Кодексот на шифри и името на царинската испостава на која и се упатуваат стоките за излез од Република Македонија.

РУБРИКА 30 - СТОКАТА Е СМЕСТЕНА:

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува;

РУБРИКА 31 - ПАКУВАЊЕ И ОПИС НА СТОКАТА, ОЗНАКИ И БРОЕВИ-КОНТЕЈНЕР, БРОЈ И ВИД:

- во првиот ред на оваа рубрика се запишуваат вкупен број, вид и ознака на колетите. Ако не можат да се запишат сите ознаки на колетите се запишува "спецификација" која се приложува.

Ако повеќе видови стоки се запакувани во едно или повеќе колета, односно ако пристигнале во еден или повеќе вагони, односно еден камион, бројот на колета односно вагони или камион се запишува само во првото наименование.

Ако во рубрика 19 стои "1" се запишува идентификациониот број на контејнерот.

- во вториот и во останатите редови на оваа рубрика се запишува наименованието на стоката од Царинската тарифа, вообичаениот трговски назив на стоката и податоци потребни за идентификација и распоредување на стоката.

По исклучок на став 4 на оваа точка, рубриката 31 се пополнува на следниот начин:

- ако во странство се испраќаат стоки за бесплатна распределба, односно потрошувачка на саеми, изложби и други приредби во странство или ако правно лице кое изведува работи во странство, извезува на свои градилишта потрошен материјал без наплата на противвредноста, се запишува заедничко наименование "потрошен материјал", а во шифреното поле на рубрика 33 се запишува бројот "9801200000";

- ако се царинат домашни стоки, освен гориво и мазиво, кои се продадени заради снабдување на превозни средства во меѓународниот сообраќај се запишува "снабдување на превозни средства во меѓународен сообраќај", а во шифреното поле на рубрика 33 се запишува бројот: "9801100000";

- ако се враќа привремено увезен алат, ситен инвентар и мостри, се запишува "враќање на привремено увезен алат, ситен инвентар и мостри", а во шифраното поле на рубрика 33 се запишува бројот "9801600000";

- ако дел од стоките кои биле привремено увезени на облагородување се враќаат во непроменета состојба, а тие стоки се распоредуваат во повеќе тарифни ознаки на Царинската тарифа, се запишува заедничко наименование "враќање на необлагородени стоки во непроменета состојба", а во шифраното поле на рубрика 33 се запишува бројот "9801500000";

- ако привремено се извезува алат, ситен инвентар, радио и телевизиска опрема, се запишува заедничко наименование "алати и ситен инвентар" или "Радио и ТВ опрема", а во шифреното поле на рубрика 33 се запишува бројот "9801700000";

- ако привремено се извезува или враќа привремено увезена стока заради прикажување на меѓународни саеми, изложби или други приредби, односно штанд-материјал наменет за уредување на саемски простории, се запишува "Саемска стока", односно "Стока за изложба", односно "Штанд-материјал", а во шифреното поле на рубрика 33 се запишува бројот "9801400000";

- ако се извезува стока привремено увезена на облагородување без примена на член 6 од Законот за Царинска Тарифа во првото наименование се запишува финалниот производ, а во шифреното поле на рубрика 33 се запишува шифрата на тарифниот број на финалниот производ, а во второто и другите наименованија се запишува привремено увезената стока употребена за производство на финалниот производ што се извезува;

- ако физички лица освен претприемачи, извезуваат селидбени предмети, во оваа рубрика се запишува "селидбени предмети по приложен список", а во шифреното поле на рубрика 33 се запишува бројот "9801300000".

РУБРИКА 32 - РЕДЕН БРОЈ НА НАИМЕНОВАНИЕ:

во оваа рубрика се запишува реден број на наименованието во согласност со вкупниот број наведен во рубрика 5;

РУБРИКА 33 - ТАРИФНА ОЗНАКА:

оваа рубрика се состои од пет подрубрики кои се пополнуваат на следниот начин:

- прва подрубрика: во оваа подрубрика се запишуваат првите шест цифри од Тарифната ознака;
- втора подрубрика: во оваа подрубрика се запишуваат седмата и осмата цифра од Тарифната ознака;
- трета подрубрика: во оваа подрубрика се запишуваат последните две цифри од Тарифната ознака;
- четврта и пета подрубрика, ако со посебни прописи не е поинаку определено, овие подрубрики не се пополнуваат.

РУБРИКА 34 - ШИФРА НА ЗЕМЈА НА ПОТЕКЛО:

во оваа рубрика се запишува шифрата на земјата на потекло од Кодексот на шифри;

Ако се извезува привремено увезена стока, во оваа рубрика се запишува шифра од Кодексот на шифри на земјата од која стоката привремено е увезена;

РУБРИКА 35 - БРУТО МАСА (КГ.):

во оваа рубрика се запишува вкупната маса изразена во килограми, заокружена на две децимали, на стоката опишана во рубрика 31.

Ако се извезува електрична енергија оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 37 - ПОСТАПКА:

во оваа рубрика се запишува шифрата од Кодексот на шифри за вид на постапка, и тоа на следниот начин:

- прва подрубрика: во оваа подрубрика се запишуваат првите две цифри од шифрата од Кодексот на шифри за вид на постапка;
- втора подрубрика: во оваа подрубрика се запишуваат вторите две цифри од шифрата од Кодексот на шифри за вид на постапка;
- трета подрубрика: во оваа подрубрика се запишуваат последните три цифри од шифрата од Кодексот на шифри за вид на постапка, дефинирана на национално ниво; (на пример :

- редовен извоз, оваа рубрика ќе се пополни со шифрата 10 00 000;
- враќање на несоодветни стоки оваа рубрика ќе се пополни со шифрата 10 40 000 што значи 10 за редовен извоз, 40 за претходен увоз и 000 без посебна национална постапка;
- привремен извоз на стоки заради облагородување, оваа рубрика ќе се пополни со шифрата 21 00 000
- враќање на стоки од консигнационен склад во странство, оваа рубрика ќе се пополни со шифрата 32 71 000
- упатување на стоки од консигнационен склад заради снабдување на воздухоплови кои се сообраќаат со странство, оваа рубрика ќе се пополни со шифрата 95 71 000
- упатување на стоки од консигнационен склад во слободни царински продавници, оваа рубрика ќе се пополни со шифрата 96 71 000
- други случаи на конечно изнесување на стоки од консигнациониот склад, оваа рубрика ќе се пополни со шифрата 73 00 000)

РУБРИКА 38 - НЕТО МАСА (КГ.):

во оваа рубрика се запишува нето маса на стоката наведена во рубрика 31 (без пакување - амбалажа), изразена во килограми, заокружена на две децимали.

Ако нето масата на стоката е изразена со цели броеви во двете децимални места се запишуваат нули.

Ако масата на стоката е договорена бруто за нето во рубриките 35 и 38 се запишува ист податок.

Ако се извезува електрична енергија оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 39 - КОНТИНГЕНТ:

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува;

РУБРИКА 40 - ИСПРАВА/ПРЕТХОДЕН ДОКУМЕНТ:

оваа рубрика се пополнува на следниот начин:

Ако се извезува стока која претходно била увезена се запишува одвоено со коси црти шифра на царинската испостава од Кодексот на шифри, бројот на декларацијата за привремен увоз и последните две цифри од годината кога е примен образецот ЕЦД за увоз на стоки

Ако се изнесува стока сместена на консигнационен склад се запишува одвоено со коса црта шифра на царинската испостава од Кодексот на шифри, бројот на образецот ЕЦД за увоз на стоки по кој е сместена стоката на консигнација и последните две цифри од годината кога е примен образецот ЕЦД за увоз на стоки;

Доколку се работи за извоз без претходна постапка оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 41 - КОЛИЧИНА ВО ЕДИНИЦА МЕРА:

во оваа рубрика се запишува количината на стоката изразена во соодветната единица на мера, од рубрика 43, заокружена на две децимални места.

Ако сукцесивно се царинат стоки, кои се неделиви по количина, оваа рубрика не се пополнува до царинење на последната пратка. При царинење на последната пратка се запишува вкупната количина на стоките.

Ако вредноста на стоките зависи од примената на цената на пресметковната тежина, се запишува договорената пресметковна тежина на стоката (кондиционирана тежина).

Ако единица мера е килограм оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 42 - ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ:

Ако се извезуваат стоки кои се распоредуваат во повеќе тарифни ознаки, во оваа рубрика се запишува фактурната вредност на стоката од конкретното наименование, изразена во валута од првата подрубрика на рубриката 22.

Ако се извезува стока од облагородување, се запишува вредноста на услугата и на вградениот материјал кој се наплатува од странскиот нарачател.

Ако во образецот ЕЦД за извоз е пријавено само едно наименование, оваа рубрика мора да биде иста со вредноста од втората подрубрика на рубриката 22.

РУБРИКА 43 - ЕДИНИЦА НА МЕРА:

во ова рубрика се запишува задолжително единица на мера, од Одлуката за распоредување на стоките на формите на извоз и увоз со единечни мери според шифрата од Кодексот на шифри.

Ако за стоките кои се извезуваат, со Одлуката од став 1 не е пропишана задолжителна единица на мера, во оваа рубрика се запишува шифрата на единица на мера, од Кодексот на шифри, предвидена во фактурата.

Ако сукцесивно се царинат стоки, кои се неделиви по количина, во оваа рубрика се запишува шифра "50" до царинење на последната пратка. При царинење на последната пратка со која стоките се комплетираани во оваа рубрика се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифри.

Ако се извезуваат делови кои упростоено се распоредуваат во тарифната ознака на финалниот производ, во оваа рубрика се запишува шифрата "88".

Ако единица мера е килограм оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 44 - ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ И ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ:

Ако се извезува стока за која се потребни одобренија - решенија на царинарницата, односно надлежните органи на управата, во првиот ред на оваа рубрика се запишуваат и тие акти (на пример: решение за сукцесивен извоз, решение за извоз по основ на компензација, решение за извоз на стока која ќе се плати со увоз на стока,

решение за извоз на стока без преминување на царинската линија, дозвола за извоз, согласност за извоз и други акти со кој е регулиран извозот на стоки).

- во вториот ред во оваа рубрика се запишуваат формата на извозот од Кодексот на шифри и документи кои се приложуваат кон образецот ЕЦД за извоз на стоки од Кодексот на шифри за вид на приложени исправи: фактура: "935", санитарно уверение: "852", уверение за потекло (ЕУР-1): "861" со неговиот сериски број, во зависност од стоката што се извезува.

Ако се извезува стока увезена по член 53 од Законот за царини, во оваа рубрика се запишува: "нема право на враќање на царина и други мерки на поттикнување".

Во последниот дел од оваа рубрика се запишува назив, седиште и матичен број на производителот на стоката што се извезува.

РУБРИКА 45 - ПРИЛАГОДУВАЊЕ:

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува;

РУБРИКА 46 - СТАТИСТИЧКА ВРЕДНОСТ:

во оваа рубрика се запишува вредноста на стоката изразена во денари која се добива со пресметување на износот на валутата од рубрика 42 по статистичкиот курс по кој е утврдена проекцијата на платниот биланс на Македонија за тековната година, со паритет на македонска граница;

РУБРИКА 47 - ПРЕСМЕТКА НА ДАВАЧКИ:

оваа рубрика се состои од пет поделби кои се пополнуваат на следниот начин:

- првата поделба се пополнува со шифрата на давачка според Кодексот за шифри на давачки;

- втората поделба се пополнува со основицата врз која се врши пресметка и тоа :
Ако по едно ЕЦД за извоз на стоки се пријавени стоки кои се разврстуваат во една или повеќе тарифни ознаки на Царинската Тарифа во оваа поделба се запишува вкупната бруто маса од рубриката 35 (на пример во првото наменување бруто масата е 1000 кг, во второто 3600 кг, во третото 700 кг итн., во оваа поделба ќе се запише бруто маса од $5300 \text{ кг.} \Rightarrow 1000+3600+700=5300$)

- трета поделба се пополнува со процентот или износот по единица производ според Кодексот за шифри на давачки;

- четвртата поделба се пополнува со износот на административна такса која се плаќа во готови пари според соодветниот тарифен број од Тарифата на Законот за административни такси, пресметана на фактурната бруто маса на стоките од рубрика 35, или по единица мера;

- петтата поделба се пополнува со шифра од Кодексот на шифри за начинот на плаќање на давачките.

РУБРИКА 48 - ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ:

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 49 - ШИФРА НА МАГАЦИН:

во оваа рубрика се запишува шифрата на консигнациониот склад од решението на царинарницата за отворање на консигнационен склад за стоки кои се изнесуваат од консигнационен склад.

Ако привремено се извезуваат стоки во оваа рубрика се запишува рокот за враќање на привремено извезените стоки изразен во денови (на пример: ако рокот е одреден од 1 месец се запишува 30, а ако е три месеци се запишува 90 и тн) во зависност како е одобрено со решението на царинарницата-царинската испостава за привремен извоз на стоки;

РУБРИКА 50 - ГЛАВЕН ОБВРЗНИК:

во оваа рубрика се запишуваат:

- име, презиме и број на патната исправа на физичкото лице што ја превзело обврската да ја предаде стоката на излезната царинарница или

- назив, седиште и матичен број на правното лице што ја превзело обврската да ја предаде стоката на излезната царинарница, со име, презиме и број на патната исправа на возачот на возилото.

Ако стоката се превезува со странско превозно средство главен обврзник е подносителот на образецот ЕЦД за извоз на стоки од рубрика 14 и 54.

РУБРИКА 51 - ПРЕДВИДЕНИ ЦАРИНАРНИЦИ НА ТРАНЗИТ (И ЗЕМЈИ):
ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 52 - ГАРАНЦИЈА НЕ ВАЖИ ЗА :
ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 53 - ОДРЕДИШНА ЦАРИНАРНИЦА (И ЗЕМЈА):
ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

**РУБРИКА 54 - МЕСТО, ДАТУМ И ПОТПИС НА
ДЕКЛАРАНТОТ/ЗАСТАПНИК:**
во оваа рубрика се запишува место и датум, име и презиме на подносителот на образецот ЕЦД за извоз на стоки од рубрика 14, потпис и печат.

РУБРИКА 55 - ПРЕТОВАР:
во оваа рубрика, на листот обележан со број 5 се запишуваат местото на претовар, регистрација и држава на новото превозно средство во кое стоката е претоварена, број на контейнер, ако се врши претовар во нов контейнер. Податоците може да се допишат рачно, со мастило и печатни букви.

**РУБРИКА 56 - ДРУГИ НЕЗГОДИ ЗА ВРЕМЕ НА
ПРЕВОЗОТ/ПРЕЗЕМЕНИ МЕРКИ:**
во оваа рубрика се запишуваат податоци кои заради недостаток на простор не можеле да бидат запишани во рубрика 55.

Член 17

Во образецот ЕЦД за извоз на стоки царинарницата ги пополнува рубриците на следниот начин:

РУБРИКА А - ОТПРЕМНА/ИЗВОЗНА ЦАРИНАРНИЦА:
во оваа рубрика се запишува име на царинската испостава, нејзина шифра од Кодексот на шифри на царинските испостави, број и датум на приемот на образецот ЕЦД за извоз на стоки, време на приемот на образецот ЕЦД за извоз на стоки, потпис и факсимил на царинскиот работник кој извршил прием на документот;

РУБРИКА Б - ПОДАТОЦИ ЗА КНИЖЕЊЕ:
- во првиот дел на оваа рубрика се запишува редниот број од приходната книга под кој е прокнижен образецот ЕЦД за извоз на стоки и се заверува со потпис и факсимил на одговорниот царински работник;
Ако привремено се извезуваат стоки во другиот простор на оваа рубрика се запишуваат податоци одвоени со коса црта, бројот, датумот и последните две цифри од годината на решението за одобрен привремен извоз и рокот за враќање на привремено извезените стоки.

РУБРИКА В - ИЗЛЕЗНА ЦАРИНАРНИЦА:
во оваа рубрика на листот обележан со број 5 се запишува името на излезната царинска испостава и нејзината шифра од Кодексот на шифри, бројот, датумот и последните две цифри од годината, од контролникот под кои е евидентиран образецот ЕЦД за извоз на стоки во излезната царинска испостава, се заверува со потпис и факсимил на одговорниот царински работник и печат на царинската испостава.

РУБРИКА Г - КОНТРОЛА НА ИЗВОЗНАТА ЦАРИНАРНИЦА:
оваа рубрика ја пополнува извозната царинска испостава во која запишуваат податоци за извршениот преглед на стоката, и тоа:
- во првиот ред (Резултат) - податоци за утврдената состојба на стоката и мерки кои царинската испостава ги превзела за утврдување на фактичката состојба, односно

забелешка: "ПРЕГЛЕДАНО", ако е утврдено дека податоците од образецот ЕЦД за извоз на стоки и приложените исправи се исправни;

- во вториот ред (ставени пломби - вкупно) - вкупен број на ставени царински пломби;

- во третиот ред (идентитет) - бројот на царинската клешта со која е жигосана царинската пломба;

- во четвртиот ред (рок - датум) - рок на предавање на стоката на излезната царинарница;

- во петтиот ред (Потпис) - се става потпис и факсимил на царинскиот работник, односно царински работници кои го извршиле прегледот на стоката.

На десната страна од рубриката се става печат на извозната царинарница.

РУБРИКА Д - КОНТРОЛА НА ИЗВОЗНАТА ЦАРИНАРНИЦА:

оваа рубрика ја пополнуваат инспекциските служби (ветеринарна, санитарна, фито-санитарна и пазарна).

РУБРИКА Ѓ - ПРИБЕЛЕШКА НА НАДЛЕЖНИОТ ОРГАН:

при претовар на стоката во оваа рубрика се запишуваат бројки и ознаки на новите царински обележја - пломби, печат на царинарницата, потпис и факсимил на царинскиот работник.

Ако при извозната царинарница се издадени повеќе обрасци на ЕЦД за извоз на стоки на едно превозно средство, во оваа рубрика се запишува ознака на сите примени обрасци на ЕЦД за извоз на стоки со броеви од рубриката А.

РУБРИКА Е - ПОТВРДА НА ОВЛАСТЕНИТЕ ОРГАНИ:

оваа рубрика ја пополнуваат инспекциските служби (ветеринарна, санитарна, фито-санитарна и пазарна).

РУБРИКА З - КОНТРОЛА НА ПРИЕМНАТА ЦАРИНАРНИЦА:

оваа рубрика ја пополнува приемната царинска испостава при констатирани неправилности при пријавување на стоката. Податоците се запишуваат во долниот дел, рачно, со мастило или хемиски молив, потпис и факсимил на царинскиот работник и печат на царинската испостава.

РУБРИКА - ПОТВРДА НА ПРИЕМ - ЕУ:

оваа рубрика ја пополнува излезната царинска испостава, со наведување на бројот и датумот на образецот ЕЦД за извоз на стоки, назив на извозната царинарница со потпис и факсимил на царинскиот работник, печат на царинската испостава.

Член 18

За извоз на стока од царинското подрачје на Република Македонија како и за извоз на стока без преминување на царинската линија се поднесува образец ЕЦД за извоз на стоки кој има 6 (шест) листа кои се обележани со броевите 1. 2. 2. 3. 3. 5.

За стока која се извезува во патниот сообраќај, а се превезува со патни превозни средства, за секое превозно средство се поднесува образец ЕЦД за извоз на стоки.

По исклучок од став 1 на овој член, физичките лица, освен претприемачите при извозно царинење поднесуваат образец ЕЦД за извоз на стоки кој има 3 (три) листа кои се обележани со броевите 1. 3. 5.

После приемот на образецот ЕЦД за извоз на стоки кој ги исполнува сите услови од член 222 став 1 од Законот за царини и одредбите на овој Правилник, царинскиот работник во рубрика "А" запишува број и датум под кој е евидентиран образецот ЕЦД за извоз на стоки.

На секој лист на образецот ЕЦД за извоз на стоки и на другите документи приложени кон образецот ЕЦД за извоз на стоки царинскиот работник става отисок на округлиот печат на извозната царинска испостава.

После спроведената постапка на царинење, листот на образецот ЕЦД за извоз на стоки обележан со број 1 го задржува царинската испостава каде што се врши извозното царинење, првиот примерок од листот обележан со број 2 се доставува до

Центарот за електронска обработка на податоци, вториот примерок од листот обележан со број 2 се доставува до Народна банка на Република Македонија, а листовите обележани со број 3 му се враќаат на подносителот на образецот ЕЦД за извоз на стоки, а со листот обележан со број 5 се упатува стоката на излезната царинска испостава и служи како потврда дека стоките се извезени од Република Македонија, а перфорираниот дел од листот обележан со број 5 му се предава на превозникот и служи како потврда дека ја предал стоката на излезната царинарница.

Излезната царинска испостава и го потврдува приемот на стоката на листот обележан со број 5 на царинската испостава каде што е извршено извозното царинење.

Член 19

Откако извозната царинска испостава ќе добие потврда од излезната царинска испостава дека стоката е извезена од царинското подрачје на Република Македонија, таа го потврдува ова на вториот примерок од листот обележан со број 3 во рубриката В и му го враќа на подносителот на образецот ЕЦД за извоз на стоки.

IV. ЕЦД ЗА УВОЗ НА СТОКИ

Член 20

Образецот ЕЦД за увоз на стоки и дополнителниот образец ЕЦД-БИС за увоз на стоки се со димензии 210 x 297 мм со максимална должинска толеранција од 5 мм помалку или 8 мм повеќе. Образецот мора да се печати на самокопирна хартија со најмала маса од 40 гр/м² и не смее да содржи целулоза. Хартијата треба да биде достатно непропусна, како податокот на едната страна не би влијаел на веродостојноста на податокот на другата страна и со отпорност таква да при нормална употреба лесно не се кине или превиткува.

Член 21

Образецот ЕЦД за увоз на стоки и ЕЦД-БИС за увоз на стоки се состои од пет листови. Намената на секој лист е следната:

- листот со број 6 (примерок во една копија за земјата увозник) - останува во царинарницата на земјата увозник.
- листот со број 7 (примерок во две копии) - служи за статистички потреби на земјата увозник.
- листот со број 8 (примерок во две копии за увозникот) - се враќа на увозникот за верен од надлежните царински органи.

Ако заради обезбедување на одредени права во врска со увозот на стоката, односно заради спроведување на одредени постапки се поднесуваат повеќе листови од образецот ЕЦД за увоз на стоки и ЕЦД-БИС за увоз на стоки од пропишаните за спроведување на увозното царинење, подносителот на образецот ЕЦД за увоз на стоки и ЕЦД-БИС за увоз на стоки, освен пропишаните примероци на листовите, поднесува додатни примероци од листовите обележани со бројот 8.

Листовите на образецот ЕЦД за увоз на стоки се оивичени по десната страна со непрекината обоена ивица со ширина од 3 мм: и тоа листот број 6 - со црвена боја; листот број 7 - со зелена боја и листот број 8 - со жолта боја.

Во листот обележан со број 6 рубриците 1 (прва и трета подрубрика), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15 (прва подрубрика), 17 (втора подрубрика), 18, 19, 21, 25, 27, 31 (втора подрубрика), 32, 33, 35, 38, 40, 44 (втора, трета и четврта подрубрика), 50 (втора подрубрика), 51 (втора, трета, четврта, петта, шеста и седма подрубрика), 52 (втора и трета подрубрика) и 53 се со зелена боја, а рубриците А, 1 (втора подрубрика), 7, 9,

10, 11, 12, 13, 14, 15 (втора и трета подрубрика), 16, 17 (прва и втора подрубрика), 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31 (прва подрубрика), 34, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44 (прва подрубрика), 45, 46, 47, 48, Б, 49, 50 (прва подрубрика), В, 51 (прва подрубрика), 52 (прва подрубрика), Г, 54 и Д се со бела боја.

Во листовите обележани со број 7 и 8 сите рубрики се со бела боја.

Член 22

Образецот ЕЦД за увоз на стоки се користи за декларирање на еден вид стока. Во случај да со еден образец ЕЦД за увоз на стоки се пријавуваат повеќе видови стоки, кои се распоредуваат во повеќе од една тарифна ознака на Царинската тарифа, заедно со образецот ЕЦД за увоз на стоки се приложува дополнителен образец ЕЦД-БИС за увоз на стоки, со ист број на листови како што ги има и образецот ЕЦД за увоз на стоки. Со еден образец ЕЦД за увоз на стоки може увозно да се царинат стоки само со еден вид на увоз.

Со секој дополнителен образец ЕЦД-БИС за увоз на стоки се дозволува декларирање на три наименованија, а со една декларација можат да се пријават најмногу 99 наименованија.

Член 23

Образецот ЕЦД за увоз на стоки подносителот го пополнува на следниот начин:

РУБРИКА 1 - ДЕКЛАРАЦИЈА:

во оваа рубрика се запишува:

- прва подрубрика: У (увоз)

- втора подрубрика: 4 (увоз)

5 (привремен увоз)

6 (увоз на привремено извезена стока)

7 (сместување стока во консигнационен склад)

9 (други форми на увоз), оваа форма на увоз ќе се употреби

за пресметка на давачки за привремено увезена стока-закуп; за раздолжување на привремено увезена стока со решение на царинарница; царинење на стока по службена должност;

- трета подрубрика: ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа подрубрика не се пополнува;

РУБРИКА 2 - ИСПРАКАЧ/ ИЗВОЗНИК:

во оваа рубрика се запишува назив, седиште на извозникот - продавачот и земја од која се увезува стоката кој е наведен во фактурата, товарниот лист и другите приложени документи;

Ако стоките се испорачуваат од консигнационен склад во Македонија, а плаќање се врши непосредно на странска фирма-сопственик на стоките, како земја од која стоките се увезуваат се запишува земјата на странскиот продавач-сопственик на стоките.

Ако странскиот продавач испорачува стоки од свое производство од консигнационен склад во друга земја, односно ако стоките се увезуваат од местото на складирањето (стокови, слободни зони), под услов да тие стоки не ги национализира друга држава, се запишува земјата во која стоките се произведени.

РУБРИКА 3 - ОБРАСЦИ:

во оваа рубрика се запишува:

- прва подрубрика: реден број на образецот во однос на вкупниот број на обрасци кои се приложени со декларацијата;

- втора подрубрика: вкупен број на приложени обрасци вклучувајќи ги обрасците ЕЦД и ЕЦД-БИС за увоз на стоки;

(на пример: еден образец ЕЦД за увоз на стоки со 5 наименованија т.е. два ЕЦД-БИС-а за увоз на стоки. На првиот образец т.е. на ЕЦД-то за увоз на стоки се запишува 1 во

првата подрубрика и 3 во втората. На вториот образец т.е. првиот ЕЦД-БИС за увоз на стоки се внесуваат 2 и 3 соодветно, и на крај на третиот образец се внесуваат 3 и 3).

Кога со декларацијата се пријавува само еден вид на стока оваа рубрика не се пополнува, а во рубриката број 5 се запишува 1;

РУБРИКА 4 - ТОВАРНИ ЛИСТОВИ:

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува;

РУБРИКА 5 - НАИМЕНУВАНИЈА:

во оваа рубрика се запишува вкупен број на наименованија пријавени по образецот ЕЦД за увоз на стоки.

РУБРИКА 6 - БРОЈ НА КОЛЕТИ:

во оваа рубрика се запишува вкупниот број на колети (картони, сандаци, палети, вреќи, омоти, бали итн.) во зависност од тоа како е пакована стоката. Ако стоката е во растурена состојба во рубриката се запишува 1;

РУБРИКА 7 - РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ:

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува;

РУБРИКА 8 - ПРИМАЧ/УВОЗНИК:

во оваа рубрика се запишува назив, седиште и матичниот број на царинскиот обврзник.

Ако царински обврзник е правно лице кое прима стоки од странство, а не е регистрирано за вршење на надворешно-трговски промет, во оваа рубрика се запишува називот на правното лице со неговиот матичен број, а во рубриката 44 се запишува бројот на одобрението за вршење на поединечна надворешно-трговска работа издаден од органот на управата надлежен за надворешни работи.

Ако се сместуваат, односно конечно царинат консигнациони стоки, во оваа рубрика се запишува називот и седиштето на правното лице - застапник на странска фирма, на која Царинарницата и одобрила отварање на консигнационен склад за сместување на стоки.

Ако примач е физичко лице се запишуваат неговото име, презиме, место, адреса и единствениот матичен број на граѓанинот.

Ако примач е физичко лице - странец во оваа рубрика се запишуваат неговото име, презиме, место и држава со број на неговата патна исправа.

Ако увозот на стоки од странство го вршат дипломатски, конзуларни, трговски и други претставништва, во оваа рубрика се запишува бројот "0200000";

РУБРИКА 9 - ФИНАНСОВО ОДГОВОРНО ЛИЦЕ:

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува;

РУБРИКА 10 - ЗЕМЈА НА ПРВ ПРИЕМ:

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува;

РУБРИКА 11 - ЗЕМЈА НА ПОСРЕДНИК:

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува;

РУБРИКА 12 - ПОДАТОК ЗА ВРЕДНОСТА:

во оваа рубрика се запишува вредноста за транспорт, осигурување и други трошоци кои ја зголемуваат - намалуваат царинската основица во зависност од паритетот на испорака наведен во рубриката 20 од образецот ЕЦД за увоз на стоки.

РУБРИКА 13 - ЗЗП (ЗАЕДНИЧКА ЗЕМЈОДЕЛСКА ПОЛИТИКА):

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува;

РУБРИКА 14 - ПОДНОСИТЕЛ/ЗАСТАПНИК:

во оваа рубрика се запишува назив седиште и матичен број на подносителот на декларацијата;

Ако подносител на образецот ЕЦД за увоз на стоки е физичко лице се запишува неговото име, презиме, адреса и неговиот единствен матичен број;

РУБРИКА 15 - ОТПРЕМНА ЗЕМЈА/ИЗВОЗ:

во оваа рубрика се запишува називот на земјата од која стоките се увезуваат;

РУБРИКА 15 - ШИФРА НА ОТПРЕМНА ЗЕМЈА/ ИЗВОЗ;

во оваа рубрика се запишува шифрата на земја од Кодексот на шифри од која стоките се увезуваат.

РУБРИКА 16 - ЗЕМЈА НА ПОТЕКЛО:

во оваа рубрика се запишува називот на земјата во која стоките се произведени според прописите за потеклото на стоките и исправите со кои се докажува потеклото на стоките.

РУБРИКА 17 - ЗЕМЈА НА НАМЕНА:

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува;

РУБРИКА 17 - ШИФРА НА ЗЕМЈА НА НАМЕНА:

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува;

РУБРИКА 18 - РЕГИСТРАЦИЈА И ДРЖАВА НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО ПРИ ДООГАЊЕ:

во оваа рубрика се запишува :

- прва подрубрика: регистарски број на транспортното средство (камион, вагон) на која стоката е директно утоварена. Во оваа подрубрика се запишува регистарскиот број само на еден камион (за стоките наменети за увозно царинење натоварени во еден камион може да се поднесат повеќе образци на ЕЦД за увоз на стоки);

- втора подрубрика: шифра на државата на превозното средство од Кодексот на шифри;

Ако превозното средство влекач - приколица се регистрирани во различни држави се запишува државата каде е регистрирано влечното возило.

Ако ист вид на стока е натоварена во повеќе вагони, во првата подрубрика се запишува "по список" и се приложува список на вагоните со нивните броеви.

Во воздушниот и во поштенскиот сообраќај оваа рубрика не се пополнува.

Во железничкиот сообраќај не се запишува националност на превозното средство.

Ако се увезуваат денковни пратки во железничкиот сообраќај во оваа рубрика се запишува "транспорт со железница".

РУБРИКА 19 - КОНТ (КОНТЕЈНЕР):

во оваа рубрика се запишува:

- 0 за стоки кои не се увезуваат во контејнер, и

- 1 за стоки кои се увезуваат во контејнер. Во овој случај идентификациониот број на контејнерот мора да се внесе во рубрика 31;

РУБРИКА 20 - УСЛОВИ НА ИСПОРАКА:

во оваа рубрика се запишуваат условите за испорака на стоките.

- прва подрубрика: шифра на паритетот на испорака од Кодексот на шифри;

- втора подрубрика: место на паритетот на испораката;

- трета подрубрика: ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа подрубрика не се пополнува;

РУБРИКА 21 - РЕГИСТРАЦИЈА И ДРЖАВА НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО ШТО ЈА МИНУВА ГРАНИЦАТА:

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува;

РУБРИКА 22 - ВАЛУТА И ВКУПЕН ИЗНОС НА ФАКТУРАТА:

во оваа рубрика се запишува:

- прва подрубрика: шифра на валута од Кодексот на шифри, во која се искажува вредноста на стоката;

- втора подрубрика: се запишува вкупната бруто вредност на стоката заокружена на две децимални места, која се царини по образецот ЕЦД за увоз на стоки.

Ако се увезува стока од облагородување или поправка, се запишува вредноста на услугата и на вградениот материјал која се плаќа на странскиот партнер.

При конечно царинење на консигнациони стоки во оваа рубрика се запишува, вредноста на стоката во валута пријавена за сместување во консигнационен склад, а која служи за раздолжување на консигнациониот склад,

РУБРИКА 23 - КУРС НА ВАЛУТА

во оваа рубрика се запишува средниот курс на странската валута од првата подрубрика од рубриката 22 утврдена од Народна банка на Република Македонија предпоследниот ден во неделата која и претходи на неделата во која се утврдува износот на царината и другите увозни давачки во согласност со одредбите од Законот за царините;

РУБРИКА 24 - ВИД НА НТР (ВИД НА НАДВОРЕШНО ТРГОВСКА РАБОТА)

оваа рубрика е поделена на две подрубрики и се пополнува на следниот начин:

- во првата подрубрика се запишува шифра од Кодексот на шифри за вид на надворешна -трговска работа;

- во втората подрубрика ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа подрубрика не се пополнува;

РУБРИКА 25 - ВИД НА ТРАНСПОРТ НА ГРАНИЦА:

во оваа рубрика се запишува шифра од Кодексот на шифри за вид на транспорт со кој стоката ја поминува царинската линија, во согласност со рубрика 18.

РУБРИКА 26 - ВИД НА ВНАТРЕШЕН ТРАНСПОРТ:

Ако е извршен претовар на стоката помеѓу влезната и приемната царинска испостава оваа рубрика се пополнува исто како и рубрика 18;

РУБРИКА 27 - МЕСТО НА УТОВАР:

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува;

РУБРИКА 28 - ФИНАНСИСКИ И БАНКАРСКИ ПОДАТОЦИ:

во оваа рубрика се запишува бројот и датумот на договорот за увоз на стоките од евиденцијата што ја води правното лице, кои меѓусебе треба да бидат одвоени со коса црта. Бројот на договорот треба да биде запишан исклучиво со нумерички ознаки, без букви или други ознаки, датумот на договорот се запишува со цифри на денот, месецот и годината од евиденцијата (пример 544/08.03.96).

Ако се увезуваат стоки кои биле привремено извезени се запишува истиот број и датум на договорот по кој биле оцаринети привремено извезените стоки.

Ако се увезува стока заради тоа што не одговара на договорените услови, во оваа рубрика се запишуваат одвоени со коса црта шифра на царинската испостава, број на образецот ЕЦД за извоз на стоки по кој извозно е оцаринета несоодветната стока и двете последни цифри од годината.

Ако се царини стока која се прима во замена за несоодветната стока вратена во странство, во оваа рубрика се запишуваат одвоени со коса црта шифра на царинската испостава, број на образецот ЕЦД за увоз на стоки по кој увозно е оцаринета несоодветната стока и двете последни цифри од годината.

Ако се увезува стока без плаќање на противвредност, оваа рубрика не се пополнува.

Ако се царини стока што ја увезува физичко лице, освен претприемач, оваа рубрика не се пополнува.

Во оваа рубрика се запишува земја на плаќање, со назив и шифра од Кодексот на шифри, од која е странската фирма-продавачот на стоките.

Ако привремено се увезува стока, податокот за земја на плаќање не се запишува.

Ако се сместува стока во консигнационен склад, податокот за земја на плаќање не се запишува.

Ако се увезува стока без плаќање на противвредност, податокот за земја на плаќање не се запишува.

Ако увезува стоки физичко лице, освен претприемач, податокот за земја на плаќање не се запишува.

РУБРИКА 29 - ВЛЕЗНА ЦАРИНАРНИЦА:

во оваа рубрика се запишува шифра од Кодексот на шифри и името на царинската испостава на која се влезени стоките во Република Македонија;

РУБРИКА 30 - СТОКАТА Е СМЕСТЕНА:

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува;

РУБРИКА 31 - ПАКУВАЊЕ И ОПИС НА СТОКАТА, ОЗНАКИ И БРОЕВИ - КОНТЕЈНЕР БРОЈ И ВИД:

- во првиот ред на оваа рубрика се запишуваат вкупен број, вид и ознака на колетите. Ако не можат да се запишат сите ознаки на колетите, се запишува "спецификација" која се приложува.

Ако повеќе видови стоки се запакувани во еден колет, односно ако се допремени во еден вагон, односно еден камион, бројот на колетото односно вагонот или камионот се запишува само кај првото наименование.

Ако во рубрика 19 стои ознака "1" се запишува идентификациониот број на контејнерот.

- во вториот и во останатите редови на оваа рубрика се запишува наименованието на стоката од Царинската тарифа, вообичаениот трговски назив на стоката и податоци потребни за идентификација и распоредување на стоката по Царинска тарифа и Тарифата за данок на промет и акцизи.

По исклучок на став 4 на оваа точка, рубриката 31 се пополнува на следниот начин:

- ако од странство се примаат стоки за бесплатна распределба, односно потрошувачка на саеми, изложби и други приредби во Република Македонија или ако правното лице кое изведува работи во Република Македонија, увезува на свои градилишта потрошен материјал без наплата на противвредноста, се запишува заедничко наименование "потрошен материјал", а во шифреното поле на рубрика 33 се запишува бројот "9801200000";

- ако се царинат стоки, освен гориво и мазиво, кои се купени заради снабдување на превозни средства во меѓународниот сообраќај се запишува "снабдување на превозни средства во меѓународен сообраќај", а во шифреното поле на рубрика 33 се запишува бројот: "9801100000";

- ако се враќаат привремено извезен алат, ситен инвентар и мостри, се запишува "враќање на привремено извезен алат, ситен инвентар и мостри", а во шифраното поле на рубрика 33 се запишува бројот "9801600000";

- ако дел од стоките кои биле привремено извезени на облагородување се враќаат во непроменета состојба, а тие стоки се распоредуваат во повеќе тарифни ознаки на Царинската тарифа, се запишува заедничко наименование "враќање на необлагородени стоки во непроменета состојба", а во шифреното поле на рубрика 33 се запишува бројот "9801500000";

- ако привремено се увезува алат, ситен инвентар, радио и телевизиска опрема, се запишува заедничко наименование "алати и ситен инвентар" или "Радио и ТВ опрема", а во шифраното поле на рубрика 33 се запишува бројот "9801700000";

- ако привремено се увезува или враќа привремено извезена стока заради прикажување на меѓународни саеми, изложби или други приредби, односно штанд-материјал наменет за уредување на саемски простории, се запишува "Саемска стока", односно "Стока за изложба", односно "Штанд-материјал", а во шифреното поле на рубрика 33 се запишува бројот "9801400000";

- ако привремено се увезуваат стоки заради облагородување во повеќе пратки-сукцесивно, податоците за финалните производи кои ќе се извезат се запишуваат само кај првата пратка, додека кај втората и другите пратки се запишуваат само податоците за стоките кој привремено се увезуваат, а кој се распоредуваат во тарифната ознака на стоките кои ќе се извезат, а во шифреното поле на рубрика 33 се запишува шифрата на тарифната ознака на финалниот производ;

- ако физички лица освен претприемачи, увезуваат селидбени предмети, во оваа рубрика се запишува "селидбени предмети по приложен список", а во шифреното поле на рубрика 33 се запишува бројот "9801300000".

- ако се увезуваат стоки за кои се плаќа данок на промет на производи или акцизи, во оваа рубрика се запишува тарифниот број односно подброј и стапката од тарифата за данок на промет на производи или акцизи.

РУБРИКА 32 - РЕДЕН БРОЈ НА НАИМЕНОВАНИЕ:

- во оваа рубрика се запишува реден број на наименованието во согласност со вкупниот број наведен во рубрика 5;

РУБРИКА 33 - ТАРИФНА ОЗНАКА:

оваа рубрика се состои од пет подрубрики кои се пополнуваат на следниот начин:

- прва подрубрика: во оваа подрубрика се запишуваат првите шест цифри од Тарифната ознака;

- втора подрубрика: во оваа подрубрика се запишуваат седмата и осмата цифра од Тарифната ознака;

- трета подрубрика: во оваа подрубрика се запишуваат последните две цифри од Тарифната ознака;

- четврта и пета подрубрика, ако со посебни прописи не е поинаку определено, овие подрубрики не се пополнуваат.

РУБРИКА 34 - ШИФРА НА ЗЕМЈА НА ПОТЕКЛО:

во оваа рубрика се запишува шифрата на земјата на потекло од Кодексот на шифри;

РУБРИКА 35 - БРУТО МАСА (КГ.):

во оваа рубрика се запишува вкупната маса изразена во килограми, заокружена на две децимали, на стоката опишана во рубрика 31.

Ако се увезува електрична енергија оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 36 - ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛИ

во оваа рубрика се запишува шифра од Кодексот на шифри за основот на измената на царинските стапки согласно Закон и склучените меѓународни договори за слободна трговија.

РУБРИКА 37 - ПОСТАПКА

во оваа рубрика се запишува шифрата од Кодексот на шифри за вид на постапка, и тоа на следниот начин:

- прва подрубрика: во оваа подрубрика се запишуваат првите две цифри од шифрата од Кодексот на шифри за вид на постапка;

- втора подрубрика: во оваа подрубрика се запишуваат вторите две цифри од шифрата од Кодексот на шифри за вид на постапка;

- трета подрубрика: во оваа подрубрика се запишуваат последните три цифри од шифрата од Кодексот на шифри за вид на постапка, дефинирана на национално ниво и тоа:

- законски основ за ослободување, неплаќање царина односно намалување на стапките на царина во Законот за царини (член 25 до член 30, член 32, член 52 и член 60);

- намена на увозот на стоки;

(на пример :

- редовен увоз со плаќање на сите давачки, оваа рубрика ќе се пополни со шифрата 40 00 000, што значи 40 редовен увоз, 00 без претходна постапка и 000 без национална постапка;

- увоз на стоки за хуманитарна помош, оваа рубрика ќе се пополни со шифрата 40 00 007, што значи 40 редовен увоз, 00 без претходна постапка и 007 национална постапка за хуманитарна помош;

- конечно царинење на привремено увезени стоки, оваа рубрика ќе се пополни со шифрата 40 52 000 што значи 40 редовен увоз, 52 претходно привремен увоз и 000 без национална постапка;

- привремен увоз заради облагородување, оваа рубрика ќе се пополни со шифрата 52 00 000, што значи 52 привремен увоз за облагородување, 00 без претходна постапка и 000 без национална постапка.

РУБРИКА 38 - НЕТО МАСА (КГ.):

во оваа рубрика се запишува нето маса на стоката наведена во рубрика 31 (без пакување - амбалажа), изразена во килограми, заокружена на две децимали.

Ако нето масата на стоката е изразена со цели броеви во двете децимални места се запишуваат нули.

Ако масата на стоката е договорена бруто за нето во рубриците 35 и 38 се запишува ист податок.

Ако се увезува електрична енергија оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 39 - КОНТИНГЕНТ:

во оваа рубрика се запишува редниот број под кој во Царинската управа е евидентирано решението донесено врз основа на чл.52 од Законот за царини;

РУБРИКА 40 - ИСПРАВА/ПРЕТХОДЕН ДОКУМЕНТ:

оваа рубрика се пополнува на следниот начин:

- се запишува одвоени со коси црти шифра на царинската испостава од Кодексот на шифри, бројот на ЕЦД за царински надзор односно ТИР карнет по кој е пријавена стоката и двете последни цифри од годината на прием на ЕЦД за царински надзор и -ТИР кој се раздолжува;

- ако се царини стока сместена на консигнација се запишува одвоено со коса црта шифра на царинската испостава од Кодексот на шифри, бројот на образецот ЕЦД за увоз на стоки по кој е сместена стоката на консигнација и последните две цифри од годината кога е примен образецот ЕЦД за увоз на стоки;

- ако се увезува привремено извезена стока во непроменета состојба се запишува одвоени со коси црти шифрата на царинската испостава од Кодексот на шифри во која е извршен привремениот извоз, бројот на образецот ЕЦД за извоз на стоки што се раздолжува со последните две цифри од годината кога е примен образецот ЕЦД-то за извоз на стоки;

- ако се увезува стока привремено извезена заради облагородување или поправка се запишуваат одвоени со коса црта шифрата на царинската испостава, од Кодексот на шифри, во која е спроведена постапката на привремениот извоз, број на образецот ЕЦД за извоз на стоки кој се раздолжува, двете последни цифри од годината кога е примен образецот ЕЦД за извоз на стоки кој се раздолжува;

РУБРИКА 41 - КОЛИЧИНА ВО ЕДИНИЦА МЕРА

во оваа рубрика се запишува количината на стоката изразена во соодветната единица на мера, од рубрика 43, заокружена на две децимални места.

Ако сукцесивно се царинат стоки, кои се неделиви по количина, оваа рубрика не се пополнува до царинење на последната пратка. При царинење на последната пратка се запишува вкупната количина на стоките.

Ако вредноста на стоките зависи од примена на цената на пресметковната тежина се запишува договорената пресметковна тежина на стоката (кондиционирана тежина).

Ако единица мера е килограм оваа рубрика не се пополнува.

Ако привремено се увезува репродукционен материјал (суровини, полупроизводи, делови за вградување или помошен материјал) заради производство на определена количина на стоки кои ќе се извезат, а тие стоки се распоредуваат во една или во повеќе тарифни ознаки на царинската тарифа, во оваа рубрика се запишува количина на стоките на финалните производи кои ќе се извезат.

Ако привремено се увезува репродукционен материјал во повеќе пратки-сукцесивно, количината на стоките кои ќе се извезат се запишува само за првата пратка.

РУБРИКА 42 - ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ

Ако се увезуваат стоки кои се распоредуваат во повеќе тарифни ознаки, во оваа рубрика се запишува фактурната вредност на стоката од конкретното наименовање, изразена во валута од првата подрубрика на рубриката 22.

Ако во образецот ЕЦД за увоз на стоки е пријавено само едно наименование, оваа рубрика мора да биде иста со вредноста од втората подрубрика на рубриката 22.

Ако се врши пресметка на давачките за привремено увезени стоки во закуп, во оваа рубрика се запишува износот на закупнината изразена во валута која на странскиот партнер му се плаќа за периодот за кој се поднесува царинската декларација или соодветниот дел од вредноста на која ќе се наплатат давачките според одредбата на членот 265 од Законот за царини.

Ако се увезуваат стоки од облагородување (преработка, обработка или доработка) или поправка, во оваа рубрика се запишува износот на услугите и вградениот материјал кој му се плаќа на странскиот партнер.

При конечно царинење на консигнациони стоки во оваа рубрика се запишува, вредноста на стоката во валута пријавена за сместување во консигнационен склад, а која служи за раздолжување на консигнациониот склад.

РУБРИКА 43 - ЕДИНИЦА НА МЕРА

Во оваа рубрика се запишува задолжително единица на мера, од Одлуката за распоредување на стоките на формите на извоз и увоз со единечни мери според шифрата од Кодексот на шифри.

Ако за стоките кои се увезуваат, со Одлуката став 1 не е пропишана задолжителна единица на мера, во оваа рубрика се запишува шифрата на единица на мера, од Кодексот на шифри, предвидена во фактурата.

Ако sukcesивно се царинат стоки, кои се неделиви по количина, во оваа рубрика се запишува шифра "50" до царинење на последната пратка. При царинење на последната пратка со која стоките се комплетирани во оваа рубрика се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифри.

Ако се увезуваат делови кои упросто се распоредуваат во тарифната ознака на финалниот производ, во оваа рубрика се запишува шифрата "88".

Ако единица мера е килограм оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 44 - ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ И ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Ако се увезува стока за која се потребни одобренија - решенија на царинарницата, односно надлежните органи на управата, во првиот ред на оваа рубрика се запишуваат и тие акти (на примар: решение за sukcesивен увоз, решение за увоз по основ на компензација, решение за увоз на стока која ќе се плати со извоз на стока, решение за увоз на стока без преминување на царинската линија, решение за увоз по основ на реекспорт, решение за контингент, согласност за увоз, дозвола за увоз, потврда за обезбедени девизни средства за плаќање на увозот и други акти со кој е регулиран увозот на стоки).

- во вториот ред во оваа рубрика се запишуваат формата на увозот од Кодексот на шифри и документи кои се приложуваат кон образецот ЕЦД за увоз на стоки од Кодексот на шифри за вид на приложени исправи: фактура: "935", санитарно уверение: "852", уверение за потекло (ЕУР-1): "861", во зависност од стоката што се увезува.

- во другиот простор на оваа рубрика се запишува ден, месец и година на настанувањето на обврската за плаќање на царина и тоа:

1) за стоки што се увезуваат, внесуваат или примаат преку слободна или царинска зона-со денот кога стоките ја преминале царинската линија, а за стоки што од слободната зона се пуштаат во промет на пазарот - со денот кога стоките преминале од слободната зона на пазарот;

2) за бродови на правни лица купени во странство, ако почнат стопански да се искористуваат - со денот на добивањето на привремениот пловидбен лист;

3) за стоки сместени во консигнационен склад со денот кога купувачот ги презел продадените стоки од консигнациониот склад;

4) за стоки што се привремено увезени во царинското подрачје на Република Македонија- со денот на поднесувањето на декларација за конечно царинење на тие стоки, односно со денот на истекот на рокот за кој е одобрен привремениот увоз;

5) за стоки што од консигнационен склад се пренесуваат во царински магацин, царинско стовариште или царински склад - со денот кога стоките се изнесени од консигнациониот склад;

6) за провозни стоки што се задржани во царинското подрачје на Република Македонија заради увоз- со денот на поднесување на декларација за царинење на тие стоки;

7) за стоки кои се увезуваат како замена за вратени стоки по член 245 став 1 точка 1, 2 и 5 на Законот за царини денот, месецот и годината кога стоките кои се вратени во странство, или чие враќање го одобрила царинарницата, ја преминале царинската линија;

8) за привремено увезени стоки на кои се наплатува царина во смисла на член 265 од Законот за царини - денот месецот и годината до кога е одобрен привремениот увоз, односно денот месецот и годината кога стоката е вратена во странство. (на пример: ако увозот е слободен 'ЛБ', а стоката ја поминала царинската линија 17.09.96, се запишува 'ЛБ-17.09.96').

Во оваа рубрика се запишуваат прописите или основот за остварување на посебни права во постапката на царинење (на пример: член 231 на Законот за царини).

Во последниот дел од оваа рубрика се запишува називот, седиштето и матичниот број на корисникот на стоката што се увезува.

Ако стоките се увезуваат за потребите на вооружените сили на Република Македонија, на републичките органи и организации, републичките стокови резерви, Фондот за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените општини и за други потреби на републиката, во оваа рубрика се запишува зборот "Република" и бројот "4000005", односно називот на органот и неговиот матичен број;

Во оваа рубрика се запишува називот и седиштето на правното лице кај кое се врши преработка, доработка, обработка или поправка на стоките, односно кое ги прима привремено увезените стоки.

Ако корисникот на привремено увезените стоки е странско трговско или друго претставништво во Република Македонија, во оваа рубрика се запишува називот и седиштето на претставништвото и бројот "0200000".

РУБРИКА 45 - ПРИЛАГОДУВАЊЕ:

во оваа рубрика се запишува процентот на зголемување на царинската основица кога се применуваат одредбите од член 38 до член 48 од Законот за царини.

При конечно царинење на консигнациони стоки во оваа рубрика се запишува процентот на соодносот помеѓу набавната и продажната вредност.

РУБРИКА 46 - СТАТИСТИЧКА ВРЕДНОСТ:

во оваа рубрика се запишува вредноста на стоката (царинска основица) изразена во денари која се добива со пресметување на износот на валутата од рубрика 42 по средниот курс на странската валута од првата подрубрика од рубриката 22 утврдена од Народна банка на Република Македонија предпоследниот ден во неделата која и претходи на неделата во која се утврдува износот на царината и другите увозни давачки во согласност со одредбите од Законот за царините;

РУБРИКА 47 - ПРЕСМЕТКА НА ДАВАЧКИ:

оваа рубрика се состои од пет поделби кои се пополнуваат на следниот начин:

- првата поделба се пополнува со шифрата на давачка според Кодексот за шифри на давачки;

- втората поделба се пополнува со основицата врз која се врши пресметка на царината, царинско евидентирање, давачка за земјоделски и прехрамбени производи, данокот - акцизата на промет на производи, административна такса во готови пари и други давачки доколку се предвидени со позитивните прописи;

- трета поделба се пополнува со процентот на стапката на давачки која важи на денот на поднесување на декларацијата, во смисла на одредбите на член 222 став 4 од Законот за царини, или износот по единица производ според Кодексот на шифри за давачки. Ако стоките се ослободени од плаќање на царина оваа поделба не се пополнува.

- четвртата поделба се пополнува со износот на давачките што се плаќаат по односното наименование, односно образецот ЕЦД за увоз на стоки;

- петтата поделба се пополнува со шифра од Кодексот на шифри за начинот на плаќање на давачките;

Ако по еден образец ЕЦД за увоз на стоки се пријавени повеќе видови на стоки кои се разврстани во повеќе тарифни ознаки на царинската тарифа, рекапитулацијата на

вкупниот износ на давачките по видови се запишува во ЕЦД-БИС за увоз на стоки во последната поделба (Вкупно);

РУБРИКА 48 - ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 49 - ШИФРА НА МАГАЦИН:

во оваа рубрика се запишува шифрата на консигнациониот склад за стоки сместени во консигнационен склад и за конечно царинење на консигнациони стоки од решението на царинарницата за отварање на консигнационен склад;

Ако привремено се увезуваат стоки во оваа рубрика се запишува рокот за враќање на привремено увезените стоки изразен во денови (на пример: ако рокот е одреден 1 месец се запишува 30, а ако е три месеци се запишува 90 итн.) во зависност како е одредено со решението на царинарницата - царинската испостава за привремен увоз на стоки.

РУБРИКА 50 - ГЛАВЕН ОБВРЗНИК:

ако со посебни прописи не е поинаку определено оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 51 - ПРЕДВИДЕНИ ЦАРИНАРНИЦИ НА ТРАНЗИТ (И ЗЕМЈИ):

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 52 - ГАРАНЦИЈАТА НЕ ВАЖИ ЗА:

Ако царината и другите давачки се плаќаат преку гаранција или ако гаранцијата служи за обезбедување на царината и на другите увозни давачки во оваа рубрика се запишува назив, седиште и матичниот број на гарантот и бројот на гаранцијата;

РУБРИКА 53 - ОДРЕДИШНА ЦАРИНАРНИЦА (И ЗЕМЈА):

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 54 - МЕСТО, ДАТУМ И ПОТПИС НА ДЕКЛАРАНТОТ/ ЗАСТАПНИК:

во оваа рубрика се запишува место и датум, име и презиме на подносителот на образецот ЕЦД за увоз на стоки од рубрика 14, потпис и печат.

Член 24

Во образецот ЕЦД за увоз на стоки царинарницата ги пополнува рубриците на следниот начин:

РУБРИКА А - УВОЗНА ЦАРИНАРНИЦА

во оваа рубрика се запишува име на царинската испостава, нејзина шифра од Кодексот на шифри на царинските испостави, број и датум на приемот на образецот ЕЦД за увоз на стоки, време на приемот на образецот ЕЦД-то за увоз на стоки, потпис и факсимил на царинскиот работник кој извршил прием на документот;

РУБРИКА Б - ПОДАТОЦИ ЗА КНИЖЕЊЕ:

- во првиот дел на оваа рубрика се запишува редниот број од приходната книга под кој е прокнижен образецот ЕЦД за увоз на стоки и се заверува со потпис и факсимил на одговорниот царински работник;

- Ако привремено се увезуваат стоки во другиот простор на оваа рубрика се запишуваат податоци одвоени со коса црта, бројот, датумот и последните две цифри од годината на решението за одобрен привремен увоз и рокот за враќање на привремено увезените стоки.

РУБРИКА В - ИЗЛЕЗНА ЦАРИНАРНИЦА:

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА Г - КОНТРОЛА НА УВОЗНАТА ЦАРИНАРНИЦА:

оваа рубрика ја пополнува увозната царинска испостава во која запишува податоци за извршениот преглед на стоката, и тоа:

- во првиот ред "Преглед на стоката извршиле" - податоци за утврдената состојба на стоката и мерки кои царинската испостава ги превзела за утврдување на фактичката состојба, ако е утврдено дека податоците од образецот ЕЦД за увоз на стоки и приложените исправи се исправни;

- во вториот ред се става потпис и факсимил на царинскиот работник кој извршил преглед на стоката;

- во третиот ред се става потпис и факсимил на царинскиот работник кој извршил преглед на стоката;

На десната страна од рубриката се става печат на увозната царинарница.

РУБРИКА Д - КОНТРОЛА НА УВОЗНАТА ЦАРИНАРНИЦА:

оваа рубрика ја пополнуваат инспекциските служби (ветеринарна, санитарна, фито-санитарна и пазарна).

Член 25

За увоз на стоки во царинското подрачје на Република Македонија се поднесува образец ЕЦД за увоз на стоки кој има 5 (пет) листа кои се обележани со броевите 6. 7. 7. 8. 8.

За стока која се увезува пријавена со еден образец ЕЦД за надзор може да се поднесат еден или повеќе обрасци на ЕЦД за увоз на стоки.

По исклучок од став 1 на овој член, физичките лица, освен претприемачите, при увозно царинење поднесуваат образец ЕЦД за увоз на стоки кој има 3 (три) листа кои се обележани со броевите 6. 8. 8.

После приемот на образецот ЕЦД за увоз на стоки кое ги исполнува сите услови од член 222 став 1 од Законот за царини и одредбите на овој Правилник, царинскиот работник во рубрика "А" запишува број и датум под кој е евидентиран образецот ЕЦД за увоз на стоки.

На секој лист од образецот ЕЦД за увоз на стоки и на другите документи приложени кон образецот ЕЦД за увоз на стоки царинскиот работник става отисок на округлиот печат на увозната царинска испостава.

После спроведената постапка на царинење, листот на образецот ЕЦД за увоз на стоки обележан со број 6 го задржува царинската испостава каде што се врши увозното царинење, првиот примерок од листот обележан со број 7 се доставува до Центарот за електронска обработка на податоци, вториот примерок од листот обележан со број 7 се доставува до Народна банка на Република Македонија, а листовите обележани со број 8 му се враќаат на подносителот на образецот ЕЦД за увоз на стоки;

Член 26

Подносителот на обрасците ЕЦД за надзор, ЕЦД за извоз и ЕЦД за увоз, кон нив поднесува превозна исправа и фактура. Кон образецот ЕЦД за извоз и образецот ЕЦД за увоз се поднесува и пресметка на трошоците за превоз, пресметка на трошоците за осигурување, ако тие пресметки не се внесени во превозната исправа, односно фактурата. Зависно од видот на стоките и условите на извозот, односно увозот кон обрасците ЕЦД за извоз односно ЕЦД за увоз се поднесуваат и уверение за потекло на стоките, уверение за квалитет на стоките, ветеринарно, фито-санитарно уверение, како и други исправи чие поднесување е предвидено со посебни прописи или се потребни за правилно водење на царинската постапка.

Член 27

Употреба на други исправи кај царинскиот надзор и царинење на стоките, кои не се пропишани со овој правилник, можат да се употребуваат само врз основа на претходна писмена согласност од директорот на Царинската управа.

V. ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ЦАРИНСКА ВРЕДНОСТ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ

Член 28

Претпријатијата и другите правни лица од член 20 на овој Правилник кои ќе поднесат образец ЕЦД за увоз, листовите обележани со броевите 6. 7. 8., поднесуваат и декларација за царинската вредност на увезената стока на образецот VII -Декларација за царинската вредност на увезени стоки, кој е со димензии 210 x 297 мм на самокопирна хартија 55 гр на м2 во два примероци.

Декларацијата за царинската вредност на увезени стоки се поднесува во два примерока, од кои едниот примерок го задржува царинарницата, а другиот примерок му се предава на подносителот на декларацијата.

Ако по еден образец ЕЦД за увоз на стоки се пријавуваат повеќе од три наименованија на стоки, кон образецот ЕЦД за увоз на стоки се приложува онолкув број на декларации за вредноста на увезените стоки колку што е потребно за да се опфатат сите наименованија кои се пријавени по образецот ЕЦД за увоз на стоки.

Член 29

Декларацијата за царинска вредност на увезените стоки се пополнува на следниот начин:

1) во рубриката 1 (Царинарница-испостава) се запишува називот на царинарницата односно на царинската испостава кај која се врши царинење на стоките;

2) во рубриката 2 (Број на декларацијата) се запишува бројот под кој образецот ЕЦД за увоз на стоки е регистриран кај царинарницата во контролникот на ЕЦД за увоз на стоки. Таа рубрика ја пополнува царинарницата кај која се врши царинење на стоките;

3) во рубриката 3 (Вредност на стоките по фактурата во валута) се запишува вредноста односно дел од вредноста на стоките ако образецот ЕЦД за увоз содржи повеќе наименованија, искажани во фактурата, која се однесува на соодветниот вид стоки;

4) во рубриката 4 (Намалување за договорената разлика) се запишува износот на намалувањето (рабат, каса-сkonto и др.) кое е договорено и искажано во фактурата, а се однесува на стоките под даденото наименование, во смисла на член 4 од Правилникот за условите и начинот на утврдувањето на царинската основица ("Сл. лист на СФРЈ" бр. 16/82, 28/93, 3/92), во понатамошниот текст: Правилникот.

Во рубриката 4 се запишува и износот за кој се намалува фактурната вредност на стоките кои се купени во странство, кои се користени на градилиште во странство и кои за време на превозот и допремувањето односно додека се наоѓаат под царински надзор претрпеле оштетување, кое го утврдува царинарницата со процена во смисла на чл. 36 и 38 на Правилникот;

5) во рубриката 5 (Нето-вредност во валута) се запишува износот кој се добива со намалување на вредноста од рубриката 3 за искажаните разлики во рубриката 4 на оваа декларација;

6) во рубриката 6 (Курс за пресметување) во просторот по текстуалниот дел се запишува курсот од член 26 став 1 на Законот за девизното работење кој е во сила на денот на настанувањето на обврската за плаќање на царината;

7) во рубриката 7 (Нето-вредност во денари) се запишува износот кој се добива со пресметување на нето-вредноста во валута од рубриката 5 со примена на важечкиот курс од рубриката 6 на оваа декларација;

8) во рубриката 8 (Трошоци за испорака до одредиштето во внатрешноста) се запишуваат трошоците на превозот, осигурувањето и другите трошоци, во смисла на член 37 став 3 точка 2 на Законот за царини, пресметана во денари;

9) во рубриката 9 (Трошоци за монтажа, одржување и техничка помош настанати по увозот) се запишуваат трошоците, во смисла на член 7 од Правилникот, пресметани во денари;

10) во рубриката 10 (Надомест за право за репродукција) се запишува износот на надоместот, во смисла на член 41 став 2 на Законот за царини, пресметан во денари, која се однесува на правото на репродукција на увезените стоки, ако надоместот е засметан во цената искажана во рубриката 3 на оваа декларација;

11) во рубриката 11 (Камати и трошоци за финансирање) се запишува износот, во смисла на член 45 став 1 од Законот за царини, ако е засметан во цената искажана во рубриката 3 на оваа декларација, пресметан во денари;

12) во рубриката 12 (Вкупен износ на трошоци кои не се засметуваат во царинската основица) се запишува збирот на износите од рубриките 8 до 11 на оваа декларација;

13) во рубриката 13 (Трошоци на превозот) се запишуваат трошоците на превозот, во смисла на одредбите на чл. 19 до 24 на Правилникот, пресметани во денари;

14) во рубриката 14 (Трошоци за осигурување) се запишуваат трошоците за осигурување, во смисла на член 25 на Правилникот, пресметани во денари;

15) во рубриката 15 (Други трошоци се запишуваат трошоците за натовар и претовар, во смисла на член 41 точка 5 на Законот за царини, пресметани во денари;

16) во рубриката 16 (Трошоци за амбалажа) се запишуваат трошоците за амбалажа, во смисла на член 27 од Правилникот, пресметани во денари;

17) во рубриката 17 (Трошоци за закуп-користење на контејнери) се запишуваат трошоците за закуп, односно за користење на контејнери, цистерни и друга делива амбалажа, во смисла на чл. 21 и 28 на Правилникот, пресметани во денари;

18) во рубриката 18 (Провизија за посредникот) се запишува провизијата на посредникот во смисла на член 26 од Правилникот, пресметана во денари;

19) во рубриката 19 (Сразмерен дел на вредноста на стоките која купувачот ја обезбедува на продавачот) се запишува вредноста, во смисла на чл. 30 до 32 од Правилникот, пресметана во денари;

20) во рубриката 20 (Надоместоци и трошоци во врска со користењето на правата од индустриска сопственост) се запишуваат надоместите и трошоците, во смисла на член 33 од Правилникот, пресметани во денари;

21) во рубриката 21 (Дел од износот остварен со препродажба, отстапување или користење на увезените стоки) се запишува износот кој купувачот, во смисла на член 41 точка 10 од Законот за царини, му го плаќа на продавачот, пресметан во денари.

Ако во моментот на увозот увозникот не е во можност да ја утврди височината на обврската од член 41 точка 10 на Законот за царини, податоците за вредноста ќе се утврдат во смисла на член 231 од Законот за царини, а во образецот ЕЦД за увоз на стоки, во рубриката 44, ќе се назначи примената на член 231 од Законот за царини. Царинскиот обврзник дополнително, во смисла на член 42 став 2 на Законот за царини, ќе ја пријави разликата на вредноста на која се плаќа увозна давачка;

22) во рубриката 22 (Сразмерен дел на вредноста на услугите извршени во странство кои купувачот посебно ги плаќа) се запишува вредноста, во смисла на член 34 од Правилникот, пресметани во денари;

23) во рубриката 23 (Вкупен износ на трошоците кои се засметуваат во царинската основица) се запишува збирот на износите од рубриките 13 до 21 на оваа декларација;

24) во рубриката 24 (Царинска основица) се запишува вредноста на стоките која претставува царинска основица, а која претставува збир од рубриките 7 и 23 на оваа декларација, намален за износот од рубриката 12 на оваа декларација.

VI. СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ-НАМАЛУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА КОНСИГНАЦИОНИТЕ СТОКИ

Член 30

За промена на вредноста на одделни видови на консигнациони стоки се поднесува спецификација за зголемување-намалување на вредноста на консигнационите стоки на Образецот XVI - Спецификација за зголемување - намалување на вредноста на консигнационите стоки, кој е со димензии 310 x 203 мм на самокопирна хартија 55 гр на м2 во четири примероци.

Ако со една спецификација од став 1 на овој член се менува вредноста на повеќе видови консигнациони стоки кои се распоредени во повеќе од десет тарифни ставови на Царинската тарифа, кон спецификацијата се поднесува потребен број влошки на образецот XVI/1-Спецификација за зголемување-намалување на вредноста на консигнационите стоки.

Спецификацијата од став 1 на овој член ја поднесува држателот на консигнациониот склад или од него овластеното лице.

Спецификацијата од став 1 на овој член се поднесува во четири примероци, од кои два примероци задржува царинарницата, а два примероци му предава на држателот на консигнациониот склад.

33

Член 31

Спецификацијата за зголемување-намалување на вредноста на консигнационите стоки се пополнува на следниот начин:

1) во рубриката 1 (Царинарницата) се запишува називот на царинарницата на која и се поднесува спецификацијата, а во шифреното поле со должина од пет места се запишува шифрата на царинарницата од Кодексот на шифрите;

2) во рубриката 2 (Бројот на спецификацијата) се пополнува само шифреното поле со должина од шест места, во кое се запишува бројот под кој спецификацијата е регистрирана во контролникот на спецификациите за зголемување-намалување на вредноста на консигнационите стоки. Таа рубрика ја пополнува царинарницата;

3) во рубриката 3 (Датум) во шифрените полиња со должина од по две места се запишува со цифри денот, месецот и годината кога е донесено решението на царинарницата (на пример датумот: 15 мај 1996 година се запишува: "15 05 96"). Таа рубрика ја пополнува царинарницата;

4) во рубриката 4 (Држател) се запишува назив и седиште правното лице-застапник на странската фирма, на која царинарницата и одобрила отворање на консигнационен склад за сместување на стоки, а во шифреното поле се запишува бројот на држателот на консигнациониот склад;

5) во рубриката 5 (Странска фирма) се запишува името и адресата на странската фирма што ја застапува држателот на консигнациониот склад, а во шифреното поле со должина од пет места се запишува шифрата на странската фирма од решението за отворање на консигнациониот склад;

6) во рубриката 6 (Зголемување-намалување) се пополнува шифреното поле со должина од едно место, во кое се запишува бројот "1" ако вредноста на стоките се зголемува, односно "2" ако вредноста на стоките се намалува;

7) во рубриката 7 (Вид на валута) се запишува ознаката на валутата по која се врши пресметка со странската фирма (на пример: УСД, ДЕМ), а во шифреното поле со должина од три места се запишува шифрата на односната валута од Кодексот на шифрите;

8) во рубриката 8 (Вкупен број на наименуванија) се пополнува шифреното поле со должина од две места, во кое се запишува вкупниот број на наименуванијата на стоките пријавени со односната спецификација;

9) во рубриката 9 (Вкупна вредност) се пополнува само шифреното поле со должина од десет цели и две децимални места, во кое се запишува вкупната вредност на стоките изразени во валута за која се зголемува или се намалува вредноста. Во првите

десет места се запишува целиот број, а во другите две места, одвоени со непрекината линија, се запишува децималниот број;

10) во рубриката 10 (Реден број на наименуванието) се пополнува само шифреното поле со должина од две места, во кое се запишува редниот број на наименуванието под кое се наведени стоките во спецификацијата;

11) во рубриката 11 (Шифрата на тарифниот став) се пополнува само шифреното поле со должина од десет места, во кое се запишува шифрата на тарифната ознака во кој односните стоки биле пријавени во ЕЦД за увоз на стоки;

12) во рубриката 12 (Единица на мера) се пополнува само шифреното поле со должина од две места, во кое се запишува шифрата на единица на мера од Кодексот на шифрите;

13) во рубриката 13 (Износ во валута за кој се зголемува- намалува вредноста) се пополнува само шифреното поле со должина од девет цели и две децимални места, во кое се запишува износот во валута за кој вредноста на стоките од еден тарифен став се зголемува или се намалува. Во првите девет места се запишува целиот број, а во другите две места, одвоени со непрекината линија, се запишува децималниот број.

VII. ЛИСТ НА ПРОМЕНА НА ПОДАТОЦИТЕ

Член 32

Ако во обрасците ЕЦД за царински надзор и ЕЦД-БИС за царински надзор, ЕЦД за извоз на стоки и ЕЦД-БИС за извоз на стоки, ЕЦД за увоз на стоки и ЕЦД-БИС за увоз на стоки дополнително се менуваат податоците, врз основа на решение од царинарница кое е конечно во управна постапка, како и во случаи во кои некои од тие обрасци се поништуваат врз основа на решение од царинарницата, се поднесува Лист на промена на податоците на Образецот XVII - Лист на промена на податоците, кој е со димензии 297 x 210 мм на самокопирна хартија 55 гр на м2.

Ако наместо поништениот образец се поднесува нов образец, царинарницата тој образец го регистрира под нов број од соодветниот контролник.

Листот на промена на податоците се поднесува во онолку примероци во колку што примероци е поднесен образецот во кој се менуваат податоците. Со листот на промена на податоците се постапува на истиот начин како и со образецот во кој се менуваат податоците.

Со еден лист на промена на податоците може да се менуваат најмногу шест податоци. Ако треба да се менуваат повеќе од шест податоци, се поднесува нов лист на промена на податоците.

Листот на промена на податоците го пополнува царинскиот обврзник.

По исклучок од одредбата на став 5 од овој член, листот на промена на податоците го пополнува царинарницата, и тоа:

1) ако по службена должноет донела решение во кое се менуваат податоците во обрасците од став 1 на овој член;

2) ако со решението донесено во постапката според член 230 од Законот за царини се менува наодот на царинарницата;

3) ако решението на царинарницата се менува во управна постапка или управен спор.

Член 33

Врз основа на решението односно заклучокот на царинарницата со кое се одобрува измена или поправка на податоците, се пополнува листот на промената на податоците и се постапува согласно со чл.32 на овој Правилник.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ако се менуваат податоците поради тоа што стоките требало да се царинат на име на два или повеќе царински обврзници, односно два или повеќе договори или во други случаи во кои измена не може да се изврши на еден образец, па истиот е поништен во согласност на член 37 на овој

Правилник, врз основа на решение од царинарницата, царинскиот обврзник поднесува нови обрасци на исправи со точни податоци.

Ако во еден тарифен став се пријавени стоки кои треба да се пријават во повеќе тарифни ставови, се поднесува лист на промена на податоците со кој се намалува количината на вредноста во одноското наменување, а за новите тарифни ставови се поднесува посебен образец на декларација кој царинарницата го заведува во тековниот контролник под нов број. Со лист на промена на податоците не може да се додаваат или одземаат наменуванија во декларацијата.

Член 34

Листот на промена на податоците се пополнува на следниот начин:

1) во рубриката 1 (Царинарница - испостава) се запишува називот на царинарницата, односно на царинската испостава која листот на промена на податоците го прифаќа како составен дел од решението, односно од заклучокот кое е конечно во управната постапка, а во шифреното поле со должина од пет места се запишува шифрата од царинарницата, односно на царинската испостава од Кодексот на шифрите, во зависност од тоа која организациона единица го решава наведениот предмет;

2) во рубриката 2 (Број) во шифреното поле од шест места се запишува бројот под кој листот на промена на податоците е регистриран кај царинарницата односно кај царинската испостава во контролникот на листовите на промена на податоците. Таа рубрика ја пополнува царинарницата односно царинската испостава која го донела решението;

3) во рубриката 3 (Датум) во три шифрени полиња со должина од две места се запишува со цифри денот, месецот и годината на заведување на листот на промена на податоците во контролникот на листовите на промена на податоците на царинарницата односно царинската испостава. (на пример датум: 4 јули 1996 година се запишува: "040796");

4) во рубриката 4 (Вид на документот што се исправа) се запишуваат шифрите:

- 100 - ако се исправа ЕЦД за увоз во која што во рубрика 1 - "Декларација"- во втората подрубрика е означена шифра "4";

- 106 - ако се исправа ЕЦД за увоз во која што во рубрика 1 - "Декларација"- во втората подрубрика е означена шифра "6";

- 109 - ако се исправа ЕЦД за увоз во која што во рубрика 1 - "Декларација"- во втората подрубрика е означена шифра "9";

- 120 - ако се исправа ЕЦД за увоз во која што во рубрика 1 - "Декларација"- во втората подрубрика е означена шифра "5";

- 200 - ако се исправа ЕЦД за извоз во која што во рубрика 1 - "Декларација"- во втората подрубрика е означена шифра "1";

- 220 - ако се исправа ЕЦД за извоз во која што во рубрика 1 - "Декларација"- во втората подрубрика е означена шифра "2";

- 240 - ако се исправа ЕЦД за извоз во која што во рубрика 1 - "Декларација"- во втората подрубрика е означена шифра "3";

- 300 - ако се исправа ЕЦД за увоз на стоки кој е употребен при сместување стоки на консигнација во рубрика 1 - "Декларација"- во втората подрубрика е означена шифра "7";

- 310 - ако се исправа ЕЦД за извоз на стоки кој е употребен при изнесување на стоки од консигнационен склад во рубрика 1 - "Декларација"- во втората подрубрика е означена шифра "9";

- 400 - ако се исправа податокот во царинската пријава (Образец XVIII и XVIII/1);

- 500 - ако се исправа податокот во ЕЦД за царински надзор;

5) во рубриката 5 (Царинарница - испостава) се запишува називот на царинарницата, односно на царинската испостава од рубриката "А" на образецот ЕЦД за извоз, односно увоз на стоки во кој се исправаат податоците, а во шифреното поле со должина од пет места се запишува шифрата на царинарницата, односно на царинската испостава од Кодексот на шифрите;

6) во рубриката 6 (Број/година) во шифреното поле со должина од осум места се запишува бројот и годината под кој е регистриран кај царинарницата, односно кај

царинската испостава, во која се исправаат податоците. Во првите шест места се запишува бројот на декларацијата, а во преостанатите две места се запишуваат задните два броја на годината во која е документот регистриран кај царинарницата, односно кај царинската испостава. (на пример: декларацијата "1575" од "2 јули 1996 година" се запишува: "1575/96");

7) во рубриката 7 (Број на решението/год.) во шифреното поле со должина од осум места, во првите шест места се запишува бројот на решението односно на заклучокот врз основа на кој е одобрена измена на податоците, а во другите две места се запишуваат последните две цифри на годината во која решението односно заклучокот е донесен (на пример: решението У-бр.1973 од 28 мај 1996 година се запишува: 1973/96"). Оваа рубрика ја пополнува царинарницата односно царинската испостава;

8) во рубриката 8 (Царински обврзник) се запишуваат името и адресата на лицето што, во смисла на член 24 од Законот за царини е царински обврзник, а во шифреното поле со должина од седум места се запишува матичниот број на царинскиот обврзник;

9) во рубриката 9 (Вкупен број на наименованија) се пополнува само шифреното поле со должина од три места, во кое се запишуваат вкупниот број на наименованијата пријавени за исправка на односните податоци во листот на промени на податоците;

10) во рубриката 10 (Консигнационо складиште) во шифреното поле со должина од пет места се запишува шифрата на странската фирма од решението за отворање на консигнационо складиште. Оваа рубрика се пополнува само во случаите кога исправката се врши во декларациите што се однесуваат на консигнационо царинење (сместување, излез на консигнациони стоки и конечно царинење на консигнациони стоки);

11) во рубриката 11 (Реден број на наименованието) во шифреното поле со должина од три места се запишува редниот број на наименованието во документот со кој се менуваат податоците;

12) во рубриката 12 (Реден број на наименованието од документот што се исправа) во шифреното поле со должина од три места, се впишува реден број на наименованието од образецот во кој се врши измена на податоците.

Ако се исправаат други податоци оваа рубрика не се пополнува.

Ако образецот се поништува во смисла на член 37 став 1 на овој Правилник, во рубриката 12 се впишува бројот: "999";

13) во рубриката 13 (Реден број на рубриката), во шифреното поле со должина од две места се впишува редниот број на рубриката од образецот во кој податоците се менуваат.

Ако образецот се поништува, во смисла на член 37 став 1 на овој Правилник, во рубриката 13 се впишува бројот: "99";

14) во рубриката 14 (Назив на рубриката) се впишува името на рубриката од образецот во кој податоците се менуваат;

15) во рубриката 15 (Поранешен податок) во шифреното поле со должина од 12 цели и две децимални места, се впишува податокот односно шифрата што се менува.

Ако образецот се поништува, во смисла на член 37 став 1 од овој Правилник, рубриката 15 не се пополнува.

Ако податокот што се исправа е цел број, во делот на шифреното поле за децимални места, одвоени со непрекината линија, се впишуваат нули;

16) во рубриката 16 (Нов податок), во шифреното поле со должина од 12 цели и две децимални места, се впишува новиот податок односно шифрата.

Ако образецот се поништува, во смисла на член 37 став 1 од овој Правилник, рубриката 16 не се пополнува.

Ако новиот податок е цел број, во делот на шифреното поле за децимални места, одвоени со непрекината линија се впишуваат нули.

VIII. ЦАРИНСКА ПРИЈАВА ЗА УВОЗ-ИЗВОЗ И ПРОВОЗ НА СТОКИ**Член 35**

Царинската пријава се поднесува на образецот XVIII - царинска пријава за увоз-извоз и провоз на стоки, кој е со димензии 210x297 мм на самокопирна хартија 55 гр на м2 во три и четири примероци.

Ако по една царинска пријава се спроведува постапка на повеќе од два видови на стока наведени во превозната исправа кон царинската пријава се поднесува потребен број на влошки на оваа царинска пријава.

Член 36

Рубриките означени со броеви во царинската пријава ги пополнува подносителот на пријавата, а рубриките означени со букви ги пополнува царинскиот работник на царинарницата - царинска испостава каде се спроведува постапката со стоката врз основа на царинската пријава.

Член 37

Царинската пријава се поднесува до царинарницата - царинска испостава во три примероци, освен при спроведување на постапката на стоката која се превози во железничкиот сообраќај, која се поднесува во четири примероци.

Член 38

На царинската пријава, покрај потписот на секое лице кое учествува во постапката се запишуваат со печатни букви или со помош на штембил и нивните имиња и презимиња.

VIII.1. НАЧИН НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА РУБРИКИТЕ НА ЦАРИНСКАТА ПРИЈАВА ЗА УВОЗ-ИЗВОЗ И ПРОВОЗ НА СТОКА**Член 39**

Образецот на царинска пријава (во понатамошниот текст: ЦП) подносителот го пополнува на следниот начин:

РУБРИКА А - ЦАРИНАРНИЦА:

во оваа рубрика се запишува шифрата и називот на царинарницата - царинска испостава на која и се пријавува стоката.

РУБРИКА Б - БРОЈ НА ЦП:

во оваа рубрика се запишува број на царинската пријава по која граничната железничка станица, водачот на воздухопловот или неговиот овластен претставник го пријавил возот или воздухопловот и стоката.

РУБРИКА В - ДАТУМ НА ПРИЕМОТ

во оваа рубрика се запишува со броеви ден, месец и последните две цифри од годината и сатот на приемот на ЦП.

РУБРИКА 1 - ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

во оваа рубрика се запишува името и презимето на одговорното лице подносител на ЦП, кое што пријавата е поднело.

РУБРИКА 2 - ПОДНОСИТЕЛ НА ЦП

во оваа рубрика се запишува назив и седиште на подносителот на ЦП (гранична железничка станица и претставник на водачот на воздухопловот).

РУБРИКА 3 - ВИД НА СООБРАЌАЈ

во оваа рубрика се запишува шифра за видот на сообраќај од Кодексот на шифрите.

РУБРИКА 4 - БРОЈ НА ВОЗОТ/ЛЕТОТ

во оваа рубрика се запишува број на возот односно број на летот на воздухопловот.

РУБРИКА 5 - МАНИФЕСТ

во оваа рубрика, за стоката која е пристигната со воздухоплов се запишува број на воздухопловниот манифест или извод од манифестот. Во случај кога стоката е пристигната со железница оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 6 - РЕЛАЦИЈА

во оваа рубрика за стоката која е пристигната со воздухоплов се запишува релацијата на превозното средство (појдовно воздухопловно пристаниште). Во случај стоката да пристигнала со железница, оваа рубрика не се пополнува. Оваа рубрика не се пополнува кога во рубрика 12 е впишана шифрата за провоз (3 или 30).

РУБРИКА 7 - РЕГИСТАРСКИ БРОЈ НА ВОЗДУХОПЛОВОТ

во оваа рубрика се запишува регистарскиот број на воздухопловот од манифестот.

РУБРИКА 8 - ЗЕМЈА

во оваа рубрика се запишува шифра и назив на земјата во која воздухопловот е регистриран.

Ако стоката се допрема со железница оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 9 -

ако со посебни прописи не е поинаку определено оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА Г -

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА Д - РЕГИСТАРСКИ БРОЈ

во оваа рубрика се запишува по приемот на царинската пријава која е пристигната со железница, број кој ќе биде внесен во зелениот штембил на превозната исправа заради упатување до приемната царинарница.

РУБРИКА Ѓ - ДАТУМ НА ПРЕГЛЕД

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

Оваа рубрика не се пополнува кога во рубрика 12 е впишана шифрата за провоз (3 или 30).

РУБРИКА Е - ИЗВРШИЛ ПРЕГЛЕД

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

Оваа рубрика не се пополнува кога во рубрика 12 е впишана шифрата за провоз (3 или 30).

РУБРИКА 10 - ВКУПЕН БРОЈ НА ПРЕВОЗНИ ИСПРАВИ

во оваа рубрика се запишува вкупниот број на превозните исправи за стоката пристигната во вагони, односно воздухоплови, која се пријавува на царинарницата.

РУБРИКА 11 - РЕДЕН БРОЈ НА ПРЕВОЗНАТА ИСПРАВА

во оваа рубрика се запишува редниот број од превозната исправа.

РУБРИКА 12 - ВИД НА ПОСТАПКА

во оваа рубрика се запишува една од следните шифри за:

- упатување се впишува шифра ----- 1
- дополнително упатување се впишува шифра ----- 2
- провоз се впишува шифра ----- 3
- пријавување (поднесување на нови исправи заради сместување на стоката) се впишува шифра ----- 4

Ако се пријавуваат збирни пратки (денковни пратки) се запишуваат 10, 20, 30, 40, во зависност од постапката со стоката.

РУБРИКА 13 - РЕГИСТАРСКА ОЗНАКА НА ВАГОНОТ

ако стоката се допрема со железница во оваа рубрика се запишува бројот на вагонот во кој стоката се превози.

РУБРИКА 14 - ЗЕМЈА НА РЕГИСТРАЦИЈА

во оваа рубрика се запишува шифра на земјата во која вагонот е регистриран од Кодексот на шифрите.

Оваа рубрика не се пополнува кога во рубрика 12 е впишана шифрата за провоз (3 или 30).

РУБРИКА 15 - БРОЈ НА ПРЕВОЗНА ИСПРАВА

во оваа рубрика се запишува бројот на превозната исправа за превозното средство со кое е допремена стоката која се пријавува.

РУБРИКА 16 - ПРИМАЧ НА СТОКАТА

во оваа рубрика се запишува назив и адреса на лицето кое како примач на стоката е означено во превозната исправа и негова адреса.

Оваа рубрика не се пополнува кога во рубрика 12 е впишана шифрата за провоз (3 или 30).

РУБРИКА 17 - ПРИЛОЖЕНИ ИСПРАВИ

во оваа рубрика се запишува шифра на исправата од Кодексот на шифрите која се поднесува кон царинската пријава заради пријавување на стоката и спроведување на соодветна постапка.

РУБРИКА Ж - УПАТНА ЦАРИНАРНИЦА

во оваа рубрика се запишува шифра на царинската испостава од Кодексот на шифрите на која надлежната царинска испостава упатува или накнадно упатува стока заради понатамошно спроведување на постапката и нејзин назив.

РУБРИКА З - РОК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СТОКАТА

во оваа рубрика се запишува со броеви ден, месец и последните две цифри од годината во која стоката треба да биде предадена на приемната царинарница - царинска испостава.

РУБРИКА 18 - СКЛАД

оваа рубрика се пополнува ако стоката се сместува во простори и просторија под царински надзор и во неа се запишува шифра и назив на просторот или просторијата под царински надзор каде стоката се сместува (царински склад, царинско сместувалиште, консигнационен склад и др.).

РУБРИКА 19 - ДАТУМ НА СМЕСТУВАЊЕ

оваа рубрика се пополнува ако стоката се сместува во простори или просторија под царински надзор и во неа се запишува со броеви ден, месец, последните две цифри од годината кога стоката е сместена во просторот или просторијата.

РУБРИКА 20 - БРОЈ НА МАГАЦИНСКА КНИГА

оваа рубрика се пополнува ако стоката се сместува во простори или просторија под царински надзор и во неа се запишува број на магацинската книга на држателот на просторот или просторијата.

РУБРИКА 21 - ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

оваа рубрика се пополнува ако стоката се сместува во простори или просторија под царински надзор и во неа се потпишува одговорното лице на држателот на просторот или просторијата кое таа стока ја примило.

РУБРИКА 22 - ЗАБЕЛЕШКА

во оваа рубрика се запишуваат дополнителните информации за превозната исправа со која стоката се пријавува.

РУБРИКА 23 - РЕДЕН БРОЈ

во оваа рубрика се запишува редниот број на наименованието на стоката која се пријавува по царинската пријава пристигната по превозна исправа за која претходно се внесени податоци.

РУБРИКА 24 - БРОЈ НА КОЛЕТИ

во оваа рубрика се запишува број на колети на стоката од наименованието.

РУБРИКА 25 - ВИД НА КОЛЕТИ

во оваа рубрика се запишува видот на колетите на стоката од наименованието (палета, картон, сандак, бала и др.).

РУБРИКА 26 - ОЗНАКА НА КОЛЕТИТЕ

во оваа рубрика се запишува ознаката на колетите за стоката од наименованието.

РУБРИКА 27 - БРУТО МАСА ВО КГ

во оваа рубрика се запишува бруто маса во килограми од превозната исправа. Ако бруто масата на стоката е помала од еден кг. се запишува вредност "1".

РУБРИКА 28 - ПРЕТХОДНА ИСПРАВА

во случаевите за накнадно упатување на стока, во оваа рубрика се запишува, одвоено со коси црти, шифра и вид на царинската исправа од Кодексот на шифрите, шифра на царинската испостава која ја има упатено стоката, царинарница - царинска испостава која стоката накнадно ја упатува, двете последни цифри од годината кога стоката е упатена, број на таа исправа и реден број на наименованието на стоката од исправата со која стоката била упатена.

РУБРИКА 29 - ТРГОВСКИ НАЗИВ НА СТОКАТА

во оваа рубрика се запишува трговскиот назив на стоката према податоците од превозната исправа и другите исправи кои се поднесуваат кон превозната исправа.

Ако се по една превозна исправа пријавува збирна пратка се запишува "разна стока", ако на оваа исправа се приложува спецификација на предметната стока во која се наведени податоците на трговскиот назив, количината и бруто маса.

РУБРИКА 30 - ЗАБЕЛЕШКА

во оваа рубрика се запишуваат дополнителни информации за стоката од наименованието (број на позиција во просторот под царински надзор каде е стоката сместена, број на изјава врз основа на кој стоката е подигната од царинарницата без потполна документација и др.);

РУБРИКА 31 ПРИМИЛ ЦП - ЦР

во оваа рубрика се потпишува царинскиот работник и го запишува (ако има) свој службен број.

IX. ЦАРИНСКА ИСПРАВА СО КОЈА СТОКИТЕ СЕ УПАТУВААТ НА ДРУГА ЦАРИНАРНИЦА - ЦАРИНСКА ПРОСЛЕДНИЦА

Член 40

Ако со Законот за царини или прописот донесен врз основа на тој закон не е поинаку определено, стоките се упатуваат до друга царинарница со царинска проследница на Образецот XXII - Царинска проследница, кој е со димензии 310 x 203 мм во два примероци.

Член 41

Ако стоките се упатуваат на друга царинарница со железнички превозни средства, железничката станица и поднесува на царинарницата, кон пријавата за увоз и провоз на стоките, железничката превозна исправа на која, во зелена боја е отпечатен штембилот на увозни царински стоки односно за превозни царински стоки на Образецот XXIII, кој е со димензии 210 x 148 мм.

Член 42

Ако стоките се упатуваат до друга царинарница со воздухоплов, се поднесува посебен манифест на Образецот XXIV - Посебен стокоев манифест на царински стоки, кој е со димензии 297 x 210 мм.

Ако на другата царинарница и се упатува багаж пристигнат со воздухоплов одвоено од сопственикот, на царинарницата и се поднесува посебен стокоев манифест на Образецот XXV - Посебен манифест на патнички багаж пристигнат одвоено од сопственикот, кој е со димензии 297 x 210 мм.

X. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 43

Со денот на примената на овој Правилник, престанува да важи Правилникот за исправите во царинската постапка, ("Службен весник на РМ" бр.76/93) и Правилникот за единствениот царински документ во царинската постапка ("Службен весник на РМ" бр.76/93).

Член 44

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", со тоа што одредбите од член 1 до член 19 ќе се применуваат од 01.01.1997 година, а одредбите од член 20 до член 25 ќе се применуваат од 01.09.1997 година.

КОДЕКС НА ШИФРИТЕ ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ИСПРАВИТЕ ВО ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА

I. ЦАРИНАРНИЦИ И НИВНИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ

Ред. број	Име на царинарницата односно на нејзината организациона единица	Шифра
--------------	--	-------

1. СКОПЈЕ 81000

1)	Царинска испостава Аеродром Петровец Скопје	81019
2)	Царинска испостава Деве Баир	81027
3)	Царинска испостава Куманово	81035
4)	Царинска испостава Скопје	81043
5)	Царинска испостава Пошта Скопје	81051
6)	Царинска испостава Велес	81078
7)	Царинска испостава Штип	81086
8)	Царинска испостава Гостивар	81094
9)	Реферат за извозно царинење Скопје	81108
10)	Царинска испостава Железничка станица Скопје-Трубарево	81116
11)	Царинска испостава за работи на консигнација и саем	81124
12)	Царинска испостава Јажинце	81132
13)	Царинска испостава Железничка станица Волково	81159
14)	Царинска испостава Блаце	81167
15)	Царинска испостава Железничка станица Табановце	81175
16)	Царинска испостава автопат Табановце	81183
17)	Царинска испостава Сопот	81191
18)	Царинска испостава Пелинце	81205
19)	Царинска испостава Тетово	81213
20)	Реферат за увоз - "Терминал-Скопје	81221

2. БИТОЛА 82007

1)	Царинска испостава Битола	82015
2)	Царинска испостава Охрид	82023
3)	Царинска испостава Мецитлија	82031
4)	Царинска испостава Прилеп	82058
5)	Царинска испостава Кафасан	82066
6)	Царинска испостава Пошта Битола	82074
7)	Царински реферат Аеродром Охрид	82112
8)	Царински реферат Св. Наум	82139
9)	Царинска испостава Стење	82147
10)	Царинска испостава Блато	82155
11)	Царински реферат Ресен	82163
12)	Царинска испостава Струга	82171

3. ГЕВГЕЛИЈА 83003

1)	Царинска испостава Железничка станица Гевгелија	83011
2)	Царинска испостава Струмица	83038
3)	Царинска испостава Делчево	83046
4)	Царинска испостава Богородица	83054
5)	Царинска испостава Ново Село	83062
6)	Царинска испостава Кавадарци	83070
7)	Царинска испостава Стари Дојран	83089
8)	Слободна Зона Фени - Кавадарци	83097
9)	Царинска испостава Клепало	83119

II. ДРЖАВИ

Ред.број	Име на земја	Шифра
1.	Андора	AD
2.	Обединети Арапски Емирати	AE
3.	Авганистан	AF
4.	Антигва и Барбуда	AG
5.	Ангвила	AI
6.	Албанија	AL
7.	Ерменија	AM
8.	Холандски Антили	AN
9.	Ангола	AO
10.	Антарктик	AQ
11.	Аргентина	AR
12.	Американска Самоа	AS
13.	Австрија	AT
14.	Австралија	AU
15.	Аруба	AW
16.	Азербејџан	AZ
17.	Босна и Херцеговина	BA
18.	Барбадос	BB
19.	Бангладеш	BD
20.	Белгија	BE
21.	Буркина Фасо	BF
22.	Бугарија	BG
23.	Бахреин	BH
24.	Бурунди	BI
25.	Бенин	BJ
26.	Бермуди	BM
27.	Брунеи	BN
28.	Боливија	BO
29.	Бразил	BR
30.	Бахами	BS
31.	Бутан	BT
32.	Буве	BV
33.	Боцвана	BW
34.	Белорусија	BY
35.	Белизе	BZ
36.	Канада	CA
37.	Кокосови (Килинг) Острови	CC
38.	Централно Афричка Република	CF
39.	Конго	CG
40.	Швајцарија	CH
41.	Брегот на Слоновата Коска	CI
42.	Кукови острови	CK
43.	Чиле	CL
44.	Камерун	CM
45.	Кина	CN
46.	Колумбија	CO
47.	Костарика	CR
48.	Куба	CU
49.	Зеленортски Острови (Зелен Рт)	CV
50.	Божиќен остров	CX
51.	Кипар	CY

52.	Чешка	CZ
53.	Германија	DE
54.	Џибути	DJ
55.	Данска	DK
56.	Доминика	DM
57.	Доминиканска Република	DO
58.	Алжир	DZ
59.	Еквадор	EC
60.	Естонија	EE
61.	Египет	EG
62.	Западна Сахара	EH
63.	Еритреа	ER
64.	Шпанија	ES
65.	Етиопија	ET
66.	Финска	FI
67.	Фиџи	FJ
68.	Фолкландски острови (Малвини)	FK
69.	Микронезија	FM
70.	Фарски острови	FO
81.	Франција	FR
82.	Габон	GA
83.	Велика Британија	GB
84.	Гренада	GD
85.	Грузија	GE
86.	Француска Гвајана	GF
87.	Гана	GH
88.	Гибралтар	GI
89.	Гренланд	GL
90.	Гамбија	GM
91.	Гвинеа	GN
92.	Гваделуп	GP
93.	Екваторијална Гвинеа	GQ
94.	Грција	GR
95.	Гватемала	GT
96.	Гуам	GU
97.	Гвинеа-Бисао	GW
98.	Гвајана	GY
99.	Хонг Конг	HK
100.	Хондурас	HN
101.	Хрватска	HR
102.	Хаити	HT
103.	Унгарија	HU
104.	Индонезија	ID
105.	Ирска	IE
106.	Израел	IL
107.	Човечки остров	IM
108.	Индија	IN
109.	Британска Територија на Индиски Океан	IO
110.	Ирак	IQ
111.	Иран	IR
112.	Исланд	IS
113.	Италија	IT
114.	Јамајка	JM
115.	Јордан	JO
116.	Јапонија	JP

117.	Џонстон Остров	JT
118.	Кенија	KE
119.	Киргизија	KG
120.	Кампучија	KH
121.	Кирибати	KI
122.	Коморски Острови	KM
123.	Сент Китс и Невис	KN
124.	Кореа, Демократска Народна Република	KP
125.	Кореа	KR
126.	Кувајт	KW
127.	Кајмански острови	KY
128.	Казахстан	KZ
129.	Лаос	LA
130.	Либан	LB
131.	Сент Луција (Света Луција)	LC
132.	Лихтенштајн	LI
133.	Шри Ланка	LK
134.	Либериа	LR
135.	Лесото	LS
136.	Литванија	LT
137.	Луксенбург	LU
138.	Латвија	LV
139.	Либиска Арапска Џамахирија	LY
140.	Мароко.	MA
141.	Монако	MC
142.	Молдавија	MD
143.	Мадагаскар	MG
144.	Маршалски Острови	MH
145.	Мидвејски Острови	MI
146.	Македонија	MK
147.	Мали	ML
148.	Мијанмар	MM
149.	Монголија	MN
150.	Макао	MO
161.	Северни Маријански Острови	MP
162.	Мартиник	MQ
163.	Мавританија	MR
164.	Монсерат	MS
165.	Малта	MT
166.	Маврициус	MU
167.	Малдиви	MV
168.	Малави	MW
169.	Мексико	MX
170.	Малезија	MY
171.	Мозамбик	MZ
172.	Намибија.	NA
173.	Нова Каледонија	NC
174.	Нигер	NE
175.	Норфолк Остров	NF
176.	Нигерија	NG
177.	Никарагва	NI
178.	Холандија	NL
179.	Норвешка	NO
180.	Непал	NP
181.	Науру	NR

182.	Ниуе	NU
183.	Нов Зеланд	NZ
184.	Оман	OM
185.	Панама	PA
186.	Перу	PE
187.	Француска Полинезија	PF
188.	Папуа Нова Гвинеа	PG
189.	Филипини	PH
190.	Пакистан	PK
191.	Полска	PL
192.	Сент Пиер и Микелон.	PM
193.	Питкери	PN
194.	Порторико	PR
195.	Португалија	PT
196.	Палау	PW
197.	Парагвај	PY
198.	Катар	QA
199.	Реунион	RE
200.	Романија	RO
201.	Руска Федерација	RU
202.	Руанда	RW
203.	Саудиска Арабија.	SA
204.	Соломонски Острови	SB
205.	Сејшелски Острови	SC
206.	Судан	SD
207.	Шведска	SE
208.	Сингапур	SG
209.	Света Елена	SH
210.	Словенија	SI
211.	Свалбард и Јан Мајен Острови	SJ
212.	Словачка	SK
213.	Сиера Леоне	SL
214.	Сан Марино	SM
215.	Сенегал	SN
216.	Сомалија	SO
217.	Суринам	SR
218.	Сао Тома и Принципи	ST
219.	Ел Салвадор	SV
220.	Сирија	SY
221.	Свазиланд	SZ
222.	Туркс и Каикос Острови	TC
223.	Чад	TD
224.	Француски Јужни Територии	TF
225.	Того	TG
226.	Таиланд	TH
227.	Таджикистан	TJ
228.	Токелау	TK
229.	Туркменистан	TM
230.	Тунис	TN
231.	Тонга	TO
232.	Источен Тимор	TP
233.	Турција	TR
234.	Тринидад и Тобаго	TT
235.	Тувалу	TV
236.	Тајван	TW

237.	Танзанија	TZ
238	Украина	UA
239.	Уганда	UG
240.	Соединети Американски Држави	US
241.	Уругвај	UY
242	Узбекистан.	UZ
243.	Ватикан - Света Столица	VA
244.	Сент Винсент и Гренадини	VC
245.	Венецуела	VE
246.	Британски Девствени Острови	VG
247.	Соединети Држави Девствени Острови	VI
248.	Виетнам	VN
249.	Вануату	VU
250.	Волис и Фортунa Острови	WF
251.	Вејк, Остров	WK
252.	Самоа	WS
253.	Јемен	YE
254.	Југославија	YU
255.	Јужна Африка	ZA
256	Замбија	ZM
257	Заир	ZR
258.	Зимбабве	ZW

III. ВИДОВИ НА ВАЛУТИ

Ред. број	Назив на валута	Шифра
1.	ШИЛИНГ	ATS
2.	АВСТРАЛИСКИ ДОЛАР	AUD
3.	БЕЛГИСКИ ФРАНАК	BEF
4.	КАНАДСКИ ДОЛАР	CAD
5.	ШВАЈЦАРСКИ ФРАНАК	CHF
6.	ГЕРМАНСКА МАРКА	DEM
7.	ДАНСКА КРУНА	DKK
8.	ШПАНСКА ПЕЗЕТА	ESP
9.	ФИНСКА МАРКА	FIM
10.	ФРАНЦУСКИ ФРАНК	FRF
11.	ФУНТА СТЕРЛИНГА	GBP
12.	ДРАХМА	GRD
13.	ХРВАТСКА КУНА	HRK
14.	ИРСКА ФУНТА	IEP
15.	ЛИРА	ITL
16.	ЈЕН	JPY
17.	КУВАЈТСКИ ДИНАР	KWD
18.	МАКЕДОНСКИ ДЕНАР	MKD
19.	ХОЛАНДСКИ ГУЛДЕН	NLG
20.	НОРВЕШКА КРУНА	NOK
21.	ПОРТУГАЛСКИ ЕСКУДО	PTE
22.	ШВЕДСКА КРУНА	SEK
23.	СЛОВЕНЕЧКИ ТОЛАР	SIT
24.	АМЕРИКАНСКИ ДОЛАР	USD
25.	ЕВРОПСКА ПРЕСМЕТКОВНА ЕДИНИЦА	XBA

IV. НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНСКИТЕ ДАВАЧКИ

Ред.број	Начин на плаќање	Шифра
1	Плаќање со општ налог за пренос (Налог 40 и 41)	1
2	Плаќање со општ налог за пренос (обезбедување со чек)	4
3	Плаќање со општ налог за пренос од страна на шпедитерот (обезбедување со чек)	5
4	Плаќање кај царинарницата	7
5	Плаќање со општ налог за пренос од страна на шпедитерот	8

**V. НАЧИНИ НА ПЛАЌАЊЕ ВО НАДВОРЕШНО ТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ
(НТР рубрика 24)**

Ред.број	Начин на плаќање	Шифра
1.	Плаќање преку банка	1.1
2.	Консигнација	1.2
3.	Пазарна и комисиона продажба	1.3
4.	Компензација	1.5
5.	Долгорочна производна кооперација	1.6
6.	Плаќање на противвредност со стоки или услуги	1.7
7.	Физички лица	1.8
8.	Претприемачи	1.9
9.	Закуп-лизинг	2.1
10.	Без плаќање на противвредност	6.2
11.	Други начини	9.1

VI. ЕДИНИЦИ НА МЕРА КОИ СЕ КОРИСТАТ ВО ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА

ред. број	Единица на мера	Шифра
1.	1000 парчиња	MPL
2.	100 пакувања	CNP
3.	Грам	GRM
4.	Килограм	KGM
5.	Литар	LTR
6.	Метар	MTR
7.	Метар Квадратен	MTK
8.	Метар Кубен	MTQ
9.	Мегават час	MWH
10.	Парче	PCE
11.	Гарнитура	SET
12.	Киловат	KWT
13.	Мегават	MAW
14.	Тон	TNE
15.	Дузина	DZN
16.	12-ет дузини (грос)	GRO
17.	12-ет гроса	GGR
18.	Хектолитар	HLT
19.	Број на парови	NPR

VII. ВИД НА ПРЕВОЗНИТЕ ОДНОСНО НА ПРЕНОСНИТЕ СРЕДСТВА

Ред. број	Вид на превозното односно преносното средство	Шифра
1	Поморски Транспорт	1
2	Железнички сообраќај	2
3	Друмски сообраќај	3
4	Воздушен сообраќај	4
5	Поштенски сообраќај	5
6	Комбиниран сообраќај	6
7	Транспорт низ фиксни инсталации	7
8	Езерски и речен транспорт	8
9	Друг транспорт	9

VIII. ОСНОВИ НА ИЗМЕНАТА НА ЦАРИНСКИТЕ СТАПКИ
 (рубрика 36)

Ред. број	Основа на измена	Шифра
1.	Преференцијали со Словенија	SLO
2.	Преференцијали со СР Југославија	SRJ
3.	Преференцијали со земјите во развој (Босна и Херцеговина, Бангладеш, Бразил, Египет, Индија, Мексико, Пакистан, Перу, Тунис и Уругвај)	RAZ

IX. ПАРИТЕТ НА ИСПОРАКА
 (рубрика 20)

Ред. број	Услови на испорака	Шифра
1.	Франко фабрика	EXW
2.	Франко превозник - (назив на местото)	FCA
3.	Франко кон бок на бродот -(назив на отпремната лука)	FAS
4.	Франко на палуба на брод -(назив на отпремната лука)	FOB
5.	Трошоци и возарина (во луката на одредиштето)	CFR
6.	Трошоци на осигурување и возарина- (назив на одредишната лука)	CIF
7.	Превоз платен до - (назив на одредишното место)	CPT
8.	Превоз и осигурување платено до - (назив на одредишното место)	CIP
9.	Испорачано на граница - (назив на местото)	DAF
10.	Испорачано на брод - (назив на одредишната лука)	DES
11.	Испорачано на брег (царина платено) -(назив на одредишна лука)	DEQ
12.	Испорачано (царина не е платена) - (назив на одредишно место)	DDU
13.	Испорачано (царина платена)- назив на одредишно место)	DDP

X. МЕСТО НА ПАРИТЕТ НА ИСПОРАКА

Ред. број	Место на паритет на испорака	Шифра
1.	Место во Република Македонија	МК
2.	Граница на Република Македонија	МГ
3.	Место надвор од Република Македонија-Европа	ЕВ
4.	Место надвор од Република Македонија- воневропски земји	СВ

XI. ФОРМИ НА ИЗВОЗ И УВОЗ

Ред. број	Форми на извоз и увоз	Шифра
1.	Слободен извоз - увоз	ЛБ
2.	Извоз - увоз врз основа на контингенти	К
3.	Извоз - увоз врз основа на дозвола	Д

XII. ПРОЦЕДУРИ ВО МАКЦИС
 (рубрика 37)

- 1 **ИЗВОЗ**
- 10 Редовен извоз
- 19 Друг извоз
- 2 **ПРИВРЕМЕН ИЗВОЗ**
- 21 Привремен извоз на стоки за облагородување или вградување
- 23 Привремен извоз на стоки кои ќе бидат повторно увезени во непроменета, или битно непроменета состојба
- 29 Друг привремен извоз
- 3 **РЕЕКСПОРТ**
- 31 Извоз на привремено увезени стоки од облагородување или вградување
- 32 Извоз на привремено увезени стоки во непроменета, или битно непроменета состојба, вклучувајќи и стоки во закуп
- 33 Опис на финални производи при извоз после привремен увоз со примена на чл. 6 од ЗЦТ
- 4 **УВОЗ**
- 40 Редовен увоз-општо
- 49 Друг вид на редовен увоз
- 5 **ПРИВРЕМЕН УВОЗ**
- 51 Привремен увоз на стоки заради облагородување или вградување
- 52 Опис на финален производ при привремен увоз со примена на чл. 6 од ЗЦТ
- 53 Привремен увоз на стоки заради извоз во непроменета, или битно непроменета состојба, вклучувајќи и стоки во закуп
- 55 Привремен увоз на стоки заради облагородување со примена на чл. 6 од ЗЦТ
- 59 Друг привремен увоз
- 6 **УВОЗ НА ПРИВРЕМЕНО ИЗВЕЗЕНИ СТОКИ**
- 61 Увоз на привремено извезени стоки-општо
- 62 Увоз на привремено извезени стоки од поправка во гарантен рок, односно без зголемување на вредноста
- 63 Увоз на привремено извезени стоки од облагородување и вградување. Зголемена вредност или вградени делови
- 66 Опис на финален производ при увоз по привремен извоз заради облагородување
- 7 **КОНСИГНАЦИОНО И МАГАЦИНСКО РАБОТЕЊЕ**
- 71 Внесување на стоки во консигнационо складиште
- 79 Други консигнациони или магацински процедури
- 8 **ТРАНЗИТ**
- 81 Гранична Ц.И. до гранична Ц.И.
- 82 Гранична Ц.И. до внатрешна Ц.И.
- 83 Внатрешна Ц.И. до гранична Ц.И.
- 84 Внатрешна Ц.И. до внатрешна Ц.И.
- 9 **ПОСЕБНИ СИТУАЦИИ**
- 91 Пресметка на давачките за привремено увезени стоки
- 93 Уништување на стоки под царински надзор
- 95 Снабдување на воздухоплови кои сообраќаат со странство од консигнационен склад
- 96 Пренесување на стоки од консигнационен склад во слободни царински продавници

XIII. ПРОЦЕДУРИ НА НАЦИОНАЛНО НИВО:

000	без посебна национална процедура
001	Влада, вклучувајќи државни институции, судови, народна Банка на Македонија, други правни и физички лица одредени од Владата
002	Странски дипломатски претставништва, вклучувајќи го и нивниот персонал. Шефови на странски дипломатски мисии и нивните семејства. Обединети Нации, Меѓународен Црвен крст, други меѓународни организации
003	Вложувања на странски лица во домашни претпријатија
004	Несоодветни и непродадени стоки вратени од странство
005	Стоки испратени како замена на несоодветни, оштетени или неиспорачани стоки
006	Саеми, изложби, демонстрации, испитувања
007	Хуманитарна помош
008	Зони на слободна трговија и малограничен промет
010	Предмети за лична употреба и предмети за домаќинство увезени од граѓани на РМ кои ги исполнуваат условите за добивање на повластица по чл.28 т.3 од ЗЦ
020	Предмети за лична употреба, предмети за домаќинство и предмети за вршење на сопствена дејност увезени од лица кои ги исполнуваат условите за добивање на повластица по чл. 29 т.1 од ЗЦ
030	Предмети на стопански инвентар увезени од лица кои ги исполнуваат условите за добивање на повластица по чл. 30 од ЗЦ
040	Други повластици опфатени со чл. 28 од ЗЦ
050	Други повластици опфатени со чл. 29 од ЗЦ
060	Стоки увезени по чл.60 од ЗЦ
070	Царински контингенти со 50% ослободување од царинска стапка
080	Царински контингенти со 100% ослободување од царинска стапка
100	Опрема и резервни делови.Плаќање на повластена даночна стапка
200	Репродукционен материјал.Ослободен од плаќање на данок при увозот
400	Царинење на стоки за кои во моментот на подигање од под царински надзор не е поднесена соодветна документација
500	Примена на чл. 53 од ЗЦ

XIV. ШИФРИ НА ПРОЦЕДУРИ ВО ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА

Сег. про.	Пре про.	Нац. проц.	О П И С
1			ИЗВОЗ
10	00	000	Редовен извоз
10	00	005	Извоз на стоки заради замена на несоодветни стоки кои се вратени од странство
10	00	007	Извоз на стоки на име помош од страна на РМ
10	00	008	Малограничен промет
10	21	000	Конечно царинење на привремено извезени стоки за облагородување или вградување
10	23	000	Конечно царинење на привремено извезени стоки кои се враќаат во непроменета, или битно непроменета состојба
10	23	006	Конечно царинење на привремено извезени стоки на саеми, изложби, демонстрации, испитувања
10	29	000	Конечно царинење на други привремено извезени стоки
10	40	000	Враќање на несоодветни стоки
10	40	100	Враќање на несоодветни стоки. При увозот данок платен по повластена стапка
10	40	200	Враќање на несоодветни стоки. При увозот данок не е платен

10	40	500	Извоз на стоки кои раздолжуваат стоки увезени по чл. 53 од ЗЦ
19	00	000	Друг вид на извоз
2			ПРИВРЕМЕН ИЗВОЗ
21	00	000	Привремен извоз на стоки заради облагородување и вградување
23	00	000	Привремен извоз на стоки, вклучувајќи алат и ситен инвентар на претпријатија кои изведуваат работи во странство
23	00	006	Привремен извоз на стоки на саеми, изложби, демонстрации, испитувања
29	00	000	Друг привремен извоз
3			РЕЕКСПОРТ
31	51	000	Извоз на привремено увезени стоки од облагородување или вградување
31	52	000	Извоз на привремено увезени стоки од облагородување со примена на чл. 6 од Законот за Царинска Тарифа
32	51	000	Извоз на привремено увезени стоки од облагородување или вградување во непроменета состојба
32	00	000	Извоз на привремено увезени стоки од облагородување со примена на чл. 6 од Законот за Царинска Тарифа во непроменета состојба
32	53	000	Извоз на привремено увезени стоки во непроменета, или битно непроменета состојба, вклучувајќи и стоки во закуп
32	53	006	Извоз на привремено увезени стоки на саеми, изложби, испитувања, демонстрации
32	71	000	Враќање на стоки од консигнационен склад во странство, односно нивно упатување за користење надвор од царинското подрачје на РМ
32	59	000	Извоз на други привремено увезени стоки
33	00	000	Извоз на финален производ после облагородување или вградување
4			РЕДОВЕН УВОЗ
40	00	000	Редовен увоз
40	00	100	Увоз на опрема и резервни делови. Повластена даночна стапка
40	00	200	Увоз заради репродукција. Данок не се плаќа при увозот
40	00	001	Увоз на стоки за Владата, вклучувајќи државни институции, судови, НБМ, други правни и физички лица одредени од Владата
40	00	002	Увоз на стоки за ОН, Црвен Крст, странски дипломатски претставништва, други меѓународни организации, итн.
40	00	003	Увоз по основа на странски вложувања во домашни претпријатија
40	10	004	Враќање на несоодветни стоки
40	00	005	Увоз на стоки заради замена на несоодветни, неиспорачани, оштетени стоки
40	00	007	Увоз на хуманитарна помош
40	00	008	Малограничен промет
40	00	010	Увоз на стоки од страна на македонски државјани со примена на чл. 28 т.3 од ЗЦ
40	00	020	Увоз на стоки од страна на странски државјани со примена на чл. 29 т.1 од ЗЦ
40	00	030	Увоз на стоки од страна на македонски државјани со примена на чл.30 од ЗЦ
40	00	040	Увоз на стоки со примена на други повластици од чл.28 од ЗЦ
40	00	050	Увоз на стоки со примена на други повластици од чл.29 од ЗЦ
40	00	060	Увоз на стоки со примена на чл. 60 од ЗЦ
40	00	400	Конечно царинење на стоки за кои во моментот на подигање од под царински надзор не е поднесена соодветна документација
40	00	070	Увоз на опрема со 50% ослободување од плаќање на царинска стапка по основ на царински контингент
40	00	080	Увоз на опрема со 100% ослободување од плаќање на царинска стапка по основ на царински контингент
40	51	000	Конечно царинење на привремено увезени стоки заради облагородување и вградување
40	51	100	Конечно царинење на привремено увезени стоки заради облагородување и вградување. Повластена даночна стапка
40	51	200	Конечно царинење на привремено увезени стоки заради облагородување и вградување. Данок не се плаќа при увозот
40	52	000	Конечно царинење на привремено увезени стоки заради облагородување со примена на чл. 6 од ЗЦТ

40	52	100	Конечно царинење на привремено увезени стоки заради облагородување со примена на чл. 6 од ЗЦТ. Повластена даночна стапка
40	52	200	Конечно царинење на привремено увезени стоки заради облагородување со примена на чл. 6 од ЗЦТ. Данок не се плаќа при увозот
40	53	000	Конечно царинење на привремено увезени стоки заради враќање во непроменета, или битно непроменета состојба
40	53	100	Конечно царинење на привремено увезени стоки заради враќање во непроменета, или битно непроменета состојба. Повластена даночна стапка
40	53	200	Конечно царинење на привремено увезени стоки заради враќање во непроменета, или битно непроменета состојба. Данок не се плаќа при увозот
40	53	006	Конечно царинење на привремено увезени стоки за саеми, изложби, демонстрации, испитувања
40	53	106	Конечно царинење на привремено увезени стоки за саеми, изложби, демонстрации, испитувања. Повластена даночна стапка
40	53	206	Конечно царинење на привремено увезени стоки за саеми, изложби, демонстрации, испитувања. Данок не се плаќа при увозот
40	59	000	Конечно царинење на други привремено увезени стоки
40	59	100	Конечно царинење на други привремено увезени стоки. Повластена даночна стапка
40	59	200	Конечно царинење на други привремено увезени стоки. Данок не се плаќа при увозот
40	71	000	Конечно царинење на стоки од консигнационен склад
40	71	100	Конечно царинење на стоки од консигнационен склад. Повластена даночна стапка
40	71	200	Конечно царинење на стоки од консигнационен склад. Данок не се плаќа при увозот
49	00	000	Друг вид на редовен увоз
49	51	000	Раздолжување на привремено увезени стоки заради конечно царинење на финалниот производ
5			ПРИВРЕМЕН УВОЗ
51	00	000	Привремен увоз на стоки заради облагородување или вградување
52	00	000	Опис на финален производ по облагородување со примена на чл. 6 од ЗЦТ
53	00	000	Привремен увоз на стоки заради повторен извоз во непроменета, или битно непроменета состојба, вклучувајќи стоки во закуп
53	00	006	Привремен увоз на стоки за саеми, изложби, демонстрации, испитувања
55	00	000	Привремен увоз на стоки заради облагородување со примена на чл. 6 од ЗЦТ
59	00	000	Друг привремен увоз
6			УВОЗ ПОСЛЕ ПРИВРЕМЕН ИЗВОЗ
61	21	000	Враќање на необлагодороден материјал по привремен извоз заради облагородување или вградување
61	23	000	Увоз на привремено извезени стоки во непроменета, или битно непроменета состојба, вклучувајќи алат и ситен инвентар
61	23	006	Увоз на привремено извезени стоки на саеми, изложби, демонстрации, испитувања
62	21	000	Увоз на привремено извезени стоки заради поправка во гарантен рок, односно без зголемување на вредноста на стоката
63	21	000	Увоз на привремено извезени стоки заради облагородување или вградување
63	21	100	Увоз на привремено извезени стоки заради облагородување или вградување. Повластена даночна стапка
63	21	200	Увоз на привремено извезени стоки заради облагородување или вградување. Данок не се плаќа при увозот
66	00	000	Увоз на финални производи после привремен извоз заради облагородување или вградување
7			КОНСИГНАЦИЈА И МАГАЦИНСКО РАБОТЕЊЕ
71	00	000	Сместување на стоки на консигнација
79	00	000	Други магацински процедури
8			ТРАНЗИТ
81	00	000	Гранична Ц.И. до гранична Ц.И.
82	00	000	Гранична Ц.И. до внатрешна Ц.И.
83	00	000	Внатрешна Ц.И. до гранична Ц.И.
84	00	000	Внатрешна Ц.И. до внатрешна Ц.И.

9			ПОСЕБНИ СИТУАЦИИ
91	00	000	Пресметка на давачките на привремено увезени стоки, како и стоки увезени под закуп
91	00	100	Пресметка на давачките на привремено увезени стоки, како и стоки увезени под закуп. Повластена даночна стапка
94	00	000	Уништување на стоки под царински надзор
95	00	000	Снабдување на превозни средства во меѓународниот сообраќај
95	71	000	Упатување на стоки од консигнационен склад заради снабдување на воздухоплови кои сообраќаат со странство
96	71	000	Упатување на стоки од консигнационен склад во слободни царински продавници

XV. ВИДОВИ НА ДАВАЧКИ

Ред. број	Видови на давачки	Шифра
1.	Царинско евидентирање	CE
2.	Царина согласно царинската стапка	CD
3.	Царина према сезонска царинска стапка	CS
4.	Давачка за земјоделски и прехранбени производи	CP
5.	Данок на промет на производи	DAN
6.	Акциза	AKC
7.	Такса по тежина, односно по единица мера	TT

XVI. СПИСОК НА ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ КОИ СЕ КОРИСТАТ ВО ЦАРИНСКА ПОСТАПКА

Шифра	Вид на документ
089	Решение за еднократно обавување на надворешно-трговско работење
090	Дозвола за увоз издадена од Министерството за здравство, односно од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство
091	Дозвола за увоз издадена од Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина
092	Согласност од МНР (од списокот на стоки)
093	Потврда за распределба на контингент
094	Потврда од Министерство за стопанство
095	Потврда од надлежен орган за остварување на поединечни повластици
096	Одобрение за долгорочна производствена кооперација
097	Решение за посредување во надворешно-трговскиот промет
098	Регистрација на фирма во надлежен суд
141	Пакинг листа
220	Порачка
240	Инструкции за испорака
301	Количинска понуда
315	Договор за купопродажба
316	Одобрение за вршење на компензациони работи

325	Профактура
380	Комерцијална фактура
430	Банкарска гаранција
530	Полиса за осигурување
601	Список на селидбени предмети за домаќинството
602	Список на предмети за стопански инвентар
603	Потврда за времетраење на престој во странство
740	Авионски товарен лист
761	Товарен лист
780	Фактура за превоз
785	Карго манифест
800	Молба за одобрување на привремен увоз
801	Молба за одобрување на привремен извоз
802	Молба за ослободување од плаќање на царина
803	Норматив за изработка на готови производи
804	Спецификација на привремено увезени стоки
805	Изјава на увозникот за остварување на одредени ослободувања
842	Потврда за извршен преглед и евидентирање на пропратна техничка документација
843	Потврда од Завод за стандардизација и метрологија
851	Фитосанитарно уверение
852	Санитарно уверение
853	Ветеринарно уверение
856	Уверение од пазаришна инспекција
861	Уверение за потекло ЕУР 1
864	Уверение за потекло за користење на преференцијали
865	Уверение за потекло ЕУР2
866	Уверение за потекло-трипартитна спогодба
911	Дозвола за увоз
934	Декларација за царинска вредност
935	Фактура за царински потреби
938	Изјава за данок
940	Царинска пријава за увоз и провоз на стоки
941	Царинска пријава за извоз на стоки
942	Спецификација за раздолжување на привремено увезени стоки
943	Спецификација за раздолжување на привремено извезени стоки
945	Лист на промена на податоци
950	ТИР карнет
955	АТА карнет
999	Други документи неопходни за царинење

ЕДИНСТВЕН ЦАРИНСКИ ДОКУМЕНТ

А. ОТПРЕМНА/ИЗВОЗНА ЦАРИНАРНИЦА

ПРИМЕРОК ЗА ЗЕМЈАТА ШТО ИСПРАКА/ИЗВОЗ	1	Испрака/извоз	Бр.	1	ДЕКЛАРАЦИЈА			
					3. Обврска	4. Тип испр.		
					5. Начин на испр.	6. Број на копче	7. Референтен број	
					9. Финансово одговорно лице			
					10. Земјана прв. прием	11. Земјана посредник	12. Податок за вредноста	13. ЗЗП
					15. Шифра на отпремна земја/извоз		16. Шифра на земја на намена	
					17. Шифра на намена			
					20. Услови на испрака			
					22. Валута и вкупен износ на фактурата		23. Курс на валута	24. Вид на НТР
					28. Финансиски и банкарски податоци			

31. Пакув и опис на стоката

44. Прилож. документи и дополн. информации

47. Пресметка на давачки

51. Предавање на царин на транзит (извоз)

52. Гаранција на вези за

Г. КОНТРОЛА НА ИЗВОЗНАТА ЦАРИНАРНИЦА

Резултат
Ставени пломби-вкупно
Идентитет
Рок - датум
Потпис

Печат

54. Место и датум.

Потпис и име на деклараторот/застапник

31. Пакув и опис на стоката	32. Р. бр. на испр.	33. Тарифна ознака	34. Шиф на земја на потекло	35. Валута	36. Назначба	37. ПОСТАПКА	38. Назначба	39. Конфингент	40. Исправен транспорт	41. Количина во един. мера	42. Фактурна вредност	43. Ед. м.	44. Прилагодување	45. Статистичка вредност
44. Прилож. документи и дополн. информации														
47. Пресметка на давачки	Вид	Основа	Процент	Износ	НП	48. Одложено плаќање		49. Шифра на магацин						
51. Предавање на царин на транзит (извоз)	Б. ПОДАТОЦИ ЗА КНИЖЕЊЕ													
52. Гаранција на вези за	В. ИЗЛЕЗНА ЦАРИНАРНИЦА													
Г. КОНТРОЛА НА ИЗВОЗНАТА ЦАРИНАРНИЦА	53. Одложена царинарница													

Д КОНТРОЛА НА ИЗВОЗНАТА ЦАРИНАРНИЦА

ЕДИНСТВЕН ЦАРИНСКИ ДОКУМЕНТ

А. ОТПРЕМНА ИЗВОЗНА ЦАРИНАРНИЦА

ПРИМЕРОК ЗА ОДРЕДЕНАТА ЦАРИНАРНИЦА	4	2 Испраќач/Извозник Бр 	1 ДЕКЛАРАЦИЈА			
			3 Обрасци	4 Тов лист		
			5 Наименованија	6 Број на колет		
		8 Примач Бр				
		14 Подносител/застапник Бр	15 Отпремна земја/извоз		17 Земја на намена	
	18 Регистрација и држава на превозното средство припоѓање	19 Конт				
	21 Регистрација и држава на превозното средство што ја минува границата					
	25 Вид на трансп на граница	27 Место на утовар				
4						
31 Препишан и списан стока	Ознаки и броеви - контейнер, број и вид		32 Р. бр. на наим	33 Тарифна ознака		
				35 Бруто маса (кг)		
				38 Нето маса (кг)		
44 Препишан документи и дод. опти информации			40 Исправен претходен документ			
55 Претовар	Место и држава		Место и држава			
	Регистрација и држава на новото превозно средство		Регистрација и држава на новото превозно средство			
	Контеј	(1) Број на новиот контејнер	Контеј	(1) Број на новиот контејнер		
	(1) Внеси 1 за ДА и 0 за НЕ		(1) Внеси 1 за ДА и 0 за НЕ			
Г/Придобит пешка на надлежниот орган	Нови пломби Број Ознака		Нови пломби Број Ознака			
	Потпис Печат		Потпис Печат			
	50 Главен обврзник Број		Потпис			
	Застапен по					
51 После царина на транзит (и земја)	Датум и место					
52 Гаранција нема за			Шиф. 53 Одредбена царинарница (и земја)			
Г КОНТРОЛНА ИЗВОЗНАТА ЦАРИНАРНИЦА			Печат		54 Место и датум	
Резултат						
Ставени пломби-вкупно						
Идентитет			Потпис и име на декларантот/застапник			
Рок - датум						
Потпис						

56. Други незгоди за време на превозот / преземени мерки		Е потврда на овластените органи	
Ж. ДОПОЛНИТЕЛНА КОНТРОЛА (Ако се користи копијата за утврдување на статусна стока во транзитниот режим на ЕЕЗ)			
БАРАЊЕ ЗА ПРОВЕРКА Се бара проверка на автентичноста на исправата и точноста на податоците содржани во неа		РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОВЕРКАТА Оваа проверка (1)	
☐ е потврдена од страна на надлежната царинарница а податоците во неа се точни		☐ не ги исполнува условите во поглед автентичноста и регуларноста (види ја забелешката долу)	
Место и датум		Место и датум	
Потпис		Потпис	
Печат		Печат	
Забелешка			
(1) Внеси X каде треба			
3. КОНТРОЛА НА ПРИЕМНАТА ЦАРИНАРНИЦА		Примерокот бр 5 вратен	
Датум на пристигањето		на	
Контрола на пломбите.		по заведувањето под	
Забелешка.		бр	

56. Други незгоди за време на превозот / преземени мерки		Е потврда на овластените органи	
Ж. ДОПОЛНИТЕЛНА КОНТРОЛА (Ако се користи копијата за утврдување на статусна стока во транзитниот режим на ЕЕЗ)			
БАРАЊЕ ЗА ПРОВЕРКА Се бара проверка на автентичноста на исправата и точноста на податоците содржани во неа Место и датум Потпис _____ Печат _____		РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОВЕРКАТА Оваа проверка (1) ☐ е потврдена од страна на надлежната царинарница а податоците во неа се точни ☐ не ги исполнува условите во поглед автентичноста и регуларноста (види ја забелешката долу) Место и датум Потпис _____ Печат _____	
Забелешка (1) Внеси X каде треба			
3. КОНТРОЛА НА ПРИЕМНАТА ЦАРИНАРНИЦА Датум на пристигањето Контрола на пломбите Забелешка		Примерокот бр 5 вратен на по заведувањето под бр	

ЕДИНСТВЕН ЦАРИНСКИ ДОКУМЕНТ

А. ОТПРЕМНА/ИЗВОЗНА ЦАРИНАРНИЦА

ПОТВРДА ЗА ПРИЕМ	5	2 Испраќач/Извозник	Бр	1 ДЕКЛАРАЦИЈА					
				3. Обрасци	4. Тар. Нот				
				5. Наименованија	6. Број на контейнер				
	8 Примач	Бр							
	14 Подносител/застапник	Бр	15. Отпремна земја/извор						
	18 Регистрација и држава на превозното средство при поаѓање	19 Конт.	17. Земја на намена						
	21 Регистрација и држава на превозното средство што ја минува границата								
	23 Вид на трансп на граница	27 Место на утовар							
5					32 Р бр на наим	33 Тарифна ознака			
31 Тарифна ознака на сродно	Ознаки броеви - контейнер, број и вид					35. Бруто маса (кг)			
						38 Нето маса (кг)			
					40 Исправа/претходен документ				
35 Преговар	Место и држава				Место и држава				
	Регистрација и држава на новото превозно средство				Регистрација и држава на новото превозно средство				
	Контеј	(1) Број на новиот контейнер	Контеј					(1) Број на новиот контейнер	
	(1) Внеси 1 за ДЛ и 0 за НЕ				(1) Внеси 1 за ДЛ и 0 за НЕ				
Г/Прибелена на надлежен орган	Нови пломби	Број	Ознака	Нови пломби				Број	Ознака
	Потпис	Печат		Потпис				Печат	
	50 Главен обврзник	Број	Потпис		В. ИЗЛЕЗНА ЦАРИНАРНИЦА				
	Застапен по								
51 Предварин на транзит (и земја)	Датум и место								
52 Гаранција не важи за					Шиф	53 Одредична царинарница (и земја)			
Г. КОНТРОЛА НА ИЗВОЗНАТА ЦАРИНАРНИЦА				Печат	54 Место и датум				
Резултат				Потпис и име на декларантот/застапник					
Ставени пломби вкупно									
Идентитет									
Рок - датум									
Потпис									

56 ДРУГИ НЕЗГОДИ ЗА ВРЕМЕ НА ПРЕВОЗОТ/ПРЕЗЕМЕНИ МЕРКИ	Е ПОТВРДА НА ОВЛАСТЕНИТЕ ОРГАНИ
--	--

3 КОНТРОЛА НА ПРИЕМНАТА ЦАРИНАРНИЦА Датум на пристигањето Контрола на пломбите Забелешка	Примерокот бр 5 вратен на по заведувањето под бр. Потпис Печат
--	--

ПОТВРДА НА ПРИЕМ - ЕУ (Да се пополни од страна на одговорното лице пред поднесување на одредишната царинарница)

Со ова се потврдува дека исправата бр _____ издадена од страна на царинарницата во _____
 (име и земја) под бр _____ е поднесена и дека до тој датум не се утврдени неправилности во врска со
 пратката на која се однесува исправата

ЕДИНСТВЕН ЦАРИНСКИ ДОКУМЕНТ

А. ОТПРЕМНА/ИЗВОЗНА ЦАРИНАРНИЦА

ЗА ИНТЕРНА УПОТРЕБА	2 Испракач/Извозник Бр		1 ДЕКЛАРАЦИЈА			
			3 Обрасци	4 Тов лист		
			5 Наименованија	6 Број на колет	7 Референтен број	
	8 Примач Бр		9 Финансово одговорно лице			
			10 Земја на прв прием	11 Земја на посредник	12 Податок за вредноста	13 33П
	14 Подносител/застапник Бр		15 Отпремна земја/извоз		15 Шифра на отпремна земја/извоз а 6	17 Шифра на земја на намена а 6
			16 Земја на потекло		17 Земја на намена	
	18 Регистрација и држава на превозното средство при поаѓање		19 Кон-	20 Услови на испорака		
	21 Регистрација и држава на превозното средство што ја минува границата		22 Валута и вкупен износ на фактурата		23 Курс на валута	24 Вид на НТР
	25 Вид на трансп на граница	26 Вид на внатр транспорт	27 Место на уговор		28 Финансиски и банкарски податоци	
29 Царинарница на излез		30 Стоката е сместена				
31 Пакет и опис на стоката	Осакни броеви - контейнер број и вид		32 Р бр на магн		33 Г а р и ф н а о з н а к а	
					34 Шиф на земја на потекло а 6	35 Бруто маса (кг)
					37 ПОСТАПКА	38 Нето маса (кг)
					39 Контингент	
					40 Исправа/претходен документ	
					41 Количина во един мера	42 Фактурна вредност
					43 Ед м	
					45 Прилагодување	
					48 Статистичка вредност	
44 Прилож документи и дополн информации	47 Пресметка на давачки		Вид	Основица	Процент	Износ
						НП
					Вкупен износ	
			48. Одложено плаќање		49 Шифра на магацин	
			Б. ПОДАТОЦИ ЗА КНИЖЕЊЕ			
51 Преда гарин на гранзит (и земји)	50 Главен обврзник Број		Потпис		В. ИЗЛЕЗНА ЦАРИНАРНИЦА	
	Застапен по:					
	Датум и место:					
52. Гаранција (е важи за)		Шиф.		53. Одредишна царинарница (и земја)		

КОНТРОЛА НА ИЗВОЗНАТА ЦАРИНАРНИЦА

Печат:

54. Место и датум:

Резултат

Ставени пломби-вкупно

Идентитет

Рок - датум

Потпис

Потпис и име на декларантот/застапник

ИЗЈАВА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ VERPFLICHTUNGSEKLA RUNG DECLARATION OF LIABILITY UNDERTAKING

За потпишаниот - име и презиме на возачот и адреса
Ich, der Unterzeichnete – Vor- und Nachname des Fahres und Anschrift
The Undersigned – Driver's Name and Address

За овластениот превозник - назив и место на превозникот
als Bevollmächtigter des Beforderers – Name und Sitz der Firma
authorized by the Carrier – Carrier's name and registered office

види рубрика ЕЦД-44

siehe feld ECD-44

See window ECD-44

Со ова изјавувам и признавам, дека

-Erkläre hiermit und erkenne an, dass

Herewith I declare and acknowledge

- примив еден извод од изјавата за преземање на обврските,
- презедов за превоз на пратка, која подлежи на царина заедно со документите кои припаѓаат на ЕЦД документи и се обврзувам, дека пратката ќе ја доставам во одредената царинарница во одредениот рок,
- При превозот на пратката ќе ги почитувам прописите на Република Македонија за превоз на стока под царински надзор и ќе се придржувам на долу наведените упатства,
- гарантирам за целата штета, која би настанала заради непочитување на прописите и долу наведените упатства,
- другите обврски кои произлегуваат од прописите на Република Македонија, за обврските од превозната односно шпедитерската спогодба остануваат неопфатени,
- сите налози се преземаат врз основа на Општите услови за работа на меѓународните шпедитери
- надлежен суд

- ich eine Austertigung dieser Verpflichtungserklärung erhalten habe,
- ich diese Sendung Zollgut einschliesslich der dazu gehörenden ECD-Dokumente zur Beförderung übernommen habe und sie innerhalb der vorgeschriebenen Frist der Bestimmungszollstelle zu gestellen habe,
- ich diese Sendung unter Beachtung der Vorschriften der Republik Makedonien für den Transport von Zollgüter befördern und die unten stehenden Weisungen genau einhalten werde,
- ich für Schaden hafte, die sich aus einer Verletzung dieser Vorschriften sowie der unten abgedruckten Weisungen ergeben,
- die sonstigen aus den Vorschriften der Republik Makedonien über das Versandverfahren sowie aus dem Beförderungs- bzw. dem Speditonsvertrag folgenden Verpflichtungen unberührt bleiben,
- alle Aufträge werden aufgrund der Allgemeinen Bedingungen für internationale Spediteure übernommen,

- to have received one copy of this Declaration of Liability Undertaking,
- to have taken over the transport of a consignment subject to Duty, together with the accompanying ECD Documents, and I assume the obligation to submit the consignment to the Customs House of Destination within due term,
- to obey the regulations of the Republic of Macedonia for transportation of bonded goods, when carrying this consignment, and to keep to the instructions as stated below,
- to guarantee for all the damages which could arise from non-observance of the regulations and instructions stated below,
- that other liabilities arising from the Regulations of Republic Macedonia about reforwarding and liabilities from the carrier's and forwarder's contract remain unaffected,
- that all orders are taken over on the basis of the General Conditions for International Forwarders,

Потпис на превозникот / Unterschrift des Fahrers / Signature of thek Driver

УПАТСТВО ЗА ПРЕВОЗНИКОТ

ANWEISUNGEN FÜR DEN BEFORDERER

INSTRUCTIONS TO THE DRIVER

- 1 Превозот мора да се врши до назначената - одредената царинарница, која е назначена во ЕЦД документ. Измена на назначената царинарница, означена во ЕЦД документот е допуштена само со писмена согласност на главниот гарант на шпедитерот кој е означен на предната страна на ЕЦД-от
- 2 Во назначената царинарница треба да се стави печат на пополнетата влезна потврда (примерок - дел од образецот бр 5 од ЕЦД) и да се врати на адреса на главниот гарант
- 3 Во случаи на префрлување на пратката при самиот транспорт на друг превозник, (лице или фирма) овластено од примачот, превозникот е должен преку останатите документи, да приложи и формулар со упатства или да бара од него потпишана полноможна изјава за преземање на обврската
- 4 Превозникот мора да гарантира дека при секој натамошен пренос на стоката последниот назначен превозник, покрај останатите документи да ги прими, исто така и документите со упатства односно мора од него да бара потпишана изјава за преземање на обврската
- 5 Претоварот на царинската стока на друго превозно средство е допуштено само под надзор на царинарницата. За претоварот на стоката треба да се извести најблиската царинарница, исто како во случаи на штета или несреќа (незгоди). Доколку таква царинарница нема, треба да се извести друг соодветен орган на пример полициска станица и да се бара да се напише записник
- 6 Доколку заради непосредна опасност мора, делумно или во целост да се претовари стоката превозникот е должен тоа да го забележи на приемницата и за тоа да ја извести најблиската царинарница. Доколку нема царинарница во непосредна близина дозволено е друг орган да напише записник и изврши ново пломбирање
- 7 Ако царинската пломба при превозот се оштети, превозникот е должен што поскоро да ја извести најблиската царинарница доколку ја има во близина, во спротивно мора за тоа да го извести друг соодветен орган и да бара да се направи записник и направи ново пломбирање
- 8 Во секој случај треба во секој примерок да стои се што ќе го попречи нормалниот тек на превозот или доставувањето на стоката на назначената царинарница која е означена на предната страна по телекс или телеграфски да го извести главниот гарант на шпедитерот

- 1 Die Beförderung hat bis zu der auf dem ECD-Dokument genannten Bestimmungszollstelle zu erfolgen. Die Änderung der im ECD-Dokument genannten Bestimmungszollstelle ist nur nach schriftlicher Zustimmung des auf der Vorderseite des ECD-Dokumentes angegebenen Speditur-Hauptverpflichteten erlaubt
- 2 Bei der Bestimmungszollstelle ist die vorbereitete Eingangsbeseinigung (abtrennbarer Abschnitt auf dem Exemplar Nr 5 des ECD) abstemplein zu lassen und an die angegebene Adresse des Hauptverpflichteten unverzüglich zurückzusenden
- 3 der Beförderer ist verpflichtet im Falle einer Übertragung der Sendung während des Transportes an einen anderen Beförderer, Frachtbriefempfänger oder dessen Bevollmächtigten, neben den anderen Unterlagen dieses Anweisungsformular neben den anderen Unterlagen ausgehandigt wird, oder von diesem eine unterschriebene gleichlautende Verpflichtungserklärung übergeben zu lassen
- 4 Der Beförderer hat sicherzustellen, dass bei jeder weiteren Übertragung der Güter dem letztbeteiligten Beförderer dieses Anweisungsformular neben den anderen Unterlagen ausgehandigt wird, oder von diesem eine unterschriebene gleichlautende Verpflichtungserklärung übergeben wird
- 5 Die Umladung von Zollgütern auf ein anderes Beförderungsmittel darf nur unter Aufsicht einer Zollstelle stattfinden. Von einer Umladung, namentlich bei Schäden und Unfällen, ist die nächste Zollstelle zu unterrichten. Wenn eine solche Zollstelle nicht zu erreichen ist ist eine andere Behörde, z.B. eine Polizeidienststelle, zu benachrichtigen und ein Protokoll aufnehmen zu lassen
- 6 Zwingt eine unmittelbare Gefahr zum sofortigen teilweisen oder völligen Entladen, so hat der Beförderer: den Versandschein mit einem entsprechenden Vermerk zu versehen und die nächste Zollstelle zu verständigen. Wenn sich keine Zollstelle in der unmittelbaren Nähe befindet ist es erlaubt dass eine andere Behörde ein Protokoll aufnimmt und einen neuen Verschluss auflegt
- 7 Wird ein Zollverschluss während der Beförderung verletzt, so hat der Beförderer, so schnell wie möglich eine Zollstelle, wenn eine solche in unmittelbarer Nähe ist, andernfalls eine andere Behörde davon zu unterrichten und zu ersuchen ein Protokoll aufzunehmen und einen neuen Verschluss anzulegen
- 8 In allen Fällen ist jeder Umstand der den normalen Ablauf der Beförderung und/oder die Gestellung der Ware an die auf der Vorderseite angegebenen Bestimmungszollstelle verhindert dem Speditur-Hauptverpflichteten durch Telex oder telegraphisch zur Kenntnis zu bringen

- 1 The transportation has to be carried out to the Customs House of Destination shown in the ECD document. The alteration of the Customs House of Destination, as shown in the ECD Document, is allowed only in compliance (in writing) of the main warrant Forwarding Agent as indicated on the cover of the ECD Doc
- 2 At the Customs House of Destination, the Confirmation of Entry (slip os ECD-copy no 5) has to be stamped and returned to the main warrant
- 3 – In case of transfer of consignment to other carrier or receiver according to Waybill or to his authorized representative during the transportation, the carrier is obliged to supply this party with the instructions from, or to claim a signed Declaration of Liability Undertaking from him
- 4 The Carrier has to ensure that with every further transfer of the goods, the last Carrier involved receives – apart from the remaining documents – also this document with the instructions, or the to claim a signed Declaration of Liability Undertaking from the latter, respectively
- 5 Transhipment of the bonded goods on another means of transport is allowed only under supervision of Customs House. The nearest Customs House has to be advised about transhipment of the goods, particularly in case of damages or incidents. If such Customs House cannot be reached, it is necessary to advise some other competent authority, e.g. the police station, and claim to issue the respective report
- 6 Should the consignment in case of hazard have to be transhiped partly or in whole, the Carrier is obliged to notify that on Accompany Note and notify the nearest Customs House. If there is no other Customs House in vicinity, it is permissible that the Report is issued by another authority, and new seals are made by it
- 7 Should the Customs seal be damaged during the transportation, the Carrier is obliged to notify the nearest Customs Office as soon as possible – if there is any in the vicinity, otherwise the Carrier has to notify another authority and claim to issue the Report and adjust new seals
- 8 By all means, any incident that may disturb or prevent the normal process of transportation and/or delivery of goods to the Customs House of Destination indicated on the cover of the Document has to be notified by telex or telegraph to the main warrant Forwarding Agent

ДОПОЛНИТЕЛЕН/ЕЦД

А. ОТПРЕМНА/ИЗВОЗНА ЦАРИНАРНИЦА

2 Испраќач/Извозник

Бр

1 ДЕКЛАРАЦИЈА

BIS

3 Обрасци

1

Такув
спис на
тата

Ознаки и броеви - контейнер број и вид

32Р бр на
наим

33 Тарифна ознака

34 Шиф на земја
на потекло
а | б |

35 Бруто маса (кг)

37 ПОСТАПКА

38 Нето маса (кг)

39 Контингент

40 Исправа/претходен документ

41 Количина во един мера

42 Фактурна вредност

43 Ед м

45 Прилагодување

46 Статистичка вредност

Прилож
кументи
оподн
формаци

Ознаки и броеви - контейнер број и вид

32Р бр на
наим

33 Тарифна ознака

34 Шиф на земја
на потекло
а | б |

35 Бруто маса (кг)

37 ПОСТАПКА

38 Нето маса (кг)

39 Контингент

40 Исправа/претходен документ

41 Количина во един мера

42 Фактурна вредност

43 Ед м

45 Прилагодување

46 Статистичка вредност

Пазу-и
с на
татаПрилож
кументи
оподн
формаци

Ознаки и броеви - контейнер број и вид

32Р бр на
наим

33 Тарифна ознака

34 Шиф на земја
на потекло
а | б |

35 Бруто маса (кг)

37 ПОСТАПКА

38 Нето маса (кг)

39 Контингент

40 Исправа/претходен документ

41 Количина во един мера

42 Фактурна вредност

43 Ед м

45 Прилагодување

46 Статистичка вредност

Такув
спис на
татаПрилож
кументи
оподн
формаци

рес	Вид	Основица	Процент	Износ	НП	Вид	Основица	Процент	Износ	НП
ки										
	Вкупно за првото наменување					Вкупно за второто наменување				
	Вид	Основица	Процент	Износ	НП	Вид	Износ	НП	Збир	
									1	Примерок за земјата извозник
	Вкупно за трето наменување					ВКУПНО				

ИЗЛЕЗНА ЦАРИНАРНИЦА

ДОПОЛНИТЕЛЕН/ЕЦД					1 ДЕКЛАРАЦИЈА		А. ОТПРЕМНА/ИЗВОЗНА ЦАРИНАРНИЦА						
2 Испраќач/Извозник					Бр		BIS						
					3 Обрасци		4						
31 Пакув и опис на стоката	Ознаки и броеви - контејнер број и вид					32Р бр. на наим	33 Т а р и ф н а о з н а к а						
							34 Шиф на земја на потекло		35 Бруто маса (кг)				
							37 ПОСТАПКА		38 Нето маса (кг)		39 Контин		
							40 Исправа/претходен документ						
							41 Количина во един мера		42 Фактурна вредност		43 Ед		
44 Прилож документи и дополн информации						45 Прилагодување							
						46 Статистичка вредност							
31 Пакув и опис на стоката	Ознаки и броеви - контејнер број и вид					32Р бр. на наим	33 Т а р и ф н а о з н а к а						
							34 Шиф на земја на потекло		35 Бруто маса (кг)				
							37 ПОСТАПКА		38 Нето маса (кг)		39 Контин		
							40 Исправа/претходен документ						
							41 Количина во един мера		42 Фактурна вредност		43 Ед		
44 Прилож документи и дополн информации						45 Прилагодување							
						46 Статистичка вредност							
31 Пакув и опис на стоката	Ознаки и броеви - контејнер број и вид					32Р бр. на наим	33 Т а р и ф н а о з н а к а						
							34 Шиф на земја на потекло		35 Бруто маса (кг)				
							37 ПОСТАПКА		38 Нето маса (кг)		39 Контин		
							40 Исправа/претходен документ						
							41 Количина во един мера		42 Фактурна вредност		43 Ед		
44 Прилож документи и дополн информации						45 Прилагодување							
						46 Статистичка вредност							
31 Пакув и опис на стоката	Ознаки и броеви - контејнер број и вид					32Р бр. на наим	33 Т а р и ф н а о з н а к а						
							34 Шиф на земја на потекло		35 Бруто маса (кг)				
							37 ПОСТАПКА		38 Нето маса (кг)		39 Контин		
							40 Исправа/претходен документ						
							41 Количина во един мера		42 Фактурна вредност		43 Ед		
44 Прилож документи и дополн информации						45 Прилагодување							
						46 Статистичка вредност							
47 Преглед на давањето	Вид	Основица	Процент	Износ	НП	Вид	Основица	Процент	Износ	НП			
	Вкупно за првото наменување					Вкупно за второто наменување							
	Вид	Основица	Процент	Износ	НП	Вид	Износ	НП	Збир				
						4 Примерок за одредената царинарница							
	Вкупно за трето наменување					ВКУПНО							

ИЗЛЕЗНА ЦАРИНАРНИЦА

ДОПОЛНИТЕЛЕН/ЕЦД					1 ДЕКЛАРАЦИЈА		А ОТПРЕМНИЛ/ВОЗНА ЦАРИНАРНИЦА				
2 Испракач/Извозник					Бр		BIS				
					3 Обрасци		4				
31 Пакув и опис на стоката	Ознаки и броеви - контейнер број и вид					32Р бр на наим	33 Тарифна ознака				
							34 Шиф на земја на потекло а б	35 Бруто маса (кг)			
							37 ПОСТАПКА	38 Нето маса (кг)		39 Контингент	
							40 Исправа/претходен документ				
44 Прилож документи и дополн информации							41 Количина во един мера	42 Фактурна вредност		43 Ед м	
									45 Прилагодување		
							46 Статистичка вредност				
31 Пакув и опис на стоката	Ознаки и броеви - контейнер број и вид					32Р бр на наим	33 Тарифна ознака				
							34 Шиф на земја на потекло а б	35 Бруто маса (кг)			
							37 ПОСТАПКА	38 Нето маса (кг)		39 Контингент	
							40 Исправа/претходен документ				
44 Прилож документи и дополн информации							41 Количина во един мера	42 Фактурна вредност		43 Ед м	
									45 Прилагодување		
							46 Статистичка вредност				
31 Пакув и опис на стоката	Ознаки и броеви - контейнер број и вид					32Р бр на наим	33 Тарифна ознака				
							34 Шиф на земја на потекло а б	35 Бруто маса (кг)			
							37 ПОСТАПКА	38 Нето маса (кг)		39 Контингент	
							40 Исправа/претходен документ				
44 Прилож документи и дополн информации							41 Количина во един мера	42 Фактурна вредност		43 Ед м	
									45 Прилагодување		
							46 Статистичка вредност				
47 Пресм на давачки	Вид	Основица	Процент	Износ	НП	Вид	Основица	Процент	Износ	НП	
	Вкупно за првото наменување					Вкупно за второто наменување					
	Вид	Основица	Процент	Износ	НП	Вид	Износ	НП	Збир		
	Вкупно за трето наменување					ВКУПНО					
						4 Примерок за одредената царинарница					
						ИЗЛЕЗНА ЦАРИНАРНИЦА					

ДОПОЛНИТЕЛЕН/ЕЦД					1 ДЕКЛАРАЦИЈА		А. ОТПРЕМНА/ИЗВОЗНА ЦАРИНАРНИЦА							
2 Испракач/Извозник					Бр		BIS							
					3 Обрасци		5							
31 Пакув и опис на стоката	Ознаки и броеви - контейнер број и вид					32 Р бр на	33 Тарифна ознака		34 Шиф на земја на потекло	35 Бруто маса (кг)	37 ПОСТАПКА	38 Нето маса (кг)	39 Контингент	
44 Прилож документи и дополн информации														
31 Пакув и опис на стоката	Ознаки и броеви - контейнер број и вид					32 Р бр на	33 Тарифна ознака		34 Шиф на земја на потекло	35 Бруто маса (кг)	37 ПОСТАПКА	38 Нето маса (кг)	39 Контингент	
44 Прилож документи и дополн информации														
31 Пакув и опис на стоката	Ознаки и броеви - контейнер број и вид					32 Р бр на	33 Тарифна ознака		34 Шиф на земја на потекло	35 Бруто маса (кг)	37 ПОСТАПКА	38 Нето маса (кг)	39 Контингент	
44 Прилож документи и дополн информации														
47 Преси на давачки	Вид	Основица	Процент	Износ	НП	Вид	Основица	Процент	Износ	НП				
	Вкупно за првото наменување					Вкупно за второто наменување								
	Вид	Основица	Процент	Износ	НП	Вид	Износ	НП	Збир					
									5	Потврда за прием				
											ИЗЛЕЗНА ЦАРИНАРНИЦА			
	Вкупно за трето наменување					ВКУПНО								

ЕДИНСТВЕН ЦАРИНСКИ ДОКУМЕНТ

1 ПРИМЕРОК ЗА ЗЕМЈАТА ИЗВОЗНИК		1 Декларација		А. ОТПРЕМНА/ИЗВОЗНА ЦАРИНАРНИЦА	
		3 Обраци	4 Тов. лист		
		5 Нормированост	6 Број на колет	7 Референтен број	
		9 Финансово одговорно лице			
		10 Земја на произмет	11 Земја на посредник	12 Податок за вредноста	13 ЦП
14 Подносител/застапник		15 Отпремна земја/извоз		15 Шифра на отпремна земја/извоз	17 Шифра на земја на намена
		16 Земја на потекло		17 Земја на намена	
18 Регистрација и држава на превозното средство при постоање		19 Конт.	20 Услови на испорака		
21 Регистрација и држава на превозното средство што ја минува границата		22 Заплата вкупен износ на фактурата		23 Курс на валута	24 Вид на НТР
25 Вид на транспорт на граница	26 Вид на внатрешен транспорт	27 Место на утовар		28 Финансиски и банкарски податоци	
29 Царинарница на излез		30 Службата ес. мерки на			
31 Пакување и опис на стоката		32 Р. бр. на наим	33 Тарифна ознака		
		34 Шифра на земја на потекло		35 Бруто маса (кг)	
		37 ПОСТАПКА		38 Нето маса (кг)	39 Контингент
		40 Исправа/претходен документ			
44 Приложени документи и дополнителни информации		41 Количина во един. мера		42 Фактурна вредност	43 Ед. м.
				45 Прилагодување	
				46 Статистичка вредност	
47 Пресметка на давачки	Вид	Основница	Процент	Нос	48 Одредено плаќање
					49 Шифра на магацин
Вкупен износ					Б. ПОДАТОЦИ ЗА КНИЖЕЊЕ
50 Главен обврзник		Број		Потпис	
Застапен по					
Датум и место					
51 Предварен царин на транзит (и теми)					
52 Гаранција неважечка		Шифра		53 Одредбена царинарница (и земја)	
Г. КОНТРОЛНА ИЗВОЗНА ЦАРИНАРНИЦА		Г. печат		54 Место и датум	
Резултат		Потпис и име на деклараторот/застапник			
Ставени пломби вкупно					
Идентитет					
Рок датум					
Потпис					

ЕДИНСТВЕН ЦАРИНСКИ ДОКУМЕНТ

А. ОТПРЕМНА ИЗВОЗНА ЦАРИНАРНИЦА

СТАТИСТИЧКА КОПИЈА НА ЗЕМЈАТА ИЗВОЗНИК	2	Испраќач/Извозник Бр				1 ДЕКЛАРАЦИЈА			
						3 Обрасци	4 Тов лист		
						5 Наименованија	6 Број на колет	7 Референтен број	
	8 Примач	Бр				9 Финансово одговорно лице			
						10 Земја на прв прием	11 Земја на посредник	12 Податок за вредноста	13 ЗЗП
	14 Подносител/застапник	Бр				15 Отпремна земја/извоз		16 Шифра на отпремна земја/извоз	17 Шифра на земја на намена
						а б а б			
	16 Земја на потекло				17 Земја на намена				
	18 Регистрација и држава на превозното средство при доаѓање				19 Конт	20 Услови на испорака			
	21 Регистрација и држава на превозното средство што ја минува границата				22 Валута и вкупен износ на фактурата		23 Курс на валута		24 Вид на НТР
25 Вид на трансп на граница	26 Вид на внатр транспорт	27 Место на утовар		28 Финансиски и банкарски податоци					
2	29 Царинарница на излез				30 Стоката е сместена				
31 Пакет и опис на стоката	Ознаки и броеви контејнер, број и вид				32 Р бр на наим	33 Тарифна ознака			
					34 Шиф на земја на потекло		35 Бруто маса (кг)		
					а б		37 ПОСТАПКА		
					38 Нето маса (кг)		39 Контингент		
					40 Исправа/претходен документ				
					41 Количина во един мера		42 Фактурна вредност	43 Едм	
44 Прилож документи и дополнителни информации							45 Прилагодување		
							46 Статистичка вредност		
47 Пресметка на давачки	Вид	Основица	Процент	Износ	НП	48 Одложено плаќање		49 Шифра на магацин	
						Б ПОДАТОЦИ ЗА КНИЖЕЊЕ			
	Вкупен износ								
	50 Главен обврзник				Број	Потпис	В ИЗЛАЗНА ЦАРИНАРНИЦА		
	Застапен по								
51 Предв царин на транзит (и земја)	Датум и место								
52 Гаранција не важи за					Шиф	53 Одредбена царинарница (и земја)			
Г КОНТРОЛНА ИЗВОЗНА ЦАРИНАРНИЦА						54 Место и датум			
Резултат						Потпис и име на декларантот/застапник			
Ставени племби вкупно									
Идентитет									
Рок - датум									
Потпис									

ЕДИНСТВЕН ЦАРИНСКИ ДОКУМЕНТ					А. ОТПРЕМНА ИЗВОЗНА ЦАРИНАРНИЦА									
2	СТАТИСТИЧКА КОПИЈА НА ЗЕМЈАТА ИЗВОЗНИК	2 Испраќач/Извозник			Бр		1 ДЕКЛАРАЦИЈА							
							3 Обрасци		4 Тов лист					
							5 Наименованија		6 Број на колет					
							7 Референтен број							
		8 Примач			Бр		9 Финансово одговорно лице							
							10 Земја на прв прием		11 Земја на посредник					
							12 Податок за вредноста		13 ЗЗП					
		14 Подносител/застапник			Бр		15 Отпремна земја/извоз		16 Земја на потекло					
							17 Шифра на отпремна земја/извоз		18 Шифра на земја на намена					
							19 Земја на намена							
18 Регистрација и држава на превозното средство при поаѓање			19 Конт		20 Услови на испорака									
21 Регистрација и држава на превозното средство што ја минува границата					22 Валута и вкупен износ на фактурата		23 Курс на валута		24 Вид на НТР					
25 Вид на трансп на граница			26 Вид на внатр транспорт		27 Место на утовар		28 Финансиски и банкарски податоци							
29 Царинарница на излез			30 Стоката е сместена											
31	Пакува и опис на стоката	Ознаки и броеви - контејнер број и вид				32 Р бр на наим		33 Тарифна ознака						
								34 Шиф на земја на потекло						
								35 Бруто маса (кг)						
								37 ПОСТАПКА						
								38 Нето маса (кг)						
								39 Контингент						
								40 Исправа/претходен документ						
								41 Количина во един мера						
								42 Фактурна вредност						
								43 Ед м						
44	Прилож документи и дополн инфомации							45 Прилагодување						
								46 Статистичка вредност						
47	Пресм на давачи	Вид	Основица	Процент	Износ	НП	48 Одложено плаќање		49 Шифра на магацин					
Вкупен износ														
50	Главен обврзник	Број			Потпис		В. ИЗЛАЗНА ЦАРИНАРНИЦА							
51	Предв царинска транзитна декларација	Застапен по												
		Датум и место												
52	Гласница на влез за	Шиф			53 Одредишна царинарница (и земја)									
Гласница на излез за					Печат					54 Место и датум				
Потпис										Потпис и име на декларантот/застапник				

ЕДИНСТВЕН ЦАРИНСКИ ДОКУМЕНТ					А. ОТПРЕМНА/ИЗВОНА ЦАРИНАРНИЦА			
ПРИМЕРОК ЗА ИЗВОЗНИКОТ	3 Испраќач/Извозник Бр				1 ДЕКЛАРАЦИЈА			
					3 Обрасци		4 Тов лист	
					5 Наименованија		6 Број на колети	
					7 Референтен број			
	8 Примач Бр				9 Финансово одговорно лице			
					10 Земјана прв прием		11 Земја на посредник	
					12 Податок за вредноста		13 ЗЗП	
	14 Подносител/застапник Бр				15 Отпремна земја/извоз		15 Шифра на отпремна земја/извоз	
					16 Земја на потекло		17 Шифра на земја на намена	
					17 Земја на намена			
16 Регистрација и држава на превозното средство при поаѓање				19 Конт		20 Услови на испорака		
21 Регистрација и држава на превозното средство што ја минува границата				22 Валута и вкупен износ на фактурата		23 Курс на валута		
25 Вид на трансп на граница				26 Вид на внатр транспорт		27 Место на уговор		
28 Финансиски и банкарски податоци				24 Вид на НТР				
29 Царинарница на излез				30 Стоката е сместена				
31 Пакув и опис на стоката				32 Р бр на наим		33 Тарифна ознака		
				34 Шиф на земја на потекло		35 Бруто маса (кг)		
				37 ПОСТАПКА		38 Нето маса (кг)		
				40 Исправа/претходен документ		39 Контингент		
				41 Количина во един мера		42 Фактурна вредност		
				43 Ед м		45 Прилагодување		
				46 Статистичка вредност				
44 Прилож документи и дополни информации				47 Пресм на давачки		48 Одложено плаќање		
				49 Шифра на магацин				
				Б ПОДАТОЦИ ЗА КНИЖЕЊЕ				
50 Главен обврзник				Број		Потпис		
Застапен по								
51 Предв царин на транзит (и земји)				Датум и место				
52 Гаранција не важи за				Шиф		53 Одредишна царинарница (и земја)		
Г КОНТРОЛА НА ИЗВОНАТА ЦАРИНАРНИЦА				Печат		54 Место и датум		
Резултат				Потпис и име на декларантот/застапник				
Ставени пломби вкупно								
Идентитет								
Рок датум								
Потпис								

ЕДИНСТВЕН ЦАРИНСКИ ДОКУМЕНТ

А. ОТПРЕМНА ИЗВОЗНА ЦАРИНАРНИЦА

ПОТВРДА ЗА ПРИЕМ	5	2 Испраќач/Извозник	Бр	1	ДЕКЛАРАЦИЈА		
				3. Обрасци	4. Тај. лист		
				5. Наименованија	6. Број на контейнер		
		8 Примач	Бр				
			Бр	15 Отпремна земја/извоз			
		18 Регистрација и држава на превозното средство при поаѓање	19 Конт.				
	21 Регистрација и држава на превозното средство што ја минува границата						
	25 Вид на трансп.	на граница	27 Место на утовар				
5							
31 Пакет и опис на стоката	Ознаки и броеви - контейнер, број и вид			32 Р бр на наим	33. Тарифна ознака		
					35. Бруто маса (кг)		
					36. Нето маса (кг)		
				40 Исправа/претходен документ			
41 Прилог документи и дополнителна информација							
35 Претовар	Место и држава			Место и држава			
	Регистрација и држава на новото превозно средство			Регистрација и држава на новото превозно средство			
	Контеј	(1) Број на новиот контейнер	Контеј				
	(1) Внеси 1 за ДА и 0 за НЕ			(1) Внеси 1 за ДА и 0 за НЕ			
Г/Приемиш, а на надлежниот орган	Нови пломби	Број	Ознака	Нови пломби	Број	Ознака	
	Потпис	Печат		Потпис	Печат		
50 Главен обврзник	Број			Потпис	В. ИЗЛЕЗНА ЦАРИНАРНИЦА		
51 Предв. царин на транзит (и земја)	Застапен по						
	Датум и место						
32 Гаранција не важи за				Шиф	53. Одредишна царинарница (и земја)		
КОНТРОЛА НА ИЗВОЗНАТА ЦАРИНАРНИЦА				54 Место и датум			
Печат				Потпис и име на декларантот/застапник			
Резултат							
Ставени пломби-вкупно							
Идентитет							
Рок - датум							
Потпис							

56 ДРУГИ НЕЗГОДИ ЗА ВРЕМЕ НА ПРЕВОЗОТ/ПРЕЗЕМЕНИ МЕРКИ	Е ПОТВРДА НА ОВЛАСТЕНИТЕ ОРГАНИ
---	---------------------------------

3 КОНТРОЛА НА ПРИЕМНАТА ЦАРИНАРНИЦА Датум на пристигањето Контрола на пломбите Забелешка	Примерокот бр 5 вратен на по заведувањето под бр Потпис Печат
---	--

ПОТВРДА НА ПРИЕМ - ЕУ (Да се пополни од страна на одговорното лице пред поднесување на одредишната царинарница)
Со ова се потврдува дека исправата бр _____ издадена од страна на царинарницата во _____
(име и земја) под бр _____ е поднесена и дека до тој датум не се утврдени неправилности во врска со
пратката на која се однесува исправата

ДОПОЛНИТЕЛЕН/ЕЦД					1 ДЕКЛАРАЦИЈА		А. ОТПРЕМНА/ИЗВОНА ЦАРИНАРНИЦА				
2 Испраќач/Извозник					BIS						
Бр					3 Обрасци		1				
31	Пакув и опис на стоката	Ознаки и броеви - контейнер број и вид	32Р	бр на наим	33	Тарифна ознака					
					34	Шиф на земја на потекло	35	Бруто маса (кг)			
					37	ПОСТАПКА	38	Нето маса (кг)	39	Контингент	
					40. Исправа/претходен документ						
					41	Количина во един мера	42	Фактурна вредност	43	Ед м	
					45 Прилагодување						
					46 Статистичка вредност						
44	Прилож документи и дополн информации										
31	Пакув и опис на стоката	Ознаки и броеви - контейнер број и вид	32Р	бр на наим	33	Тарифна ознака					
					34	Шиф на земја на потекло	35	Бруто маса (кг)			
					37	ПОСТАПКА	38	Нето маса (кг)	39	Контингент	
					40. Исправа/претходен документ						
					41	Количина во един мера	42	Фактурна вредност	43	Ед м	
					45 Прилагодување						
					46 Статистичка вредност						
44	Прилож документи и дополн информации										
31	Пакув и опис на стоката	Ознаки и броеви - контейнер број и вид	32Р	бр на наим	33	Тарифна ознака					
					34	Шиф на земја на потекло	35	Бруто маса (кг)			
					37	ПОСТАПКА	38	Нето маса (кг)	39	Контингент	
					40. Исправа/претходен документ						
					41	Количина во един мера	42	Фактурна вредност	43	Ед м	
					45 Прилагодување						
					46 Статистичка вредност						
44	Прилож документи и дополн информации										
47	Пресм на давачки	Вид	Основница	Процент	Износ	НП	Вид	Основница	Процент	Износ	НП
		Вкупно за првото наменување					Вкупно за второто наменување				
		Вид	Основница	Процент	Износ	НП	Вид	Износ	НП	36ир	
							1 Примерок за земјата извозник				
							ИЗЛЕЗНА ЦАРИНАРНИЦА				
		Вкупно за трето наменување					ВКУПНО				

ДОПОЛНИТЕЛЕН/ЕЦД					1 ДЕКЛАРАЦИЈА		А ОТПРЕМНИ/ИЗВОЗНА ЦАРИНАРНИЦА				
2 Исправач/Извозник					3 Обрасци		BIS				
Бр.					2						
31 Пакување и опис на стоката	Ознаки и броеви - контейнер број и вид				32P Бр на наим	33 Тарифна ознака	34 Шиф на земја на потекло	35 Бруто маса (кг)	37 ПОСТАПКА	38 Нето маса (кг)	39 Контингент
					40 Исправка/претходен документ						
44 Прилож документи и дополнителни информации					41 Количина во един мера 42 Фактурна вредност 43 Ед м						
					45 Прилагодување						
					46 Статистичка вредност						
31 Пакување и опис на стоката	Ознаки и броеви - контейнер број и вид				32P Бр на наим	33 Тарифна ознака	34 Шиф на земја на потекло	35 Бруто маса (кг)	37 ПОСТАПКА	38 Нето маса (кг)	39 Контингент
					40 Исправка/претходен документ						
44 Прилож документи и дополнителни информации					41 Количина во един мера 42 Фактурна вредност 43 Ед м						
					45 Прилагодување						
					46 Статистичка вредност						
31 Пакување и опис на стоката	Ознаки и броеви - контейнер број и вид				32P Бр на наим	33 Тарифна ознака	34 Шиф на земја на потекло	35 Бруто маса (кг)	37 ПОСТАПКА	38 Нето маса (кг)	39 Контингент
					40 Исправка/претходен документ						
44 Прилож документи и дополнителни информации					41 Количина во един мера 42 Фактурна вредност 43 Ед м						
					45 Прилагодување						
					46 Статистичка вредност						
47 Пресметка на давачки	Вид	Основица	Процент	Износ	НП	Вид	Основица	Процент	Износ	НП	
	Вкупно за првото наменување					Вкупно за второто наменување					
	Вид	Основица	Процент	Износ	НП	Вид	Износ	НП	35ир		
	Вкупно за трето наменување					ВКУПНО					
						2					
						Статистичка копија на земјата извозник					
						ИЗЛЕЗНА ЦАРИНАРНИЦА					

ДОПОЛНИТЕЛЕН/ЕЦД					1 ДЕКЛАРАЦИЈА		A ОТПРЕМНА/ИЗВОЗНА ЦАРИНАРНИЦА				
2 Испраќач/Извозник					Бр		BIS				
					3 Обрасци		2				
31 Пакув и опис на стоката	Ознаки и броеви - контейнер број и вид					32Р бр на наим	33 Т а р и ф н а о з н а к а				
							34 Шиф на земја на потекло а б		35 Бруто маса (кг)		
							37 ПОСТАПКА		38 Нето маса (кг)		39 Контингент
							40 Исправа/претходен документ				
							41 Количина во един мера		42 Фактурна вредност		43 Ед м
44 Прилож документи и дополн информации								45 Прилагодување			
								46 Статистичка вредност			
	31 Пакув и опис на стоката	Ознаки и броеви - контейнер број и вид					32Р бр на наим	33 Т а р и ф н а о з н а к а			
34 Шиф на земја на потекло а б								35 Бруто маса (кг)			
37 ПОСТАПКА								38 Нето маса (кг)		39 Контингент	
40 Исправа/претходен документ											
41 Количина во един мера								42 Фактурна вредност		43 Ед м	
44 Прилож документи и дополн информации								45 Прилагодување			
								46 Статистичка вредност			
	31 Пакув и опис на стоката	Ознаки и броеви - контейнер број и вид					32Р бр на наим	33 Т а р и ф н а о з н а к а			
34 Шиф на земја на потекло а б								35 Бруто маса (кг)			
37 ПОСТАПКА								38 Нето маса (кг)		39 Контингент	
40 Исправа/претходен документ											
41 Количина во един мера								42 Фактурна вредност		43 Ед м	
44 Прилож документи и дополн информации								45 Прилагодување			
								46 Статистичка вредност			
	47 Пресм на давачки	Вид	Основица	Процент	Износ	НП	Вид	Основица	Процент	Износ	НП
Вкупно за првото наменување						Вкупно за второто наменување					
Вид	Основица	Процент	Износ	НП	Вид	Износ	НП	36ир			
Вкупно за трето наменување						ВКУПНО:					

2

Статистичка копија на земјата извозник

ИЗЛЕЗНА ЦАРИНАРНИЦА

ДОПОЛНИТЕЛЕН/ЕЦД

2 Испракач/Извотник Бр

1 ДЕКЛАРАЦИЈА

А ОТПРЕМНА/ИЗВОЗНА ЦАРИНАРНИЦА

BIS

3 Обрасци

3

31 Пакув и опис на стоката	Ознаки и броеви - контејнер број и вид	32 Р бр на наим	33 Тарифна ознака	34 Шиф на земја на потекло а б	35 Бруто маса (кг)	37 ПОСТАПКА	38 Нето маса (кг)	39 Контингент	40 Исправа/претходен документ	41 Количина во един мера	42 Фактурна вредност	43 Ед м	45 Прилагодување	46 Статистичка вредност
44 Прилож документи и дополн информации														
31 Пакув и опис на стоката	Ознаки и броеви - контејнер број и вид	32 Р бр на наим	33 Тарифна ознака	34 Шиф на земја на потекло а б	35 Бруто маса (кг)	37 ПОСТАПКА	38 Нето маса (кг)	39 Контингент	40 Исправа/претходен документ	41 Количина во един мера	42 Фактурна вредност	43 Ед м	45 Прилагодување	46 Статистичка вредност
44 Прилож документи и дополн информации														
31 Пакув и опис на стоката	Ознаки и броеви - контејнер број и вид	32 Р бр на наим	33 Тарифна ознака	34 Шиф на земја на потекло а б	35 Бруто маса (кг)	37 ПОСТАПКА	38 Нето маса (кг)	39 Контингент	40 Исправа/претходен документ	41 Количина во един мера	42 Фактурна вредност	43 Ед м	45 Прилагодување	46 Статистичка вредност
44 Прилож документи и дополн информации														
47 Пресм на давачки	Вид	Основна	Процент	Износ	НП	Вид	Основна	Процент	Износ	НП				
Вкупно за првото наменување						Вкупно за второто наменување								
Вид	Основна	Процент	Износ	НП	Вид	Износ	НП	Збир						
								3	Примерок за извозниот					
Вкупно за трето наменување										ВКУПНО				
ИЗЛЕЗНА ЦАРИНАРНИЦА														

ЕДИНСТВЕН ЦАРИНСКИ ДОКУМЕНТ

А. УВОЗНА ЦАРИНАРНИЦА

ПРИМЕРОК ЗА ЗЕМЈА ШТО ПРИМА УВОЗНИК	6		1 Декларација		3 Обрасци		4 Тов. лист		5 Наименовањето		6 Број на коцки		7 Референтен број	
	8 Примач/увозник		9 Финансово одговорно лице		10 Земјана прв прием		11 Земјана посредник		12 Податок за вредноста		13 ЗВП			
	14 Подносител/застапник		15 Отпремна земја/извоз		16 Земјана потекло		17 Шифра на отпремна земја/извоз		18 Шифра на земја на намена		19 Конт		20 Мотив на испорака	
	16 Регистрација и држава на превозното средство при доаѓање		17 Регистрација и држава на превозното средство што а минува границата		21 Вартан вклучен износ на фактурата		22 Курс на валута		23 Вид на НТР		24 Вид на трансп на граница		25 Вид на вентр транспорт	
	26 Место на товар		27 Финансиски и банкарски податоци		28 Царинарница на влез		29 Стоката е испорачана		30 Р бр на им		31 Тарифна ознака		32 Шиф на земја на потекло	
	33 Бруто маса (кг)		34 Нето маса (кг)		35 Преференцијали		36 Контингент		37 Исправа/претходен документ		38 Количина во един мера		39 Фактурна вредност	
	40 Ед м		41 Прилагодување		42 Статистичка вредност		43 Вид		44 Основна		45 Процент		46 Издогоено плаќање	
	47 Шифра на магацин		48 Место и датум		49 Потпис и име на декларантот/застапник		50 Главен обврзник		51 Застапен по		52 Датум и место		53 Шиф	
	54 Место и датум		55 Одредишна царинарница (и земја)		56 Место и датум		57 Потпис и име на декларантот/застапник		58 Место и датум		59 Потпис и име на декларантот/застапник		60 Место и датум	

Д КОНТРОЛА НА ИЗВОЗНАТА ЦАРИНАРНИЦА

ЕДИНСТВЕН ЦАРИНСКИ ДОКУМЕНТ

А УВОЗНА ЦАРИНАРНИЦА

7	2 Испраќач/Извозник Бр				1 ДЕКЛАРАЦИЈА			
					3 Обрасци		4 Тов лист	
					5 Наименованија		6 Број на колети	
							7 Референтен број	
	8 Примач/увозник Бр				9 Финансово одговорно лице			
					10 Земја на прв прием		11 Земја на посредник	
					12 Податок за вредноста		13 ЗЗП	
	14 Подносител/застапник Бр				15 Отпремна земја/извоз		16 Земја на потекло	
					17 Шифра на отпремна земја/извоз		18 Шифра на земја на намена	
					19 Конт		20 Услови на испорака	
21 Регистрација и држава на превозното средство што ја минува границата				22 Валута и вкупен износ на фактурата		23 Курс на валута		
25 Вид на трансп на граница				26 Вид на внатр транспорт		27 Место на утовар		
29 Царинарница на влез				30 Стоката е сместена		28 Финансиски и банкарски податоци		
31 Пакув и опис на стоката				32 Р бр на наим		33 Тарифна ознака		
				34 Шиф на земја на потекло		35 Бруто маса (кг)		
				37 ПОСТАПКА		38 Нето маса (кг)		
				40 Исправа/претходен документ		39 Контигент		
44 Прилож документи и дополн информации				41 Количина во един мера		42 Фактурна вредност		
				43 Едм		45 Прилагодување		
				46 Статистичка вредност				
47 Пресм на давачки				Вид		Основица		
				Процент		Износ		
				НП		48 Одложено плаќање		
				49 Шифра на магацин				
				Б ПОДАТОЦИ ЗАКНИЖЕЊЕ				
				Вкупен износ				
50 Главен обврзник				Број		Потпис		
Застапен по								
51 Предв царин на транзит (и земји)				Датум и место				
52 Гаранција не важи за				Шиф		53 Одредична царинарница (и земја)		
Г КОНТРОЛА НА УВОЗНАТА ЦАРИНАРНИЦА				Печат		54 Место и датум		
Преглед на стоката извршиле						Потпис и име на декларантот, застапник		

ИЗВЕШТАЈ ЗА ЦАРИНАРНИЦА

А. УВОЗНА ЦАРИНАРНИЦА

ПРИМЕРОК ЗА УВОЗНИКОТ	1. Декларација					2. Обрасци					3. Тов. лист				
	4. Наименованија					5. Број на колет					6. Референтен број				
	7. Финансово одговорно лице					8. Земја на прв прием					9. Земја на посредник				
	10. Подносител/застапник					11. Податок за вредност					12. 337				
	13. Подносител/застапник					14. Отпремна земја/извоз					15. Шифра на отпремна земја/извоз				
	16. Земја на потекло					17. Шифра на земја на намена					18. Земја на намена				
	19. Регистрација и држава на превозното средство при доаѓање					20. Конт					21. Услови на испорака				
	22. Регистрација и држава на превозното средство што ја минува границата					23. Валута и вкупен износ на фактурата					24. Курс на валута				
	25. Вид на трансп.					26. Вид на внатр.					27. Место на утовар				
	28. Царинарница на влез					29. Стоката е сместена					30. Финансиски и банкарски податоци				
ПРИЛОЖ. ДОКУМЕНТИ И ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ	31. Пакет и одис на стоката					32. Р бр на наим					33. Тарифна ознака				
	34. Шиф на земја на потекло					35. Бруто маса (кг)					36. Преференцијали				
	37. ПОСТАПКА					38. Нето маса (кг)					39. Контингент				
	40. Исправа/претходен документ					41. Количина во един. мера					42. Фактурна вредност				
	43. Едм					44. Прилагодување					45. Статистичка вредност				
	46. Вид					47. Основна					48. Процент				
	49. Износ					50. НП					51. Одложено плаќање				
	52. Шифра на магазин					53. Шиф					54. Одредишна царинарница (и земја)				
	55. Место и датум					56. Потпис и име на декларантот/застапник					57. Место и датум				
	58. Место и датум					59. Место и датум					60. Место и датум				

ЕДИНСТВЕН ЦАРИНСКИ ДОКУМЕНТ

ПРИМЕРОК ЗА УВОЗНИКОТ	8	2 Испраќач/Извозник Бр	1. ДЕКЛАРАЦИЈА		А. УВОЗНА ЦАРИНАРНИЦА	
			3 Обрасци	4. Тов. лист		
			5 Наме- нованија	6 Број на колет	7 Референтен број	
		8 Примач/увозник Бр	9 Финансово одговорно лице:			
			10. Земја на прв прием	11 Земја на посред- ник	12 Податок за вредноста	13 ЗЗП
		14 Подносител/застапник Бр	15. Отпремна земја/извоз		15 Шифра на отпремна земја/извоз	17 Шифра на земја на намена
			16. Земја на потекло		17. Земја на намена	
		18 Регистрација и држава на превозното средство придобавње	19 Конт.	20. Услови на испорака		
		21 Регистрација и држава на превозното средство што ја минува границата	22 Валута и вкупен износ на фактурата		23. Курс на валута	24 Вид на МТР
		25 Вид на трансп на граница	26 Вид на внатр транспорт	27 Место на утовар	28 Финансиски и банкарски податоци	
8	29 Царинарница на влез	30 Стоката е сместена				

31 Пакув и опис на стоката	Ознаки и броеви - контејнер, број и вид	32 Р бр на идим	33. Т а р и ф н а о з н а к а		
		34 Шиф на земја на потекло	35 Бруто маса (кг)	36. Преферен- цијали	
		37 ПОСТАПКА	38. Нето маса (кг)	39. Контигент	
		40. Исправа/претходен документ			
44 Прилож. документи и дополн. информации		41 Количина во един. мера	42 Фактурна вредност	43. Ед.м.	
			45 Прилагодување		
			46. Статистичка вредност		

47 Пресм на давачки	Вид	Основица	Процент	Износ	НП	48 Одложено плаќање	49 Шифра на магацин
						Б. ПОДАТОЦИ ЗА КНИЖЕЊЕ	
	Вкупен износ						

51 Предв. царин на транзит (иззем.)	50 Главен обврзник Број	Потпис		В. ИЗЛЕЗНА ЦАРИНАРНИЦА	
	Застапен по				
	Датум и место				
52 Гаранција не платена			Шиф	53 Одредишна царинарница (и земја)	

Г КОНТРОЛНА УВОЗНАТА ЦАРИНАРНИЦА		Печат	54 Место и датум
Преглед на стоката извршени			Потпис и име на декларантот/застапник

ДОПОЛНИТЕЛЕН/ЕЦД					1 ДЕКЛАРАЦИЈА		А УВОЗНА ЦАРИНАРНИЦА					
2 Испакач/Извозник					BIS							
Бр					3 Обрасци		6					
31 Пакув и опис на стоката	Ознаки и броеви - контейнер број и вид				32Р бр на наим	33 Тарифна ознака						
						34 Шиф на земја на потекло а	35 Бруто маса (кг)		36 Преференцијали			
						37 ПОСТАПКА	38 Нето маса (кг)		39 Контингент			
						40 Исправа/претходен документ						
						41 Количина во един мера	42 Фактурна вредност	43 Ед м				
						45 Прилагодување						
						46 Статистичка вредност						
31 Пакув и опис на стоката	Ознаки и броеви - контейнер број и вид				32Р бр на наим	33 Тарифна ознака						
						34 Шиф на земја на потекло а	35 Бруто маса (кг)		36 Преференцијали			
						37 ПОСТАПКА	38 Нето маса (кг)		39 Контингент			
						40 Исправа/претходен документ						
						41 Количина во един мера	42 Фактурна вредност	43 Ед м				
						45 Прилагодување						
						46 Статистичка вредност						
31 Пакув и опис на стоката	Ознаки и броеви - контейнер број и вид				32Р бр на наим	33 Тарифна ознака						
						34 Шиф на земја на потекло а	35 Бруто маса (кг)		36 Преференцијали			
						37 ПОСТАПКА	38 Нето маса (кг)		39 Контингент			
						40 Исправа/претходен документ						
						41 Количина во един мера	42 Фактурна вредност	43 Ед м				
						45 Прилагодување						
						46 Статистичка вредност						
47 Пресметка на давачки	Вид	Основица	Процент	Износ	НП	Вид	Основица	Процент	Износ	НП		
	Вкупно за првото наменување					Вкупно за второто наменување						
	Вид	Основица	Процент	Износ	НП	Вид	Износ	НП	36ир			
									6	Примерок за земјата што примаувозник		
	Вкупно за трето наменување					ВКУПНО					ИЗЛЕЗНА ЦАРИНАРНИЦА	

ДОПОЛНИТЕЛЕН/ЕЦД					1 ДЕКЛАРАЦИЈА		А УВОЗНА ЦАРИНАРНИЦА							
2 Испраќач/Извозник					Бр		BIS							
					3 Обрасци		7							
31 Пакет и опис на стоката	Ознаки и броеви - контейнер број и вид					32Р бр на наим	33 Тарифна ознака							
						34 Шиф на земја на потекло а 6		35 Бруто маса (кг)		36 Преференцијали				
						37 ПОСТАПКА 1		38 Нето маса (кг)		39 Контингент				
						40 Исправа/претходен документ								
						41 Количина во един мера		42 Фактурна вредност		43 Ед м				
						45 Прилагодување								
44 Прилож документи и дополн информации						46 Статистичка вредност								
31 Пакет и опис на стоката	Ознаки и броеви - контейнер број и вид					32Р бр на наим	33 Тарифна ознака							
						34 Шиф на земја на потекло а 6		35 Бруто маса (кг)						
						37 ПОСТАПКА		38 Нето маса (кг)		39 Контингент				
						40 Исправа/претходен документ								
						41 Количина во един мера		42 Фактурна вредност		43 Ед м				
						45 Прилагодување								
44 Прилож документи и дополн информации						46 Статистичка вредност								
31 Пакет и опис на стоката	Ознаки и броеви - контейнер број и вид					32Р бр на наим	33 Тарифна ознака							
						34 Шиф на земја на потекло а 6		35 Бруто маса (кг)						
						37 ПОСТАПКА		38 Нето маса (кг)		39 Контингент				
						40 Исправа/претходен документ								
						41 Количина во един мера		42 Фактурна вредност		43 Ед м				
						45 Прилагодување								
44 Прилож документи и дополн информации						46 Статистичка вредност								
47 Преси на давачки	Вид	Основица	Процент	Износ	НП	Вид	Основица	Процент	Износ	НП				
Вкупно за првото наменување											Вкупно за второто наменување			
Вид	Основица	Процент	Износ	НП	Вид	Износ	НП	36ир						
											7			
											Статистичка копија на земјата увозник			
											ИЗЛЕЗНА ЦАРИНАРНИЦА			
Вкупно за трето наменување											ВКУПНО			

ДОПОЛНИТЕЛЕН/ЕЦД

2 Испраќач/Извозник

Бр



1 ДЕКЛАРАЦИЈА

А. УВОЗНА ЦАРИНАРНИЦА

BIS

3 Обрасци

7

31 Пакув и опис на стоката	Ознаки и броеви - контейнер број и вид	32 Р. бр на наим	33 Тарифна ознака	34 Шиф на земја на потекло а б	35 Бруто маса (кг)	36 Преференцијали	37 ПОСТАПКА	38 Нето маса (кг)	39 Контингент	40 Исправа/претходен документ	41 Количина во един мера	42 Фактурна вредност	43 Ед м	45 Прилагодување	46 Статистичка вредност
44 Прилож. документи и дополнителни информации															
31 Пакув и опис на стоката	Ознаки и броеви - контейнер број и вид	32 Р. бр на наим	33 Тарифна ознака	34 Шиф на земја на потекло а б	35 Бруто маса (кг)	36 Преференцијали	37 ПОСТАПКА	38 Нето маса (кг)	39 Контингент	40 Исправа/претходен документ	41 Количина во един мера	42 Фактурна вредност	43 Ед м	45 Прилагодување	46 Статистичка вредност
44 Прилож. документи и дополнителни информации															
31 Пакув и опис на стоката	Ознаки и броеви - контейнер број и вид	32 Р. бр на наим	33 Тарифна ознака	34 Шиф на земја на потекло а б	35 Бруто маса (кг)	36 Преференцијали	37 ПОСТАПКА	38 Нето маса (кг)	39 Контингент	40 Исправа/претходен документ	41 Количина во един мера	42 Фактурна вредност	43 Ед м	45 Прилагодување	46 Статистичка вредност
44 Прилож. документи и дополнителни информации															
47 Пресметка на давачки	Вид	Основница	Процент	Износ	НП	Вид	Основница	Процент	Износ	НП					
Вкупно за првото наменување						Вкупно за второто наменување									
Вид	Основница	Процент	Износ	НП	Вид	Износ	НП	Збир							
								7	Статистичка копија на земјата увозник						
Вкупно за трето наменување					ВКУПНО					ИЗЛЕЗНА ЦАРИНАРНИЦА					

ДОПОЛНИТЕЛЕН/ЕЦД

1 ДЕКЛАРАЦИЈА

А. УВОЗНА ЦАРИНАРНИЦА

2 Испракач/Извозник

Бр

BIS

3 Обрасци

8

31 Пакув
и опис на
стоката

Ознаки и броеви - контејнер број и вид

32 Р бр на
наим

33 Тарифна ознака

34 Шиф на земја
на потекло
а 6

35 Бруто маса (кг)

38 Преферен-
цијали

37 ПОСТАПКА

38 Нето маса (кг)

39 Контингент

40 Исправа/претходен документ

41 Количина во един мера

42 Фактурна вредност

43 Ед м

45 Прилагодување

46 Статистичка вредност

44 Прилож
документи
и дополн
информации31 Пакув
и опис на
стоката

Ознаки и броеви - контејнер број и вид

32 Р бр на
наим

33 Тарифна ознака

34 Шиф на земја
на потекло
а 6

35 Бруто маса (кг)

38 Преферен-
цијали

37 ПОСТАПКА

38 Нето маса (кг)

39 Контингент

40 Исправа/претходен документ

41 Количина во един мера

42 Фактурна вредност

43 Ед м

45 Прилагодување

46 Статистичка вредност

44 Прилож
документи31 Пакув
и опис на
стоката

Ознаки и броеви - контејнер број и вид

32 Р бр на
наим

33 Тарифна ознака

34 Шиф на земја
на потекло
а 6

35 Бруто маса (кг)

38 Преферен-
цијали

37 ПОСТАПКА

38 Нето маса (кг)

39 Контингент

40 Исправа/претходен документ

41 Количина во един мера

42 Фактурна вредност

43 Ед м

45 Прилагодување

46 Статистичка вредност

44 Прилож
документи
и дополн
информации47 Прест
на
директор

Вид	Основица	Процент	Износ	НП	Вид	Основица	Процент	Износ	НП
Вкупно за првото наменување					Вкупно за второто наменување				
Вид	Основица	Процент	Износ	НП	Вид	Износ	НП	Збир	
								8	Примерок за увозникот
Вкупно за трето наменување					ВКУПНО				

ИЗЛЕЗНА ЦАРИНАРНИЦА

ОБРАЗЕЦ XVI
(310 x 203 mm)

BC 337
1

1 Царинарница

4

СПЕЦИФИКАЦИЈА

за зголемување - намалување на вредноста на консигнациони стоки

2 Број
9

3 Датум
15 17 18

4	Држател 21	5	Странска фирма 28
6	Зголемување - намалување 33	7	Вид на валута 34
8	Вкупен број на наменувања 37	9	Вкупна вредност 39 50

Ред бр на намен	ШИФРА НА ТАРИФНИОТ СТАВ	ЕДИНИЦА МЕРА	ИЗНОС ВО ВАЛУТА ЗА КОЈ СЕ ЗГОЛЕМУВА - НАМАЛУВА ВРЕДНОСТА
10	11	12	13
51	53	62	64
75	77	86	88
99	101	110	112(51)
123(62)	125(64)	134(73)	138(75)
147(86)	140(68)	158(97)	160(99) 170(108)

ДА СЕ ДУПЛИРА ОД 1 - 50

10	11	12	13
51	53	62	64
75	77	86	88
99	101	110	112(51)
123(62)	125(64)	134(73)	138(75)
147(86)	140(68)	158(97)	160(99) 170(108)

Подносител на спецификацијата

Царински работник

Подносител на декларацијата

1.	Царинарница - испостава
----	-------------------------

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ЦАРИНСКАТА ВРЕДНОСТ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ 2. Број _____

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПО НАИМЕНУВАЊА

3.	ВРЕДНОСТ НА СТОКИТЕ ПО ФАКТУРАТА ВО ВАЛУТА			
4.	НАМАЛУВАЊЕ ЗА ДОГОВОРЕНАТА РАЗЛИКА ПО ЦЕНАТА			
5.	НЕТО ВРЕДНОСТ ВО ВАЛУТА			
6.	КУРС ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ			
7.	НЕТО ВРЕДНОСТ ВО ДЕНАРИ			

I ТРОШОЦИ ШТО НЕ СЕ ПРЕСМЕТУВААТ ВО ЦАРИНСКАТА ОСНОВИЦА

8.	ТРОШОЦИ НА ИСПОРАКАТА ДО ОДРЕДИШТЕ ВО ВНАТРЕШНОСТА ТРОШОЦИ НА ПРЕВОЗ			
	ТРОШОЦИ НА ОСИГУРУВАЊЕ			
	ДРУГИ ТРОШОЦИ			
9.	ТРОШОЦИ НА МОНТАЖА, ОДРЖУВАЊЕ И ТЕХНИЧКА ПОМОШ НАСТАНАТИ ПО УВОЗОТ			
10.	НАДОМЕСТ ЗА ПРАВО НА РЕПРОДУКЦИЈА, АКО Е ПРЕСМЕТАН ВО ПЛАТЕНАТА ЦЕНА			
11.	КАМАТИ И ТРОШОЦИ НА ФИНАНСИРАЊЕТО			
12.	ВКУПЕН ИЗНОС НА ТРОШОЦИ ШТО НЕ СЕ ПРЕСМЕТУВААТ ВО ЦАРИНСКА ОСНОВИЦА 8 - 11			

II ТРОШОЦИ ШТО СЕ ПРЕСМЕТУВААТ ВО ЦАРИНСКАТА ОСНОВИЦА

13.	ТРОШОЦИ НА ПРЕВОЗ			
14.	ТРОШОЦИ НА ОСИГУРУВАЊЕ			
15.	ДРУГИ ТРОШОЦИ			
16.	ТРОШОЦИ НА АМБАЛАЖА			
17.	ТРОШОЦИ ЗА ЗАКУП - КОРИСТЕЊЕ НА КОНТЕЈНЕРИ			
18.	ПРОВИЗИЈА НА ПОСРЕДНИКОТ			
19.	СРАЗМЕРЕН ДЕЛ ОД ВРЕДНОСТА НА СТОКИТЕ ШТО КУПУВАЧОТ МУ ГИ ОБЕЗБЕДУВА НА ПРОДАВАЧОТ			
20.	НАДОМЕСТИ И ТРОШ. ВО ВРСКА СО КОРИСТЕЊЕТО НА ПРАВОТО НА УПОТРЕБА НА ПАТЕНТИ, ФАБРИЧ. ИЛИ ТРГОВ. МАРКИ			
21.	ДЕЛ ОД ИЗНОСОТ ОСТВАРЕН СО ПРЕПРОДАЖБА, ОТСТАПУВАЊЕ ИЛИ КОРИСТЕЊЕ НА УВЕЗЕНИ СТОКИ			
22.	СРАЗМЕРЕН ДЕЛ ОД ВРЕД. НА УСЛУГИТЕ ИЗВРШЕНИ ВО СТРАН. ШТО КУПУВАЧОТ ПОСЕБНО ГИ ПЛАЌА			
23.	ВКУПЕН ИЗНОС НА ТРОШОЦИ ШТО СЕ ЗАСМЕТУВААТ ВО ЦАРИНСКА ОСНОВИЦА 13 - 22			
24.	ЦАРИНСКА ОСНОВИЦА			

место и датум

Подносител на декларацијата

ЛИСТ НА ПРОМЕНАТА НА ПОДАТОЦИТЕ

1 Царинарница - испостава

2 Број

3 Ден

Месец

Година

4 Документ што се испрашува

5 Царинарница - испостава

6 Број и година

7 Број и година на решение

8 Цар. обврзок

9 Вкупен бр. наменувача

10 Конкр. склад

11	12	13	14	15	16
Ред. бр. на наменувача	Ред. бр. на намен. докум. кој се поправа	Ред. бр. на руб.	Назив на рубриката	Поранешен податок	Нов податок
57	60	63		65	79
93	96	99		101	115

ДА СЕ ДУПЛИРА ОД 1-56

11	12	13	14	15	16
57	60	63		65	79
93	96	99		101	115

ДА СЕ ДУПЛИРА ОД 1-56

11	12	13	14	15	16
57	60	63		65	79
93	96	99		101	115

ДА СЕ ДУПЛИРА ОД 1-56

11	12	13	14	15	16
57	60	63		65	79
93	96	99		101	115

BC - 400

Образец XVIII

Л. ЦАРИНАРНИЦА

**ЦАРИНСКА ПРИЈАВА
ЗА УВОЗ - ИЗВОЗ И ПРОВОЗ
НА СТОКИ**

1 ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Б. Број на ЦП		В. Датум на приемот	
2 Подносител на ЦП			
3 Вид на сообраќај		4. Број на возот/летот	
ВОЗДУХОПЛОВ			
3 Манифест			
7. Рег. број на воздухопловот		6. Релација	
Г.		8. Земја	
10 Вк број на превозни исправи			
ПРЕВОЗНИ ИСПРАВИ			
11 Ред. бр. на превозната исправа		Д. Регистарски број	
12 Вид на постапката		13. Рег. озн. на ваг.	
14 Земја на регистрација		15. Бр. на превозна исправа	
16 Примач на стоката		Г. Датум на преглед	
17 Приложени исправи			
Г. Извршил преглед		3. Рок за пријавување на стоката	
*К Упатна царинарница			
18 Склад		22. ЗАБЕЛЕШКА.	
19 Датум на сместување			
20 Бр. на магазинска книга			
21. Одговорно лице			
СТАВКИ НА ПРЕВОЗНАТА ИСПРАВА			
23 Р Б КОЛЕТИ		27. Бруто - маса	
24 Број	25 Вид	26. Ознака на колетите	во кг
28 Претходна исправа		29. Трговски назив на стоката	
30. ЗАБЕЛЕШКА			
23	24	25	26
27	29		
31			

П: Јил ЦП

Потврдува прием ЦП.

МП

МП

BC - 401

Образец XVIII/1

1. ЦАРИНАРНИЦА

**ЦАРИНСКА ПРИЈАВА
ЗА УВОЗ - ИЗВОЗ И ПРОВОЗ
НА СТОКИ**

1 ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Број на ЦП	4	В Датум на приемот																					
ПРЕВОЗНИ ИСПРАВИ																							
1. Ред. бр. на превозната исправа		Д Регистарски број																					
12 Вид на постапката		13. Р. озн. на ваг.																					
14 Земја на рег.		15. Бр. на пр. исправа																					
16 Примач на стоката		Г Датум на преглед																					
17 Приложени исправи																							
И Извршил преглед		3 Рок на пријавување на стоката																					
Ж Приемна царинарница																							
18 Складиште		22. ЗАБЕЛЕШКА:																					
19 Датум на сместување																							
20 Бр. на магацинска книга																							
21 Одговорно лице																							
СТАВКИ НА ПРЕВОЗНАТА ИСПРАВА																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">24</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">25</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">26</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">27</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">29</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">31</td> </tr> </table>				24	25	26	27					29								31			
24	25	26	27																				
29																							
31																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">24</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">25</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">26</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">27</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">29</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">31</td> </tr> </table>				24	25	26	27					29								31			
24	25	26	27																				
29																							
31																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">24</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">25</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">26</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">27</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">29</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">31</td> </tr> </table>				24	25	26	27					29								31			
24	25	26	27																				
29																							
31																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">24</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">25</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">26</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">27</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">29</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">31</td> </tr> </table>				24	25	26	27					29								31			
24	25	26	27																				
29																							
31																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">24</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">25</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">26</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">27</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">29</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">31</td> </tr> </table>				24	25	26	27					29								31			
24	25	26	27																				
29																							
31																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">24</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">25</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">26</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">27</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">29</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">31</td> </tr> </table>				24	25	26	27					29								31			
24	25	26	27																				
29																							
31																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">24</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">25</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">26</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">27</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">29</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">31</td> </tr> </table>				24	25	26	27					29								31			
24	25	26	27																				
29																							
31																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">24</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">25</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">26</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">27</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">29</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">31</td> </tr> </table>				24	25	26	27					29								31			
24	25	26	27																				
29																							
31																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">24</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">25</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">26</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">27</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">29</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">31</td> </tr> </table>				24	25	26	27					29								31			
24	25	26	27																				
29																							
31																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">24</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">25</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">26</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">27</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">29</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">31</td> </tr> </table>				24	25	26	27					29								31			
24	25	26	27																				
29																							
31																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">24</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">25</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">26</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">27</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">29</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">31</td> </tr> </table>				24	25	26	27					29								31			
24	25	26	27																				
29																							
31																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">24</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">25</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">26</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">27</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">29</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">31</td> </tr> </table>				24	25	26	27					29								31			
24	25	26	27																				
29																							
31																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">24</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">25</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">26</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">27</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">29</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">31</td> </tr> </table>				24	25	26	27					29								31			
24	25	26	27																				
29																							
31																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">24</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">25</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">26</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">27</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">29</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">31</td> </tr> </table>				24	25	26	27					29								31			
24	25	26	27																				
29																							
31																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">24</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">25</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">26</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">27</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">29</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">31</td> </tr> </table>				24	25	26	27					29								31			
24	25	26	27																				
29																							
31																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">2</td></tr></table>				2																			
2																							

MA 7

Гювардузз прием 1,7

ЦАПЛИСКА ПРОСВЕДИТЕЛКА

0.000 172

ОБЪЯВЛЕН

Exlok

Лист

000000-INT

Подготвящите стоки и се изпращат на царските — за пренос на изпр. царящата

Срок на предаване до _____ 19__ год.

КОЛЕТ И				О П И С Н А С Т О К И Т Е	СО П С Т В Ъ Н И К (пръвление, място и място на живеене- лишето)	Царски обекти	
Број	Обект	Марка	Број ток.			Царч.	Вид — број

19

Примит 321-ди пренос

Царски работни

ПОТВРДА НА ПРИЕМОТ НА СТОКИТЕ

Стоките упатени со царинската проследница од царинарницата _____

во транспортно средство

број _____ кон се состојат од _____ колети, бруто-тежина _____ примени се со неповредени
царински обележја и ѝ се пријавени на оваа царинарница со грижава бр. _____ 19— год.

односно излезени се од Република Македонија на _____ 19— год.

Прилог. _____ 19— год.

Царински работник

Образец XXIII
210 x 148 mm

Испратна железничка станица

Рок на предавањето на стоките

ПРОВОЗНИ ЦАРИНСКИ СТОКИ

Дан се пријават на царинарницата

Пријава за увоз и провоз на стоки бр.

од

19

Царински пломби

парчиња

број

Железнички работник,

(М.П.,

Царински работник,

Испратна железничка станица

Рок на предавањето на стоките

УВОЗНИ ЦАРИНСКИ СТОКИ

Дан се пријават на царинарницата

Пријава за увоз и провоз на стоки бр.

од

19

Царински пломби

парчиња

број

Железнички работник,

(М.П.)

Царински работник,

Образец XXIV
297 X 210 mm

Број на контролниот

ПОСЕБЕН СТОКОВЕН МАНИФЕСТ ЗА ЦАРИНСКИ СТОКИ

Број на манифеста

Датум

Аеродром на натоварот

Аеродром на истоварот

Рок на предавањето

Ред. број	Број на товарниот лист	Број на колетите	Вид стока	Тежина	Број на пријавата за увоз и провоз на стоки	Реден број од пријавата	Забелешка
Вкупно				Вкупно			

Стоките ги презел на превоз,

Заверува испратната царинарница,

/ печат и потпис на возарот /

/ печат и потпис на царинскиот работник /

Заверува приемната царинарница

Стоките по овој манифест и се пријавени на царинарницата по пријавата за увоз и провоз на стоки бр.

од _____ реден број _____

/ печат и потпис на царинскиот работник /

Образец XXV
297 X 210 mm

Број на контролникот

ПОСЕЕН МАНИФЕСТ - ЗА ПАТНИЧКИ БАГАЖ ПРИСТИГНАТ ОДВОЕНО ОД СОПСТВЕНИКОТ

Број на линијата _____

Датум _____

Аеродром на натоварот _____

Аеродром на истоварот _____

Рок на предавањето _____

Ред број	Број на привр- ската или на- метката	Број на коле- тите	Енд стока	Тежина	Број на контролникот за патнички багаж пристигнат одвоено од сопственикот	Забелешка
Вкупно			Вкупно			

Багажот го презел на превоз,

Забелешка испратната царинарница,

/ печат и потпис на возарот /

/ печат и потпис на царинскиот работник /

Забелешка приемишната царинарница

Багажот по овој манифест е пријавен на царинарницата и е заведен во контролникот од патничкиот багаж пристигнат одвоено од сопственикот под број _____

/ печат и потпис на царинскиот работник /

1238.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 27 ноември 1996 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 4 од Одлуката за наплата на манипулативни трошоци кои настануваат при изработување на сметките за вода и губретарина за претпријатија и граѓани бр. 02-107/1-6 донесена од Работничкиот совет на Јавното претпријатие „Комуналец“ во Прилеп на 17 јануари 1994 година.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија со решение У. бр. 154/96 од 2 октомври 1996 година поведе постапка за оценување уставноста на член 4 од одлуката означена во точката 1 од оваа одлука затоа што се

постави прашањето за нејзината согласност со Уставот на Република Македонија.

4. На седницата Судот утврди дека во член 4 од Одлуката се предвидува таа да влезе во сила со денот на донесувањето.

5. Согласно член 52 став 1 од Уставот на Република Македонија прописите се објавуваат пред да влезат во сила.

Со оглед на тоа што со точката 4 од Одлуката се предвидува Одлуката да влезе во сила со денот на донесувањето, а не со или по објавувањето, Судот оцени дека тој член не е во согласност со член 52 од Уставот.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри Ислами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У. бр. 154/96
27 ноември 1996 година на Уставниот суд на Република
Македонија
Скопје

Претседател
д-р Јован Проевски, ср.

1239.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 27 ноември 1996 година, донесе

ОДЛУКА

1. **СЕ УКИНУВА** Одлуката за изменување и дополнување на Деталниот урбанистички план на станбените единици „Карпош 3 и 4“ донесена од Собранието на град Скопје на 28 април 1995 година („Службен гласник на град Скопје“ бр. 3/95).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија со решение У. бр. 138/96 од 25 септември 1996 година поведе постапка за оценување законитоста на актот означен во точката 1 од оваа одлука затоа што се постави прашањето за неговата согласност со закон.

4. На седницата Судот утврди дека планот во фазата на нацрт-план бил изложен на јавна расправа од 26 март 1993 година во просториите на Општина „Карпош“ и Месната заедница „Карпош 4“. За одржувањето на расправата и за излагањето на планот граѓаните биле известени преку плакати залепени на становите и јавните места. Исто така, била одржана усна расправа на 21 април 1993 година во присуство на претставници на подрачната единица „Карпош“ при Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина, Градскиот комитет за урбанизам, комунално станбени работи, сообраќај и екологија и Заводот за урбанизам и архитектура во Скопје. Понатаму, Судот утврди дека во нацрт-планот кој бил изложен на јавна расправа катноста на објектите била прикажана со П+4+По, а во предлог-планот катноста е со П+4+М+По. Притоа, мезанинот (М) (како што беше известен Судот од Градскиот комитет за урбанизам, бил додаден на предвидениот објект по сугестија на Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина заради изедначување на висината на објектите со сообраќајницата (ул. „Партизански одреди“) и заради одвојување на деловниот од станбениот комплекс. За оваа измена била известена и Месната заедница „Карпош 4“ со писмо бр. 18-3747 од 29 декември 1993 година.

Судот, понатаму утврди дека во записникот од одржаната јавна расправа стои дека граѓаните дале предлог на Булеварот „Партизански одреди“ да се направил влез во локалитетот, а излезот да биде на улицата „Никола Парапунов“. Од извештајот по забелешките на граѓаните од јавната расправа стои дека барањето се прифаќа и дека од Булеварот „Партизански одреди“ се предвидува сообраќајница која ќе претставува влез во локалитетот и пошироко во станбената зона. Но како фактички е постапено по ова барање во планот Судот утврди дека е предвиден влез од Булеварот „Партизански одреди“ но наместо излезот да е на улицата „Никола Парапунов“ како што барале граѓаните излезот е вртан на улица „Волгоградска“. Од тоа произлегува дека предлогот на граѓаните делумно е прифатен, а за тоа нема дадено образложение, туку стои дека предлогот се прифаќа.

5. Со член 31 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 38/85, 18/89 и 38/90) кој важел во време на донесување на оспорената одлука е предвидено дека нацртот на урбанистичкиот план задолжително се става на јавна расправа која се организира од органот на управата надлежен за работите на урбанизмот така што

планот во фазата на нацрт се изложува во месната заедница, а потоа во рок од 15 дена се примаат забелешки на граѓаните и другите заинтересирани субјекти изразени во писмена форма. Врз основа на прифатените забелешки од јавната расправа се подготвува предлог-планот. Согласно член 33 од Законот, органот на управата надлежен за урбанизам му доставува на Републичкото собрание односно на Собранието на општината предлог на просторен односно урбанистички план заедно со извештајот од јавната расправа со образложение за неприфатените забелешки. Според член 35 од Законот во Одлуката за донесување на планот се означува особено видот и називот на планот, текстуалните и графичките прилози, се утврдува начинот и рокот за заверка на планот и неговите прилози и се одредува органот што ќе го завери и чува планот. Во член 39 став 2 од Законот е пропишано дека измените и дополнувањата на урбанистичките планови се вршат на ист начин и постапка како за нивно донесување.

Од цитираните одредби од Законот произлегува дека како дел од постапката во која граѓаните треба да бидат вклучени во донесување на урбанистичките планови, претставува јавната расправа на која граѓаните даваат писмени забелешки за кои, пак се дава образложение за неприфатените забелешки и дека составен дел на одлуката за донесување на план се графичкиот приказ и текстуалниот дел на планот.

Со оглед на тоа што виртувањето на уште еден кат на предвидените објекти како мезанин не е резултат на јавната расправа ниту, пак, за излезот на улицата „Волгоградска“ не е дадено образложение мислење на надлежниот орган за неприфаќање на забелешката на граѓаните Судот оцени дека одлуката не е во согласност со цитираните одредби од Законот.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов

У. бр. 138/96

Претседател

27 ноември 1996 година на Уставниот суд на Република Македонија

С к о п ј е

д-р Јован Проевски, с.р.

1240.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 27 ноември 1996 година, донесе

ОДЛУКА

1. **СЕ УКИНУВА** Одлуката за поништување на Одлуката за определување на локација за изградба на сточарска фарма, донесена од Собранието на Општина Кичево на 14 мај 1996 година.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија со решение У. бр. 157/96 од 25 септември 1996 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на точката 1 од оваа одлука затоа што се постави прашањето за нејзината согласност со уставот и со закон.

4. На седницата Судот утврди дека според член 1 од оспорената одлука се поништува Одлуката бр. 08-460/3 од 21 декември 1994 година со која се определува локација за изградба на сточарска фарма на КП. бр. 6673 за КО Кичево и м.в. „Бучин Дол“ чиј инвеститор е Сејдин Ресуљ Салија. Според член 2 се упатува инвеститорот за добивање решение за утврдување на локација

и градба и за утврдување општ интерес да прибави од надлежните републички органи, и според член 4, Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Исто така, Судот утврди дека Собранието на Општината на 21 декември 1994 година врз основа на член 54 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 38/85 и 38/90) донело Одлука за изградба на сточарска фарма бр. 08-460/3 („Службен гласник на Општина Кичево“ бр. 3/94) со која на место кое не било урбанистички уредено односно немало урбанистички план и не постоеле елементи за утврдување услови за градба на КП. бр. 6673 во КО – Кичево м.в. „Бучин Дол“ определило локација за изградба на сточарска фарма. Во член 3 од таа одлука беше предвидено Одлуката да влегува во сила откако ќе бидат прибавени согласности од месните заедници на чии атар припаѓа предметната парцела. Судот со одлука У. бр. 210 од 20 септември го укина член 3 од Одлуката, затоа што таков услов не беше предвиден во Законот.

5. Според член 52 став 1 од Уставот на Република Македонија прописите се објавуваат пред да влезат во сила.

Со оглед на тоа што со член 4 од Одлуката се предвидува таа да влезе во сила со денот на донесувањето односно пред да биде објавена, а не по или со објавувањето Судот оцени дека тој член не е во согласност со член 52 став 1 од Уставот на Република Македонија.

Понатаму, согласно член 25 од Законот за просторно планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/96), изградбата во населено место кое нема урбанистичка документација за населено место во општината, може да се врши, до нејзино донесување, под услови и на начин што со општ акт ќе ги утврди општината.

Од изнесената законска одредба произлегува дека општината има овластување да донесува општ акт со кој определува локација и други услови и начин на изградба на објекти ако за локацијата нема план.

Со оглед на тоа што со оспорената одлука се поништува локација на место кое е урбанистички уредено со Одлука од 21 декември 1994 година („Службен гласник на Општина Кичево“ бр. 3/94) без да се спроведе законски пропишана постапка, Судот оцени дека таа не е во согласност со Законот за просторното и урбанистичкото планирање.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри Ислами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Дунов.

У.бр. 157/96
27 ноември 1996 година на Уставниот суд на Република Македонија,
Скопје
д-р Јован Проевски, с.р.

По извршеното срамнување со изворниот текст на Одлуката за изменување на Одлуката за распоредување на стоките на форми на извоз и увоз, објавена во „Службен весник на РМ“ бр. 64/90, се поткраднала грешка поради што се дава

ИСПРАВКА
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ НА ИЗВОЗ И УВОЗ

Во списокот број 2, на страница 3, ред 8, тарифен број 7209 17 00 00, наместо „ЛВТ со дебелина од 9,5 мм до 1 мм“ треба да стои „ЛВТ со дебелина од 0,5мм до 1мм“.

Број 23-2861/2
6 декември 1996 година
Скопје

Влада на Република Македонија

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I – СКОПЈЕ

Пред овој суд се води парнична постапка за развод на брак, помеѓу тужителот Глигор Карабаков од Скопје, против тужената Весна Карабакова од Скопје со непозната адреса на живеење.

Се повикува Весна Карабакова да се јави во рок од 30 дена од објавувањето на судскиот оглас во „Службен весник на РМ“ или на огласна табла на судот. Во спротивно, по истекот на рокот ќе ѝ биде поставен привремен застапник од редот на адвокатите од Скопје, кој ќе ја застапува тужената, сè додека тужената или нејзиниот полномошник не се јават пред судот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, VIII. П. бр. 3627/96. (447)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II – СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје II – Скопје е заведен предмет за расправање на оставината на покојниот Светислав Алексиќ од Скопје, роден на 24.IV.1919 година во с. Клиновац – Бујановац, СРЈ, кој починал на 26.IX.1994 година во Скопје.

Како наследник на покојниот се јавува и неговата ќерка Живка Алексиќ со непозната адреса.

Се повикува Живка Алексиќ, ќерка на покојниот во рок од 1 година сметано од денот на објавувањето на судскиот оглас, или во истиот рок да достави адреса на живеење. Во спротивно, ќе ѝ биде поставен привремен старател кој ќе се грижи за нејзините интереси во постапката.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје, О.бр.342/95. (446)

Пред Основниот суд Скопје II – Скопје во тек е процесна постапка поради оспорување на татковство по тужба на тужителите Мирсада и Мирсад Пајазити од с. Арачиново – Скопје, преку нивниот законски застапник Светлана Пајазити, против тужениот Љубиша Тирнаниќ од СР Југославија, со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Љубиша Тирнаниќ да се јави во овој суд во рок од еден месец од објавувањето на огласот или во тој рок да достави точна адреса на живеење. Во спротивно, судот ќе му определи привремен застапник кој ќе ги застапува неговите интереси во спорот.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје, XI.П. бр. 1745/93. (448)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд е поведена парнична постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Стојкоска, момино Гурковска Биљана од Куманово, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 75, против тужениот Стојкоски Живе од Кичево на привремена работа во Австралија со непозната адреса.

Судот на тужениот му поставува привремен застапник што ќе ги застапува неговите интереси до правосилното окончување на постапката стручниот соработник при Основниот суд во Куманово, Ставре Спасовски, вработен при истиот суд.

Од Основниот суд во Куманово, П. бр. 2063/96. (445)

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Ацие Шеих од Ресен, ул. „Кочо Рацин“ бр. 5, против тужената Мухамед Садик

Шеих со непозната адреса. Вредност на спорот 2.000 денари.

Се повикува тужениот Мухамед Садик Шеих да се јави во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас. Во спротивно, судот ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите интереси до правосилното окончавање на спорот.

Од Основниот суд во Ресен, П. бр. 101/95. (444)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за долг во вредност од 73.000,00 денари, по тужбата на тужителот А.Д. осигурување и реосигурување на Р. Македонија – Скопје, против тужениот Ибиши Камбер Даут од с. Жеровјане, сега со непозната адреса во Италија.

Се повикува тужениот да се јави во судот, достави точна адреса или да одреди полномошник кој ќе го застапува по овој предмет во рок од 30 дена сметано од објавувањето на огласот.

По истекот на овој рок судот на тужениот ќе му постави привремен старател преку ЦСР – Тетово.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 824/96. (437)

Пред овој суд се води граѓански спор по тужбата на тужителот Шабани Османи од с. Кожле – Скопје, против тужените Османи Рафис и др. сите со непозната адреса во Швајцарија.

Се повикуваат тужените Османи Рафис, Османи Азис, Османи Збаир, Османи Назиф и Османи Давут сите со непозната адреса во Швајцарија, во рок од 30 дена да се јават во овој суд, или постават свој адвокат. Доколку во определениот рок не се јават или не постават свој полномошник, судот преку ЦСР-Тетово, ќе им одреди привремен старател кој ќе се грижи за нивните права и интереси во постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1686/96. (438)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по тужбата на тужителот А.Д. „Тетовоградба“ – Тетово ул. „121“ бр. 8А – Тетово, против тужениот Лимани Абдурезак од Тетово, ул. „Штипска“ бр. 132 сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот да се јави во судот, достави точна адреса или да одреди полномошник кој ќе го застапува по овој предмет во рок од 30 дена сметано од објавувањето на огласот.

По истекот на овој рок судот на тужениот ќе му постави привремен старател преку ЦСР – Тетово.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 774/96. (439)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за долг по тужбата на тужителот Васил Теохариески од Тетово, ул. „162“ бр. 2, против тужениот Каљоши Зајадин (Дино) од Тетово ул. „180“ ст. 2/13 блок 70, со непозната адреса на живеење во Турција.

Се повикува тужениот да се јави во судот, достави точна адреса или да одреди полномошник кој ќе го застапува по овој предмет во рок од 30 дена сметано од објавувањето на огласот.

По истекот на овој рок судот на тужениот ќе му постави привремен старател преку ЦСР – Тетово.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1454/96. (440)

Пред Основниот суд во Тетово се води спор за развод на брак по тужбата на Бедрије Џемаили од с. Одри, против Рушат Џемаили од Тетово сега на непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот да се јави на Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или да одреди полномошник. Во спротивно, преку Центарот за социјална работа – Тетово ќе му биде одреден привремен застапник кој ќе го застапува до правосилното окончавање на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1461/96. (441)

Пред Основниот суд во Тетово е заведена граѓанска парница, по тужбата на тужителот Адени Нешат од Тетово, ул. „107“ бр. 40, против тужените Мустафи Кемал, Мустафи Назми и Мустафи Гулша сите од Тетово, сега со непозната адреса во странство.

Се повикуваат тужените во рок од 30 дена да се јават во судот, или да постават свој полномошник. Доколку во определениот рок не се јават, судот на истите ќе им постави привремен старател преку Центарот за социјални работи – Тетово, кој ќе ги штити нивните права во постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1426/96. (442)

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП

Пред Основниот суд во Штип се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Јалдаз Демирова од Штип, против тужениот Јашар Демиров од Штип на привремена работа во Германија, со непозната адреса.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена да достави адреса или да овласти свој полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка. Во спротивно, по истекот на 30 дена судот преку ЦСР – Штип ќе му постави привремен застапник.

Од Основниот суд во Штип, П. бр. 818/96. (443)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. 2307/95, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, услуги, трговија и експорт-импорт „КОММФОКС ПРОНЕТ КОМПАНИЈА“, ДОО, Кочани, ул. „Скопска“ бр. 56.

Претпријатието е основано со договор бр. 1/25.09.1995 година, а основачи и вложувачи се: странски Константинус Раванидис, Мосцихидис Ангелос и Костулас Апостолос, а домашен вложувач – основач е Георгиев Горан.

Дејности: 011311, 011312, 011314, 011320, 011390, 011420, 011920, 011930, 011941, 012141, 012201, 012322, 012323, 012421, 012629, 012621, 012622, 012623, 012691, 013010, 013121, 013200, 013400, 013500, 020121, 020131, 020202, 050003, 050100, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 060700, 060803, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, меѓународни агенциски работи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, повторен извоз на привремено увозени стоки – реекспорт, продажба на странски стоки од консигнационни складишта, туристички работи со странство, малограничен промет, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги и сл., 080111, 080119, 080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 090110, 090121, 090122, 090123, 090124, 090129, 090131, 090132, 090133, 090140, 090150, 090160, 090172, 090181, 090182, 090183, 090189, 110109, 110302, 110303, 110309, 110404, 110620, 110902, 110903, 110909.

Во правниот промет со трети лица мешовитото претпријатие истапува во свое име и за своја сметка, како друштво со ограничена одговорност.

За своите обврски, сторени во правниот промет спрема трети лица, мешовитото претпријатие одговара со сите свои средства, со полна одговорност и целосни овластувања.

Директор на претпријатието е странскиот вложувач – основач Константинус Раванидис, со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет.

Од Основниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 2307/95.

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1553/96 на регистарска влошка бр. 1-64347-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за посредување, промет и услуги „ЗМИЧЕК-9“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Пајко Маало“ бб, Скопје.

Дејности: 013010, 013021, 013022, 013030, 013042, 013050, 013060, 013072, 013073, 013080, 013091, 013111, 013113, 013114, 013115, 013119, 013121, 013122, 020110, 0120121, 020129, 020140, 020140, 020201, 020202, 020301, 020302, 110611, 110620, 110905.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1553/96. (8707)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3377/96, на регистарска влошка бр. 1-61115-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на име, седиште, влог и директор на Претпријатието за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги „ЕУРО – ГИПС АГ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Момир Андоноски“ Гостивар.

Се брише Несими Мустафа, се запишува Ариф Фем.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3377/96. (8708)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3375/96 на регистарска влошка бр. 1-13040-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив на фирма на Претпријатието за меѓународен и внатрешен транспорт, производство, трговија и услуги „АПО-КОМПАНИ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Гоце Делчев“ бр. 14, Гостивар.

Новиот назив на фирмата е „АЦО-КОМПАНИ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Гоце Делчев“ бр. 14, Гостивар.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3375/96. (8709)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3153/96, на регистарска влошка бр. 1-62280-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на име, промена на основач, промена на седиште на Претпријатието за производство, сточарство, трговија, транспорт, туризам и услуги „НАЦИ-АГ“ д.о.о. експорт-импорт с. Врапчиште, Гостивар.

Досегашното име и седиште на претпријатие за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги „ЕН-КА КОМПАНИ“ д.о.о. експорт-импорт с. Долна Бањица, Гостивар во иднина се менува и ќе гласи: Претпријатие за сточарство, трговија, транспорт туризам и услуги „НАЦИ-АГ“ д.о.о. експорт-импорт с. Врапчиште Гостивар

На ден 16.10.1996 год, во претпријатието пристапил Шакири Фарудин, а на истиот ден истапил Халили Ибрахим

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3153/96. (8710)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3465/96, на регистарска влошка бр. 1-3849-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице

овластено за застапување во внатрешен промет и надворешен трговски промет на Трговското претпријатие во приватна сопственост за промет на големо и мало „СЕРАВА-ПРОМЕТ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Рудо“ бр. 49, Скопје.

Се брише Никола Раевски, директор, а се запишува Киро Раевски, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3465/96. (8711)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1954/96, на регистарска влошка бр. 1-68226-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство, внатрешна и надворешна трговија, „ПАСКАВЕЛИН КОМПАНИ“ д.о.о. ул. „Кочо Рацин“ бр. 74 а, Гевгелија.

Основачи: Паскалис Каратанасис од Солун, Грција и Илиев Сретен од Гевгелија, Македонија.

Дејности: 013121, 013021, 013022, 020110, 020121, 020131, 020140, 060501, 060503, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080114, 080190, 080201, 110109, 110301, 110309, 013099, 070310, 070320, реекспорт, посредување, меѓуграничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување е Сретен Илиев, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1954/96. (8712)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2530/96 на регистарска влошка бр. 1-53839-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште на Претпријатието за трговија и услуги „КРО-МАК“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „Орце Николов“ бр. 97, Скопје, и во иднина ќе гласи: бул. „Кочо Рацин“ бр. 26.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2530/96. (7644)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2160/96 на регистарска влошка бр. 1-50146-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, седиште, основач, директор и проширување на Претпријатието за сообраќај, услуги и трговија „СТЕФАН-СТЕФАН“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Горџ Горевски“ бр. 69 Б, Скопје.

Пристапуваат основачите Трајковска Билјана и Трајановски Зоран, а истапува основачот Јаковски Стојчо.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 011793, 011941, 013021, 013121, 013122, 060503, 060601, 060603, 090121, 090171, 090201, 120190.

Се брише Јаковски Стојчо, а се запишува Трајановска Билјана.

Од Основниот Суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2160/96. (7645)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1832/96 на регистарска влошка бр. 1-67877-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за градскиноштво, услуги, трговија на големо и мало, извоз-увоз „ИНВЕСТ-ПРОЕКТ“ д.о. ул. „Петар Чајковски“ бр. 32, Скопје.

Претпријатието е основано со одлука за основање од 28.06.1996 год. а основач е Зоран Азманов од Скопје.

Дејности: 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 070140, 070150, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 050100, 05030, 050301, 050302, 110404, 110309, 110301, 110302, 110909, 110109, 060502, 070310, 070320, посредување и застапување во промет на стоки и услуги со странски лица и фирми, меѓународна шпедиција, консигнациони складишта и сервисно работење со странски фирми, комисиона продажба, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во правниот промет одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешен и надворешен промет е Зоран Азманов, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1832/96. (7728)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2405/96 на регистарска влошка бр. 1-28532-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на име на фирма на Трговското претпријатие за промет на големо и мало со прехранбени и непрехранбени стоки, надворешно трговски промет и услуги во прометот „КИД КОМЕРЦ“ извоз-увоз ц.о. Скопје.

Во иднина фирмата ќе гласи: Трговско претпријатие за промет на големо и мало со прехранбени и непрехранбени стоки, надворешно трговски промет и услуги во прометот „ШКОРПИО-КОМПАНИ“ извоз-увоз ц.о. Скопје, ул. „Едвард Кардељ“ бр. 9, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2405/96. (7729)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2491/96 на регистарска влошка бр. 1-32809-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ГУРОС“ извоз-извоз ц.о. ул. „Пролет“ бр. 16-11/27, Скопје.

Се брише досегашниот застапник Ѓурик Зоран, директор без ограничување, а се запишува Тамара Ѓурик, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2491/96. (7730)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2521/96 на регистарска влошка бр. 1-48786-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Здравствената организација – амбуланта „ТАФТАЛИЦЕ“ ц.о. ул. „Осло“ бр. 12-а, Скопје.

На 18.09.1996 год., во претпријатието пристапила Весна Паневска.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2521/96. (7731)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2177/96 на регистарска влошка бр. 1-65930-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување во внатрешен промет и НТР на Услужното трговско претпријатие „САНДРИНА-КОМПАНИ“ извоз-извоз п.о. ул. „Нов живот“ бр. 44, Скопје.

Се брише Таири Агим, директор без ограничување, а се запишува Таири Расима, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2177/96. (7732)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1133/96 на регистарска влошка бр. 1-27462-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за промет, производство и услуги, увоз-извоз „ИВАЛ“ ц.о. Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 96/3-3, Кисела Вода

На 29.05.1996 год. во претпријатието истапила Мара Ристевска од Скопје

Се брише Мара Ристевска, директор, а се запишува Валентина Конеска, директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1133/96. (7733)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2248/96 на регистарска влошка бр. 1-806-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето и менувањето на стопанската дејност на Акционерското друштво за производство на пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци „СКОПЈЕ“ п.о. ул. „808“ бр. 12, Скопје.

Скратено име: А.Д. Пивара Скопје, п.о.

Дејности: 070111, 070211, 070212, 070219, трговија со разни животни намирници и производи за домашни потреби, слад, оцет, јаглен двооксид, тресбер, ркулци од слад, спловки од јачмен, пивски квасец и сладоледи.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2248/96. (7670)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1398/96 на регистарска влошка бр. 1-68067-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија и услуги „АМПЕЛА“ д.о.о. експорт-импорт Куманово, ул. „Тодџа Думба“ бр. 108-1/8.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01-01 од 25.04.1996 година, а основач е Липковска Лидија од Куманово.

Дејности: 011311, 011313, 011314, 011315, 011390, 011941, 011949, 012321, 012322, 012323, 012513, 012691, 012699, 013021, 013022, 013030, 013041, 013042, 013112, 013121, 013115, 013119, 013122, 013200, 050209, 050302, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 090131, 090139, 110109, 110201, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110404, 110620, 110902, 110903, 110909, работи во надворешнотрговскиот промет, 070310, 070320, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, застапување и продажба на странска стока од консигнациони складишта и вршење сервисни услуги за одржување на увезената стока и трајните добра за лична потрошувачка, работи на посредување, работи на застапување, работи на меѓународна шпедиција, меѓународни агенциски работи, туристички работи со странство, привремен увоз односно извоз на стока и опрема заради производство и пружање на услуги, слободни царински продавници, работи на долгорочна производна кооперација.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1398/96. (7671)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2269/96 на регистарска влошка бр. 1-67252-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште, основач и директор на Студиото за филмска и видео продукција „ПИРЕЈ“ д.о.о. Скопје, ул. „Миле Попјорданов“ бр. 66а, Скопје.

Новото седиште е на ул. „Миле Попјорданов“ бр. 66а, Скопје.

Кон претпријатието пристапува Митко Панов.

Се брише Бранко Петровски, а се запишува Митко Панов како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2269/96. (7672)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2236/96 на регистарска влошка бр. 1-45066-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив и проширување на дејност на Претпријатието за производство на мебел „ИНТЕР МОБЕЛ“ д.о.о експорт-импорт с. Голема Речица, Тетово

Дејности: 011315, 011319, 011390, 011832, 050100, 050301, 050302, 080190, 090160, 090181, 110109, 110304, 110903

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2236/96 (7673)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2427/96 на регистарска влошка бр. 1-3116-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија на големо и мало „ДАГОТРАДЕ“ ц.о експорт-импорт, ул. „Петар Делјан“ бр. 5-1/19, Скопје

Се брише Кулеска Татјана, директор, а се запишува Цветкоски Зоран, директор во внатрешен и надворешен трговски промет.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2427/96 (7674)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2383/96 на регистарска влошка бр. 1-56429-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за производство, промет, услуги и трговија на големо и мало „БГС“ д.о.о експорт-импорт, ул. „Павле Илиќ“ бр. 15/1-18

Се брише Билјана Блажеска, директор, а се запишува Ружа Блажеска, директор

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2383/96 (7675)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2313/96 ја запиша во судскиот регистар промената на седиште на Претпријатието за производство, трговија и инженеринг „ЕЛИНГ“ увоз-извоз д.о.о ул. „Леринска“ бр. 31-а, Скопје

Новото седиште е на ул. „Огњан Прица“ бр. 41-а, Скопје

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2313/96 (7676)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2474/96 на регистарска влошка бр. 1-28848-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Трговското претпријатие на големо и мало увоз-извоз „МАКРО ПРОМ“ ц.о. ул. „Благој Печев“ бр. 66/20, Титов Велес.

Дејности: 060501, 060502, 060602.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2474/96. (7677)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2253/96 на регистарска влошка бр. 1-53977-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Приватната здравствена организација – Ординација по општа стоматологија „МАЛИКОДЕН“ ц.о. ул. „Маршал Тито“ бр. 52/II Т. Велес.

Се брише Петровски Веселин, досегашен директор на ординацијата, без ограничување.

Се запишува: Мадик Радица, од Т. Велес за директор на ординацијата без ограничување.

Од Основниот суд во Скопје, Срег. бр. 2253/96 (7584)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1920/96, на регистарска влошка бр. 1-461-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар трансформацијата на „ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО“ Акционерско друштво за риболов, трговија, угостителство и производство ц.о. Нов Дојран.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје Срег. бр. 1920/96. (7585)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2278/96 на регистарска влошка бр. 1-59930-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Претпријатието за трговија на големо и мало „ИЦФ“ експорт-импорт д.о.о ул. „Маршал Тито“ бр. 24-а, Скопје.

Се врши промена на лице овластено за застапување во внатрешен и НТП и тоа:

Се брише Илиевски Зоран директор, а се запишува Илиевска Верица – директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2278/96. (7586)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1657/96, на регистарска влошка бр. 1-68090-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето д.о.о во приватна сопственост на Производно трговското претпријатие „НЕОЛ“ д.о.о бул. „Партизански Одреди“ ГТЦ Буњаковец спрат 2 лок. 15, Скопје

Претпријатието е основано со договор за основање од 17.06.1996 год. а основачи се Михаил Крантов од Гевгелија и Тереза Главчева од Гевгелија.

Дејности: 012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 012621, 012623, 012699, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110303, 110309, 110620, 110902, 110903, 110905, 110909, 070310, 070320, посредување и застапување во надворешнотрговскиот промет

Во прометот на претпријатието има неограничени овластувања а за преземените обврски одговара со целокуниот свој имот

Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешнотрговското работење е Михаил Крантов – директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1657/96 (7587)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1378/96, на регистарска влошка бр. 1-64172-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на име и проширувањето на дејноста во внатрешен и НТП на Претпријатието за промет „ЉУАН КО“ д.о.о ул. (149) „Чаирска“ бр. 15, Скопје.

Се проширува дејноста во внатрешен и НТП 110905, 110903, 110909, 110620, 110611, 011313, 011419, 011413, 011420, 011430, 011526, 011602, 011710, 011722, 011723, 011724, 011390, 011729, 011741, 011742, 011743, 011749, 011799, 011949, 011799, 011949, 0120001, 0120201, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 012612, 012613, 012622, 012623, 012624, 012699, 012703, 013022, 013021, 013040, 013099, 013113, 013114, 013115, 013119, 013050, 013121, 013400, 013500, 013901, 013904, 013909, 020110, 020121, 020140, 030003, 030004, 050100, 050301, 050302, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080190,

090110, 090121, 090123, 090131, 090132, 090133, 090139, 090140, 090150, 090160, 090171, 090172, 090179, 090181, 090183, 090189, 090208, 09029, 100200, 110301, 120312, 060601, 060602, 080111, 080112, слободни царински продавници, застапување странски фирми, изведување завршни и занаетчиски работи во странство, услуги во меѓународниот туризам, инженеринг, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и Србија

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег бр 1378/96 (7588)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 6598/96, на регистарска влошка бр. 1-52502-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Транспортното трговско претпријатие „ДАФ-ШПЕД“ по ул „157“ с. Карпош бр 3, Куманово

Од претпријатието истапува основачот на Претпријатието за промет и услуги „МИРОС ТРАНС“ ц.о. експорт-импорт на 16 05 1996 г

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег бр. 6598/96 (7589)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр 1940/96, на регистарска влошка бр 1-4182-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Авто школата „АР-ДИ“ Претпријатие за сообраќајно воспитување, промет и услуги д.о.о ул „7-ми Јули“ бр 38, Скопје

Се брише Фатмире Фазлиу, директор, а се запишува во внатрешен и надворешен промет Недмедин Фазлиу, директор

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег бр 1940/96 (7590)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр. 2228/96 на регистарска влошка бр. 1-30110-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Трговското претпријатие „УНИ-ПРОКОМ ВЕМАКС“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Перо Наков“ бб. Скопје.

Од претпријатието истапуваат основачите: Рамадан Чичек и Амди Рамковски на 10.07.1996 год., а пристапува нов основач Велија Рамковски на 10.07. 1996 год.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег бр. 2228/96. (7571)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр 1317/96, на регистарска влошка бр.1-49906-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за промет и услуги „ЧОЛЕ“ експорт-импорт д.о.о ул. „Црноризец Храбар“ бр 11 а, Скопје.

Се брише Чечков Васил се запишува Лијасоска Весна, како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег бр. 1317/96. (7572)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 1727/96 на регистарска влошка, го запиша во судскиот регистар намалувањето на основачкиот влог на Претпријатието за производство, угостителство занаетчиство и обука на возачи „ГОЦКА“ ц.о. ул. „Гемидиска“ бр. 131-а, Скопје.

Претпријатието за обука на возачи „ГОЦКА“ од Скопје реши со одлука од 27.06.1996 год. да го намали основачкиот влог во претпријатието за 145.000,00 ден. Така што како основачки влог останува вредноста од 230,00 ден.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 1727/96. (7573)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 1221/96, на регистарска влошка, го запиша во судскиот регистар основањето и запишување право на вршење работи на надворешно трговски промет на Претпријатието за трговија на големо и мало, угостителство занаетчиство и лични услуги „ТИМО-НА“ д.о.о. експорт-импорт бул. „Јане Сандански“ бр. 3/1, Скопје.

Основач. Љупчо Велковски од Скопје.

Дејности: 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080119, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 090110, 090121, 090122, 090123, 090124, 080129, 080190, 080201, 080202, 090110, 090121, 090122, 090123, 080124, 090160, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110901, 110903, 110909, 070310, 070320, застапување и посредување во надворешнотрговскиот промет, реекспорт и меѓународна шпедиција.

Друштвото со ограничена одговорност во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските превземени во правниот промет одговара со сите свои средства целосна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото со ограничена одговорност во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е директорот без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 1221/96. (7574)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 19019/93, на регистарска влошка бр 1-49285-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Производно трговското, занаетчиско и услужно претпријатие „БАГ“ д.о.о ул. „Панде Кљашев“ бр 10, Скопје.

Директор: Борис Георгиев

Дејности: 011941, 011949, 013030, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 090181, 110903, 110309, 110909, 070310, 070320, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, застапување на странски лица, продажба на странски стоки од консигнационен склад

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 19019/93. (7575)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр 2417/96, на регистарска влошка бр. 1-22148-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на внатрешен промет на Трговското претпријатие увоз-извоз „АГРО-БОГОВИЊЕ“ ц.о. с. Боговиње, Тетово.

Дејноста во внатрешниот трговски промет се проширува со: 012002, 012130, 012141, 012142, 012143

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег бр. 2417/96. (7576)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр. 2347/96 на регистарска влошка бр. 1-26285-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста и промената на лице на Претпријатието за

производство и трговија на големо и мало „ЕЛИТА-КОМ“ д.о.о. експорт-импорт со седиште на ул. „Првомајска“ бр. 21/5-15, Скопје.

Дејности: 011313, 011320, 011390, 011949, 011729, 011721, 012613, 011724, 012622, 012820, 013022, 013030, 013072, 013121, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 0790123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070240, 080112, 080119, 080121, 080190, 080201, 110109, 110302, 110303, 110309, 110620, 110909, 090129, 090139, 090160, 090140, 070310, 070320, 110302, 12019, 120190, 120311, 120312, 110902.

Директор: Виолета Цветковска – со неограничени овластувања.

Се брише Татјана Стефановска, а се запишува Виолета Цветковска директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2347/96. (7610)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2374/96, на регистарска влошка бр. 1-57271-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на здравствената организација поради припојување кон Приватна здравствена организација со специјалистичка ординација „ДИЈАГНОСТИЧКИ ЦЕНТАР ИНТЕР КАРДИО МЕДИКА“ д.о. ул. „Димитрие Туцовиќ“ бр. 19 кат 1, Скопје. Поради припојување кон здравствената организација – ординација по општа медицина и специјалистичка ординација по интерна медицина „НИНА МЕДИКАЛ“ д.о. ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 59-2-А Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје Срег. бр. 2374/96. (7611)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1549/96 на регистарска влошка бр. 1-68125-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало „МАК МАРКЕТ КОМЕРЦ“ увоз-извоз д.о.о. ул. „11 Октомври“ бр. 42-А, Скопје.

Претпријатието е основано со договор за основање бр. 1/96 од 25.06.1996 год. а основачи се Вера Јордановска и Зоран Синдилиев, двајцата од Скопје.

Дејности: 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080129, 080190, 080201, 080202, 110109, 110309, 110902, 110903, 110905, 110909, 011941, 011949, 012410, 090181, 012421, 012429, 090183, 090189, 050100, 050302, 070310, 070320, реекспорт, застапување на странски и физички и правни лица, посредување и застапување на прометот на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, консигнациона продажба, транспорт и агенциски услуги во транспортот, угостителски и туристички услуги, слободни царински продавници.

Во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите свои средства.

Директор е Драган Јордановски и истиот го застапува претпријатието во внатрешниот промет без ограничување.

Во надворешно-трговскиот промет претпријатието го застапуваат директорот Драган Јордановски и Зоран Синдилиев без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1549/96. (7612)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1548/96, на регистарска влошка бр. 1-68124-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало „МАК МАРКЕТ ПЛАСТ“ увоз-извоз д.о.о. ул. „11 Октомври“ бр. 42-а, Скопје.

Претпријатието е основано со договор за основање бр. 1/96 од 25.06.1996 год. а основачи се Вера Јордановска и Зоран Синдилиев, двајцата од Скопје.

Дејности: 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080129, 080190, 080201, 080202, 110109, 110309, 110902, 110903, 110905, 110909, 011941, 011949, 012410, 090181, 012421, 012429, 090183, 090189, 050100, 050302, 070310, 070320, реекспорт, застапување на странски правни и физички лица, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, меѓународна шпедиција, консигнациона продажба, транспорт и агенциски услуги во транспортот, угостителски услуги и туристички услуги, слободни царински продавници.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во своје име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите свои средства.

Директор е Зоран Синдилиев кој воедно го застапува претпријатието во внатрешниот и надворешниот промет, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1548/96. (7613)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2378/96, на регистарска влошка бр. 1-38307-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената и проширувањето на дејноста на Трговското претпријатие на големо и мало „СТЕКА-КОМЕРЦ“, д.о.о. увоз-извоз бул. „Јане Сандански“ бр. 109/1-35, Скопје.

Дејноста во внатрешен трговски промет се проширува со: 020110, 070250.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2378/96. (7614)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1968/96 на регистарска влошка бр. 1-68128-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Друштвото за производство и промет на големо и мало „МАК-АЛИМЕНТА“ ОЛГИЦА д.о.о. бул. „Партизански одреди“ бр. 87-4, Скопје.

Скратено име: Друштво за „МАК-АЛИМЕНТА“ д.о.о. Скопје.

Основачи на друштвото се Олгица Николовска од Скопје и Душан Крстич од Сремска Каменица, СР Југославија.

Дејности: 013021, 013022, 013030, 013041, 013042, 013050, 013060, 013071, 013080, 013099, 013115, 013121, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 011832, 013094, 110109, 110309, 110909, 110902, 110905, 160103, 080129, 080190, 080201, 080202, 090209, 060501, 060502, 060503, 080110, 110404, 110202, 110301, 110302, 013400, 070310, 070320, превоз на стоки и патници во меѓународниот сообраќај, услуги во меѓународниот сообраќај, реекспорт, консигнациона продажба, слободни царински продавници – фри шопови, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СРЈ.

За обврските преземени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целиот свој имот.

Лице овластено во внатрешното и надворешното трговско работење е Олгица Николовска, управител, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1968/96. (7693)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2222/96 на регистарска влошка бр. 1-16755-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на правен облик и проширување на Претпријатието во приватна сопственост за производство и промет „ТОМА КОМЕРЦ“ д.о.о. ул. „Скупи“ бр. 4/2, Скопје.

Се менува правниот облик на претпријатието и сега има правен облик на друштво со ограничена одговорност.

Претпријатието во внатрешен промет се проширува со следните дејности: 011791, 012410, 012421, 012429, 012624, 012691, 012699, 013400, 013500, 013901, 013903, 013909, 090140, 090150, 090181, 090183, 090189.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2222/96. (7694)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2415/96 на регистарска влошка бр. 1-40573-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за промет на стоки и услуги „ЛИБЕРТАС“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Капиштец“ бр. 1, Скопје.

Се брише Кире Стојков, директор, а се запишува во внатрешен и надворешен промет Владимир Мојсов, директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2415/96. (7695)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1332/96 на регистарска влошка бр. 1-68015-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија и услуги „СЕРВИС ДИМКОВСКИ“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Србо Томовиќ“ бр. 10, Куманово.

Основач на претпријатието е Ацо Димковски.

Дејности: 090121, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070129, 070132, 070140, 070150, 0780213, 070229, 070230, 070250, 070310, 070320, 080119, 080201, 080202.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1332/96. (7696)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2495/96 на регистарска влошка бр. 1-13962-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за промет на големо и мало „ТОЛИС“ д.о.о. извоз-увоз, ул. „Ратко Митровиќ“ бр. 75-б, Скопје.

Во внатрешен трговски промет се прошируваат следните дејности: 050301, 050302.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2495/96. (7697)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1646/96 на регистарска влошка бр. 1-64215-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Трговското производно претпријатие „НОНА“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Народен фронт“ бр. 5/1-22, Скопје.

Се брише Јаневска Наташа в.д. директор, се запишува во внатрешен и надворешен промет Врбоски Тони, директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1646/96. (7698)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2605/96 на регистарска влошка бр. 1-62878-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште на Претпријатието за инженеринг и трговија „ТЕХМА“ д.о.о. ул. „Коле Неделковски“ бр. 24, Скопје.

Во иднина ќе биде седиштето на ул. „Ленинова“ 15-а/13, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2605/96. (7699)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2678/96 на регистарска влошка бр. 1-55678-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на име на фирма, на основачи и на лице овластено за застапување на Претпријатието за транспорт и трговија „ЕГ-ЗОНИ-ТРАНСПОРТ“ д.о.о. увоз-извоз, с. Арачиново, Скопје.

Во претпријатието пристапува основачот Имери Меметали од с. Арачиново.

Со одлука број 2 од 24.09.1996 год. називот на претпријатието се менува и гласи: Претпријатие за транспорт и трговија „ДАЛАС-М-КОМПАНИ“ д.о.о. увоз-извоз, с. Арачиново, Скопје.

Од должноста директор и овластено лице за застапување на претпријатието се разрешува основачот Хаљими Назим.

За директор и овластено лице за застапување на претпријатието во надворешно трговско работење се именува основачот: Имери Меметали.

Од претпријатието истапува основачот Хаљими Назим а основачкиот влог останува во претпријатието.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2678/96. (7700)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2481/96 на регистарска влошка бр. 1-16331-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на законски застапник на Специјалното основно училиште „ИДНИНА“, II Македонска бригада бр. 3, Скопје.

Се брише Милорад Јаневски, директор без ограничување. Се запишува Јелица Салтирова, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2481/96. (7701)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2181/96 на регистарска влошка бр. 1-20772-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста во внатрешниот трговски промет на Трговското претпријатие на големо и мало „МАНЕМИ-КОМЕРЦ“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „Владимир Комаров“ бр. 29/1-7, Скопје.

Дејноста во внатрешен трговски промет се проширува со: 011741, 011742, 011743, 011749, 011791, 011799, 050301, 050302, 060501, 080121, 080190, 090123, 090124, 090129, 090132, 090133, 100399, 110304, 110402, 110403, 110404, 110903, 110905.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2181/96. (7702)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2385/96 на регистарска влошка бр. 1-20618-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста и пристапување на основач на Претпријатието за производство, трговија и услуги „КАЉОПА“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Приштинска“ бр. 22, Скопје.

Во претпријатието пристапи Владимир Величковски.

Во внатрешен промет се проширува дејноста: продажба на таксени и даночни вредносници.

Се брише Никола Атанасов, директор, се запишува во внатрешен и надворешен промет Владимир Величковски, директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2385/96. (7703)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2024/96 на регистарска влошка бр. 1-418-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Училиште за средно образование „ГОРЧЕ ПЕТРОВ“ ц.о. ул. „8 Октомври“ 91, Крива Паланка.

Се брише Јакимовски Александар, се запишува Матка Митевска, в.д. директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2024/96. (7704)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1077/96 на регистарска влошка бр. 1-43611-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на ПАД во мешовита сопственост за производство, трговија и услуги „СПИК-КИПОНС“ а.д. бул. „Партизански одреди“ бр. 72, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1077/96. (7705)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1540/96 на регистарска влошка бр. 1-6366-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за производство и промет „УНИ-КОМПАНИ“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Колекторска“ 66, Скопје.

Се врши промена на лицето овластено за застапување во внатрешен и надворешен-трговски промет.

Се брише Зоран Анастасов, директор.

Се запишува Велко Ристески, директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1540/96. (7706)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2272/96 на регистарска влошка бр. 1-51831-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и директор на Претпријатието за трговија, производство и услуги „ГРИН ХИЛ“ ц.о. експорт-импорт, ул. „Рајко Жинзифов“ бр. 10, Куманово.

Кон претпријатието пристапува Давор Цветковски. Се брише Дејан Цветковски, се запишува Давор Цветковски како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2272/96. (7707)

Основниот суд Скопје I – Скопје, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за производство, трговија и услуги „ОЛЕСА-Н“ ц.о. експорт-импорт, ул. „Васка Петковска“ број, 25, Куманово.

Дејности: 011312, 0121313, 011314, 011320, 0121390, 011791, 011832, 012310, 012321, 012410, 012421, 012429, 012611, 012909, 013101, 013021, 013030, 013042, 013050, 013121, 013310, 013320, 013100, 012500, 013902, 020110, 020201, 020862, 060501, 060502, 060503, 07011, 07011, 070112, 070114, 070121, 070122, 070123, 070127, 070129, 070132, 070140, 070150, 070131, 07021, 070222, 070227, 070240, 070310, 070320, 080111, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 110302, 110109, 110909, 110301, 110304, 110903, 110309, откуп на земјоделски и градинарски производи, 090201, 070310, 070320, малограѓански промет со Албанија, Грција, Бугарија и СРЈ, меѓународен превоз на патници во друмскиот сообраќај, меѓународни агенциски работи, застапување и посредување на

странски фирми, продажба на стоки во консигнациони складови, слободни царински продавници, реекспорт, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Претпријатието одговара со сите свои средства, целосна одговорност.

Во внатрешен и надворешен трговски промет претпријатието го застапува и претставува Нефаил Јунузи, директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. (7708)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2299/96 на регистарска влошка бр. 1-10498-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и директор на Претпријатието за производство и трговија на големо и мало „ЛАРА-КОМЕРЦ“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Маршал Тито“ бр. 26, Неготино.

Пристапува основачот Тасе Ангелов, а истапува Ристов Александар.

Се брише Александар Ристов, се запишува Тасе Ангелов.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2299/96. (7709)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1567/96 на регистарска влошка бр. 1-51540-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за производство, услуги и трговија „ДИЈАЛ“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Митко Зафиров“ бр. 17, Гевгелија.

Се брише Димитар Георгиев, директор, а се запишува во внатрешен и надворешен промет Злата Георгиева, директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1567/96. (7710)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2165/96 на регистарска влошка бр. 1-57606-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Производно-трговското и услужно претпријатие „ЈУМАК-С“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Мајски манифест“ бр. 26, Скопје.

Се брише Рената Серафимовска, со неограничена одговорност.

Се запишува Даниела Серафимовска, со неограничена одговорност.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2165/96. (7711)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2422/96 на регистарска влошка бр. 1-41007-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив и седиште на Студио Маркетинг „СМС БЕЈТС САЧИ и САЧИ“ д.о.о. ул. „Архиепископ Ангелари“ бр. 52, Скопје.

Се менува и ќе гласи: СТУДИО МАРКЕТИНГ „СТИМ БЕЈТС САЧИ АДВЕРТАЈЗИНГ БАЛКАНС“ д.о.о. ул. „Дебарца“ бр. 10, Скопје.

Се брише Зорица Костовска, в.д. директор, а се запишува во внатрешен и надворешен промет Санда Парезановиќ, директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2422/96. (7761)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2708/96, на регистарска влошка бр. 1-36945-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице

овластено за застапување во внатрешен промет на Услугното, производно, трговско претпријатие „Б и П“ д.о.о. ул. „Тодор Циповски Меридан“ бр. 28, Скопје.

Се брише Игнов Новак, директор, а се запишува Славо Попов, директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2708/96. (7762)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2706/96 на регистарска влошка бр. 1-63060-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за трговија на големо и мало „ОЛИВА“ увоз-извоз ц.о. ул. „Ленинова“ 66, Титов Велес.

Дејности: 060602, 080111, 080112, 080119, 080129, 080201, 090131, 090139, 090209, 110303, 110309, 110620, 110909.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2706/96. (7763)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2601/96, на регистарска влошка бр. 1-48403, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за промет на големо и мало „МАМУТ КОМЕРЦ“ д.о.о. експорт-импорт с. Калник, Тетово.

Се брише Хикмет Мамути, се запишува Нијази Мамути како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2601/96. (7764)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2511/96, на регистарска влошка бр. 1-28148-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште на Претпријатието за производство, трговија и увоз-извоз „ПАПИРУС“ д.о.о. ул. „Елисе Поповски“ бр. 5 А, Скопје.

Новото седиште на фирмата е на ул. „Антоние Грубишк“ бр. 6, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2511/96. (7765)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1397/96, на регистарска влошка бр. 1-27524-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Авио компанијата „АДРИА ЕАР М“ д.о.о. Градски сид блок 4/8, Скопје.

Дејности: 060502, 060503, 060802, 060803, 110302, 110303, 110404, 110620, 110902, 110905, 070320.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1397/96. (7766)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2826/96, на регистарска влошка бр. 1-26121-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и промена на лице овластено за застапување во внатрешен и надворешно трговски промет на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ЗЛЕТОВО ТРЕЈД“ увоз-извоз ул. „Првوماјска“ 66, Скопје.

Се брише Мирчо Ѓорѓиевски директор, а се запишува Наташа Јанчевска, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2826/96. (7767)

Основниот суд Скопје – Скопје, со решението Срег. бр. 1982/96 на регистарска влошка бр. 1-17345-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Трговското претпријатие „РОБИ КОМЕРЦ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Христијан Тодоровски Карпош“ 66, Скопје.

Се менува досегашниот директор Елизабета Стојановиќ, се назначува Џабир Оскач од Скопје како директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје – Скопје, Срег. бр. 1982/96. (7790)

Основниот суд Скопје – Скопје, со решението Срег. бр. 1868/96, на регистарска влошка бр. 1-2732-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на АД во мешовита сопственост „ТРОТЕК-СТИЛ-ЗАЕДНИЧКИ СЛУЖБИ“ а.д. п.о. ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр. 50, Скопје.

Се брише Ефтим Цубалевски, се запишува Карајковски Зоран.

Од Основниот суд Скопје – Скопје, Срег. бр. 1868/96. (7791)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2170/96 на регистарска влошка бр. 1-61548-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Претпријатието за производство, промет, услуги и трговија на големо и мало „М.Е.И.С“ увоз-извоз ул. „Васил Главинов“ бр. 3/9-7, Скопје.

Од претпријатието истапува основачот Александар Здравев од Скопје со одлука од 16.08.1996 год.

Од Основниот Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2170/96. (7792)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2640/96, на регистарска влошка бр. 1-60820-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за маркетинг, посредување и трговија „ФОРУМ ПРО-ЛИНЕ“ д.о.о. ул. „Велко Влаховиќ“ бр. 7, Скопје.

Се брише Димановски Рубенс, се запишува Карличик Кристина.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2640/96. (7793)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 9776/94, на регистарска влошка бр. 1-52512-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за промет производство и услуги на големо и мало „ДАВИДОВ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Боро Прџан“ 66 Куманово.

Основач: Давидовски Александар.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 011314, 011390, 011832, 012810, 012820, 013010, 013021, 013022, 013030, 013042, 013121, 050301, 050302, 060501, 060502, 060602, 060609, 080201, 080202, 080121, 080190, 110301, 110302, 110303, 110109, 110304, 110309, 110401, 110402, 110403, 110404, 110903, 110905, 110909, 070310, 070320, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, консигнациони работи, комисиони работи, реекспорт, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија, Р. Србија и СРЈ, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските направени во правниот промет, претпријатието одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување на претпријатието во надворешно трговското работење е Давидовски Александар – директор, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 9776/94. (7794)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2358/96, на регистарска влошка бр. 1-53979-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-

ректор на Графичкото претпријатие за професионална рехабилитација и вработување на инвалиди „ПЕЧАТ-НИЦА БС“ п.о. ул. „Пушкинова“ бб, Скопје.

Се брише Михаил Ѓорѓиев се запишува Љупчо Сладиновски.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2358/96. (7795)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1095/96, на регистарска влошка бр. 1-68121-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието Центар за истражување, развој и вештачење „БС“ п.о. ул. „Маршал Тито“ бр. 6, Скопје

Дејности: 11090, 110901, 110902, 110903, 110904, 110905, 110909, 11061, 110611, 110620.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1095/96. (7796)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1619/96 на регистарска влошка го запиша во судскиот регистар основањето на „М М Ј“ д.о.о. претпријатие за услуги во транспорт и трговија, увоз-извоз ул. „Мите Богоевски“ бр. 31 б, Скопје.

Претпријатието е основано со одлука за основање од 25.06.1996 год., а основач е Милан Василев од Скопје.

Дејности: 060501, 0600502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 110301, 110302, 110303, 110309, 110909, 070310, 070320, застапување и посредување, реекспорт, консигнациона продажба на стоки, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки во друмски сообраќај.

Неограничени овластувања целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет Василев Милан, директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1619/96. (7803)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2649/96, на регистарска влошка бр. 1-48822-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште на Претпријатието за трговија и услуги на големо и мало „СЕНАТ-А“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Вьетнамска“ бр. 9-6, Скопје.

Досегашното седиште на претпријатието се менува и во иднина ќе гласи: Претпријатие за трговија и услуги на големо и мало „СЕНАТ-А“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Средорек“ бр. 15, Куманово.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2649/96. (7804)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2535/96 на регистарска влошка бр. 1-19243-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Претпријатието во мешовитата сопственост за производство на хемиски производи, трговија на големо и мало, застапување, посредување, извоз-увоз „ПАН-ЕМ“ д.о.о. бул. „Кочо Рацин“ бр. 42-2/2, Скопје.

Се врши промена на лице овластено за застапување:

Се брише Тодоров Тони директор без ограничување.

Се запишува Дамеска Љубица – директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2535/96. (7805)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 18940/93, на регистарска влошка бр. 1-45635-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало, производство, угостителство и туризам „ВИЛ-КОМЕРЦ“ ц.о. увоз-извоз ул. „Август Цесарец“ бр. 3/3-4, Скопје.

Дејности: 011430, 011710, 011721, 011722, 011741, 011742, 011743, 011749, 011791, 011799, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060803, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 0702111, 070212, 070213, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080121, 080122, 080123, 070129, 080190, 080201, 080202, 090132, 090133, 090139, 110109, 110302, 110303, 110309, 110611, 110620, 110909, 070310, 070320, надворешна трговија, услуги на меѓународниот транспорт на стоки и патници, услуги што се во врска со меѓународниот транспорт, меѓународна шпедиција, агенциски услуги во транспортот и сл. посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, малограничен промет со Р. Бугарија, Р. Грција, р. Албанија и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Ламбро Донеvски, директор без ограничување. Ламбро Донеvски директор и Слободан Јованов, основач без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 18940/93. (7806)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2074/96, на регистарска влошка бр. 1-529-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Монтажно инсталаторското претпријатие „ТОПЛОВОД“ ад п.о. ул. „Момин Поток“ бб, Скопје.

Се брише Александар Њиколоvски се запишува Крстевски Добриvоје, како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2074/96. (7807)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2682/96, на регистарска влошка бр. 1-60428-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на име на фирма, седиште, промената на основач на Претпријатието за трговија и услуги „ИТАЛ-МАРКЕТ“ ц.о. експорт-импорт ул. „Лазар Личеноvски“ бб, Скопје.

На ден 25.09.1996 год. во претпријатието пристапил Ивановиќ Зоран, а на истиот ден истапила Буловска Биљана од Скопје.

Се брише Буловска Биљана, директор, а се запишува во внатрешен и надворешен промет Фатиме Фета, директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2682/96. (7808)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1367/96 на регистарска влошка бр. 1-35919-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Производното-трговско и услужно претпријатие „САМС“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Борис Кидрич“ бр. 56, Тетово.

Се брише Ненад Најдовски, се запишува Митра Најдовска како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1367/96. (7847)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2488/96, на регистарска влошка бр. 1-21903-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице

овластено за застапување на Претпријатието за трговија на големо и мало, посредување, угостителство и туризам „ДИН-КОМЕРЦ“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Тоде Думба“ бр. 140/8, Куманово.

Се брише досегашниот застапник Тања Симоновска, застапник, а се запишува Виолета Тошиќ, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2488/96. (7848)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 2576/96 на регистарска влошка бр. 1-67837-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста во внатрешен и надворешен промет на Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија „ГОМАКС“ 7 д.о.о. увоз-извоз ул. „Перо Наков“ б.б. Скопје.

Дејности: 012901, 012909, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 080190, 090121, 090122, 090129, 090160, 090183, 090189, 110909, реекспорт на производи на услуги, консигнација и консигнациона продажба на производи, застапување и посредување во надворешен промет, малограничен промет на стоки и услуги со Грција, СР Југославија, Р. Бугарија и Р. Албанија, меѓународен транспорт на стоки во друмски сообраќај, меѓународна шпедиција, комисиона продажба.

Од Основниот суд I - Скопје, Срег. бр. 2576/96. (7849)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 2440/96, на регистарска влошка бр. 1-38146-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за производство и промет на големо и мало „ДИНАСТИЈА ПЕЖАРСАКО“ ц.о. експорт-импорт ул. „Октомвриска Революција“ бр. 5-3-20, Скопје.

Дејности: 013500, 050301, 050302, 060501, 060502, 060601, 060602, 070112, 070114, 070122, 070123, 070128, 070224, 070226, 070229, 090121, 090209, 090131, 110304, 110309, 110903, 110905, 110909, 120190, 120349

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2440/96. (7850)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 2621/96, на регистарска влошка бр. 1-54649-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Претпријатието за трговија и услуги „КРИСТАЛ“ ц.о. увоз-извоз ул. „Крива Феја“ бр. 7, Скопје.

Кон фирмата пристапува новиот основач Куртагич Шучко.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2621/96. (7851)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 468/96, на регистарска влошка бр. 1-68129-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за услуги, трговија и застапништво „НИППОН ЗН“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Иван Козаров“ б.б. Скопје.

Претпријатието е основано со одлука за основање во сопственост на странски лица, а основачи се Свалина и Заводник Метода од Хрватска и Словенија.

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 060401, 060402, 060403, 060803, 050100, 050201, 050202, 050209, 050301, 050302, 110403, 110404, 030003, 120311, 120322, 120341, 120312, 120361, 120362, 120363, 120364, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 060900, 110620, 110902, 110903, 110905, 110909, 120190,

011741, 011742, 011743, 011749, 011832, 011920, 011941, 011949, 012111, 012112, 012120, 012130, 012142, 012143, 012201, 012202, 012203, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 012410, 012421, 012429, 012511, 012512, 012513, 012514, 012515, 012514, 012515, 012516, 012521, 012623, 012624, 012694, 012699, 013010, 013021, 013022, 013030, 013041, 013042, 013043, 013050, 013071, 013072, 013073, 013074, 013099, 0130121, 013122, 013500, 013903, 013904, 013400, 013901, 013902, надворешно трговско работење.

Претпријатието има статус на д.о.о. Основачите не одговараат со личен имот. в.д. директор е господин Заводник Метода, а заменик директор е господин Свалина. Основачки капитал на фирмата со 8000,00 ДМ во предмети. Основачкиот влог, добит учество во загубата е со 50% на секој основач.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 468/96. (7852)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 2694/96 на регистарска влошка бр. 1-8050-0-0-0, го запиша во судскиот регистар припојувањето на претпријатието кон друго Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија на големо и мало и услуги во областа на прометот „ФИШ“ ц.о. бул. „Јане Сандански“ зг. бр. 112/15, Скопје.

Припојување на Претпријатието за трговија на големо и мало и услуги во прометот „ГОДА-ИМПЕКС“ ц.о. увоз-извоз ул. „Митрополит Теодосие Гологанов“ бр. 132, Скопје, кон Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија на големо и мало и услуги во областа на прометот „ГИШ“ ц.о. бул. „Јане Сандански“ зг. бр. 112/15, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2694/96. (7853)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 2692/96, на регистарска влошка бр. 1-20421-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на Претпријатието за трговија на големо и мало и услуги во прометот „ГОДА ИМПЕКС“ ц.о. увоз-извоз ул. „Митрополит Теодосие Гологанов“ бр. 132, Скопје.

Бришење на Претпријатието за трговија на големо и мало и услуги во прометот „ГОДА ИМПЕКС“ ц.о. увоз-извоз ул. „Митрополит Теодосие Гологанов“ бр. 132, Скопје, кон Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија на големо и мало и услуги во областа на прометот „ФИШ“ ц.о. бул. „Јане Сандански“ зг. бр. 132/15, со регистарска влошка 1-20421-0-0-0.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2692/96. (7854)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 2124/96 на регистарска влошка бр. 1-10097-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Услужното, прометно претпријатие „ГРАНИТ С 12“ ц.о. експорт-импорт ул. „Струшка“ бр. 16-б Скопје.

Дејности: 060602, 110109, 120350.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2124/96. (7855)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 2176/96, на регистарска влошка бр. 1-9287-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште, проширување на дејноста и промена на директор на Трговското претпријатие на големо и мало „ИГ-ПАН-КОМЕРЦ“ ц.о. извоз-увоз, ул. „Радушка“ б.б. Скопје.

Новото седиште на претпријатието се наоѓа на ул. „Козле 10“ бр. 5, Скопје.

Дејности: 01220, 012202, 012203, 0120310, 012321, 012322, 012323, 012324, 012410, 012421, 012429, 013500, 020110, 020121, 020129, 020131, 020139, 020140, 020201, 020202, 030003, 030301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 070150, 070214, 070227, 070229, 070240, 070260, 08011, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123, 080129, 080201, 080202, 090123, 090122, 090124, 090129, 090131, 090132, 090110, 090133, 090139, 090140, 090150, 090160, 090171, 090172, 090179, 090180, 013100, 013030, 013041, 013042, 013022, 013010, 013021, 011820, 013042, 013091, 013099, 090183, 090189, 090201, 090202, 090209, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110404, 110901, 110903, 110905, 110909, 110109, застапување, посредување, реекспорт, комисиони работи, консигнациони работи, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СРЈ, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт и шпедиција на стока и патници, финансиски инженеринг, градежни работи во странство и други услуги

Се брише досегашното лице Игор Стефановски, директор на претпријатието со неограничени овластувања, а се запишува новото лице Ангел Стефановски, директор на претпријатието во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2176/96. (7856)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 4321/96, на регистарска влошка бр. 1-61229-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста во внатрешен трговски промет на Акционерското друштво претпријатието за производство и инженеринг „ЕНЕРГО-СИСТЕМ“ ц.о. ул. „Нобелова“ бр. 17, Скопје.

Дејности: 110901, услуги на контрола на квантитетот на стоки

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 4321/96 (7857)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2386/96, на регистарска влошка бр. 1-40793-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на име, седиште на фирма и директор на Претпријатието за производство и трговија на големо и мало „КРАТЕР – А“ ц.о. експорт-импорт нас Карпош ул. „100“ бр. 74, Куманово.

Се брише Дејан Костадиновски, се запишува Гоце Митевски како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2386/96 (7858)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1752/96, на регистарска влошка бр. 1-68127-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и право на вршење на работи во надворешно трговскиот промет на Претпријатието за производство, трговија, угостителство, и услуги на големо и мало „КУКУН“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 15/28, Скопје

Основац Јованка Кукуновска од Скопје

Дејности: 013021, 013022, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 110109, 110303, 110304, 110309, 070310, 070320, посредување во областа на прометот со стоки и услуги, реекспорт.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1752/96. (7859)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2595/96 на регистарска влошка бр. 1-41274-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив и седиште на Претпријатието за инженеринг, производство и трговија „САРИГ“ д.о.о. извоз-увоз ул. „Македонија“ бр. 6, Скопје.

Новиот назив на претпријатието е Претпријатие за инженеринг, производство и трговија „САРИГ“ д.о.о. извоз-увоз ул. „Македонија“ бр. 6.

Кон претпријатието пристапува основачот Алки Фотевски.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2595/96. (7918)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2470/96 на регистарска влошка бр. 1-53998-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и лице овластено за застапување во внатрешен и НТР на Претпријатието за трговија на големо и мало „АВАТЕКС“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Втора Македонска Бригада“ бр. 21/1, Скопје.

Од претпријатието како основач истапува лицето Крстевска Бранка од Скопје, а пристапува Крстевски Оливер од Скопје.

Да се брише досегашниот директор Крстевска Бранка, а да се запише Крстевски Оливер, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2470/96. (7919)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2037/96 на регистарска влошка бр. 1-7552-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Штедилница „МЛАДИНЕЦ“ д.о.о. Бул. „Босна и Херцеговина“ бб, барака 4, Скопје.

Дејности: прибирање на штетни влогови на физички лица и добротворни организации, одобрување на кредити на физички лица, одобрување на кредити на правни лица преку овластени банки, прибирање на денарски штетни влогови на физички лица и поединци – самостојна дејност без својство на правно лице, земање кредити од банки и штедилници, економско финансиски консалтинг, купување и продавање краткорочни хартии од вредност, одобрување на кредити на правни лица преку овластени банки, одобрување кредити на правни лица без посредство на банка на други правни лица во висина од 30% од гарантираниот капитал на штедилницата, одобрување на кредити на банки и штедилници

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2037/96 (7920)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2693/96 на регистарска влошка бр. 1-65959-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Претпријатието за производство, трговија и меѓународна шпедиција „ВОДЕКС“ д.о.о. увоз-извоз ул. „АВНОЈ“ бр. 70, Скопје.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 050301, 050302, 110401, 110402, 110403, 110301, 110302, 110303, 110304, 110202.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2693/96. (7921)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2777/96 на регистарска влошка бр. 1-51016-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив на Авто школата „БЕСТ“ ц.о. ул. „Горѓи Поп Христов“ бр. 3/5, Скопје.

Новиот назив е Трговско претпријатие за промет „БЕСТ“ ц.о. извоз-увоз Авто школа Скопје, ул. „Горѓи Поп Христов“ бр. 3/5, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2777/96 (7922)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2368/96 на регистарска влошка бр. 1-170-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Трговското претпријатие д.о.о. „АГРОСНАБ-ДИТЕЛ“ ц.о. ул. „Доне Божинов“ бр. 29, Куманово.

Се брише Кралевски Борис, а се запишува Јовановски Бранислав, директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2368/96. (7923)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1704/96 на регистарска влошка бр. 1-68126-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Производното, трговско и услужно претпријатие „ВИК-КОМПАНИ“ д.о.о. увоз-извоз ул. „АСНОМ“ бр. 64-2-28, општ. К. Вода, Скопје.

Дејности: 012142, 020110, 050100, 050201, 050202, 050203, 050209, 050301, 050302, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 110101, 100102, 100103, 100200, 100109, 110301, 110303, 110304, 110309, 110401, 110402, 110403, 110404, 070310, 070320.

Директор: Пламенка Антовска.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1704/96. (7924)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2654/96 на регистарска влошка, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште, име, основач, директор и проширување на дејност на Производното трговско услужно претпријатие „ПАРК РОУАЛ“ експорт-импорт д.о.о. ул. „ЈНА“ бр. 11, Гостивар.

Истапуваат основачите Мустафа Муртезан и Мусан Ресул, а пристапуваат Абдии Иса и Хасани Мирзет.

Дејности: 011315, 011390, 012310, 013021, 013050, 020110, 020140, 020011, 020202, 060602, 070150, 070212, 070221, 070230, 070260, 090121, 090131, 090181, 110109, 110309, 110404, 110909, посредување и застапување во прометот, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници, туристички услуги, изведување на инвестициони работи, малограничен промет.

Се брише Мусан Ресул, а се запишува Хасани Мирзет.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2654/96. (7925)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 3033/96 на регистарска влошка бр. 1-18878-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Основното училиште „Д-р Владимир Полежиноски“ ц.о. Кичево, ул. „Арсо Војвода“ бб, Кичево.

Му престанува овластувањето за застапување на училиштето на в.д. директорот Тодороски Вукашин и се брише од судскиот регистар.

Лице овластено за застапување на училиштето е Гаврилоски Борис, директор.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 3033/96. (7926)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 3079/96 на регистарска влошка бр. 1-1632-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Акционерското друштво „ЖИВИНАРСКА ФАРМА“ п.о. с. Породин, Битола.

Му престанува овластувањето за застапување и во надворешно трговскиот промет на Трајче Димчевски и се брише од судскиот регистар.

Лице овластено за застапување на друштвото и во надворешнотрговскиот промет е Димко Попоски, в.д. директор.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 3079/96. (7927)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 2996/96 на регистарска влошка бр. 1-1632-0-0-0, го запиша во судскиот регистар запишувањето на податоци за промените на АД настанати со примена на ЗТПОК.

Запишување на податоци за настанатите промени во Акционерското друштво „Живинарска фарма“ с. Породин, со примена на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Основна главница на Друштвото е 1.163.894,00 ДЕМ.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 2996/96. (7928)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 3197/96 на регистарска влошка бр. 1-548-0-0-0, го запиша во судскиот регистар запишувањето на податоци за промените на АД настанати со примена на ЗТПОК со пром. на фирма на „ОХРИДУРИСТ“ – Хотелско-угостителско акционерско друштво п.о. Охрид, со седиште на ул. „Партизанска“ бр. 8, Охрид.

Запишување на податоци за промените на Претпријатието за угостителство, туризам и трговија „Охридтурист“ – Акционерско друштво во мешовита сопственост п.о. Охрид, настанати со примена на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал и промена на фирмата која во иднина гласи: „ОХРИДУРИСТ“ – Хотелско-угостителско акционерско друштво п.о. Охрид, со седиште на ул. „Партизанска“ бр. 8, Охрид.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 3197/96. (7929)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2528/96 на регистарска влошка бр. 1-480-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Основното училиште „КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ“ ул. „Антоние Грубишиќ“ бр. 8, Скопје.

Се брише досегашниот застапник Јолакоски Ангеле, а се запишува како нов застапник Поповска Мирјана, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2528/96. (7930)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2509/96 на регистарска влошка бр. 1-25911-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста во надворешно трговскиот промет на Претпријатието за трговија на големо и мало „ЈЕТА“ ц.о. експорт-импорт ул. „Крсте Мисирков“ бр. 67, Скопје.

Дејности: меѓународен транспорт на стоки.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2509/96. (7840)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2508/96, на регистарска влошка бр. 1-23557-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, седиште, основач и директор на Трговското претпријатие „КАН“ д.о.о. извоз-увоз, ул. „Горе Органциев“ бр. 33, Титов Велес.

Кон претпријатието пристапува Ајдаров Панче.

Дејности: 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 080201, 080202, 090121, 090123, 090124, 090129, 110109.

Се брише Александар Костов, се запишува Панче Ајдаров како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2508/96. (7841)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2227/96 на регистарска влошка бр. 1-67435-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и промена на директор за застапување на Претпријатието за градежништво, производство, промет и услуги „А-Б-ГЕОГРАДБА“ д.о.о. Скопје.

Од претпријатието истапува досегашниот основач Бранко Димитровски со одлука од 29.08. 1996 год., а пристапува Ацо Пешевски од Скопје директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2227/96. (7842)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2184/96, на регистарска влошка бр. 1-8489-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште на Претпријатието за новинско-издавачка и пропагандна дејност „СТЕЛА ПРЕС“ ц.о. ул. „Разловечко востание“ бр. 18/28, Скопје.

Се врши промена на седиштето на претпријатието така да во иднина седиштето ќе биде на ул. „Народен фронт“ бр. 4/7, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2184/96. (7843)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2366/96, на регистарска влошка бр. 1-28499-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач, промена на лице на Претпријатието за производство, трговија на големо и мало и услуги „КУР-ТИШЕВИЌ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Љуботенска“ 66, Тетово.

На ден 09.09. 1996 год., во претпријатието пристапил Фадил Куртишевиќ, а на истиот ден истапил Цела Куртишевиќ од Тетово.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2366/96. (7844)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2690/96, на регистарска влошка бр. 1-20794-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Производното, трговско и услужно претпријатие на големо и мало „ВИН-КОП“ ц.о. увоз-извоз ул. „3“ бр. 76 н Колонија, Скопје.

На ден 25.09. 1996 год., од претпријатието истапила Јадранка Јаневска, а се запишува во внатрешен и надворешен промет Боби Диневски, директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2690/96. (7845)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2183/96, на регистарска влошка бр. 1-12953-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив на Претпријатието за производство и промет на големо и мало „АСА“ д.о.о. извоз-увоз ул. „Никола Киров Мајски“ 41/11, Скопје.

Правно-економски консалтинг „АСА“ ц.о. ул. „Никола К. Мајски“ 41/11, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2183/96. (7846)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2758/96 на регистарска влошка бр. 1-68158-0-0-0, го запиша во судскиот регистар запишувањето трговец поединец Здравков Киро Ценко Венко „ВЕ-

НИ“ Трговец поединец ул. „Гоце Делчев“ 66 с. Стајковци, Скопје.

Основач: Здравков Киро Венко ул. „Маршал Тито“ бр. 115 Виница.

Дејности: 060502, превоз на стоки во друмски сообраќај.

Неограничено овластување, одговара со целиот свој имот Здравков Киро Венко – управител со неограничено овластување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2758/96. (7860)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2723/96, на регистарска влошка бр. 1-9161-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за трговија на големо и мало и увоз-извоз „МАРЕМИ“ ц.о. ул. бул. „АСНОМ“ бр. 68 1-14, Скопје.

Се брише Алексов Ѓорѓи, директор, а се запишува во внатрешен и надворешен промет Алексова Марија.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2723/96. (7861)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2480/96 на регистарска влошка бр. 1-45494-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Ветеринарен факултет ц.о. ул. „Лазар Поп Трајков“ бр. 5, Скопје.

Се брише д-р Кирил Петков декан а како нов застапник се запишува проф. д-р Методија Додевски декан без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2480/96. (7862)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2622/96, на регистарска влошка бр. 1-62187-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Претпријатието за трговија и транспорт „НЕНА ТРАНС“ увоз-извоз со ц.о. ул. „Жарко Зрењанин“ бр. 92, Скопје.

Кон претпријатието пристапуваат новите основачи. Фикрет Зукорлиќ и Зоран Јованов од Скопје

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2622/96. (7863)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2387/96, на регистарска влошка бр. 1-26645-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма и директор на Претпријатието за промет услуги и трговија на големо и мало „ФАН ХАУС“ експорт-импорт д.о.о. ул. „Видое Смилевски Бато“ бр. 91/26, Скопје.

Се брише Иван Станински, се запишува Иван Лазов – директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2387/96. (7864)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2388/96, на регистарска влошка бр. 1-39159-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет на Железнички автосообраќај „ЖАС-КОМ“ д.о.о. ц.о. ул. „Индустриска“ 66, Скопје.

Да се брише досегашното лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет Стефановски Звонимир-вршител на должноста директор, со неограничени овластувања, и во иднина се овластувања за застапување во внатрешен и надворешен

шен трговски промет дипл. инж. Бараниев Илија, директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2388/96. (7865)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2404/96, на регистарска влошка бр. 1-68154-0-0-0, го запиша во судскиот регистар запишувањето на трговец поединец на Приватната здравствена организација специјалистичка ординација по интерна медицина „Д-Р ДЕЧЕВ“ Иван Горги Дечев ТП бул. „Партизански одреди“ бр. 17/3-8, Скопје.

Основач: Иван Дечев од Скопје.

Дејности: 130120.

Неограничени овластувања со потполна одговорност.

Иван Горги Дечев – управител – неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2404/96. (7866)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2726/96 на регистарска влошка бр. 1-68105-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на име на фирма на Претпријатието за промет на големо и мало „АРТИ КОМЕРЦ 96“ д.о.о. ул. „М. Бафтијари“ 41 Тетово.

Се менува досегашното име на фирмата на Претпријатието за промет на големо и мало „АРТИ КОМЕРЦ 96“ д.о.о. Тетово и во иднина ќе гласи: Претпријатие за новинско издавачка дејност „АЛБАТРОС XXI“ д.о.о. ул. „М. Бафтијари“ 41, Тетово.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2726/96. (7904)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2722/96 на регистарска влошка бр. 1-44869-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, промена на основачи, проширување на дејност во внатрешно-трговското работење и промена на лице овластено за застапување на Претпријатието за услуги и промет „КОДЕКС“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Баница“ бр. 35, Скопје.

Како основач на фирмата истапува лицето Ристов Ване од Скопје, а пристапуваат лицата Киприновски Мирко од Скопје, Ангеловски Климе од Скопје и Прендик Роберт од Скопје.

Дејноста во внатрешен трговски промет се проширува со: 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 090121.

Се брише досегашниот директор Ристов Ване.

Се запишува Киприновски Мирко директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2722/96. (7905)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1347/96 на регистарска влошка бр. 1-24712-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште на Претпријатието за производство, промет и услуги „ЦОЦИ“ п.о. увоз-извоз, ул. „Јужен булевар“ б.б. реон 9, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1347/96. (7906)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1471/96 на регистарска влошка бр. 1-68139-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Производно-трговското Претпријатие „ТЕХНО-АУТО-ТК“ д.о.о. с. Стојаково.

Претпријатието е основано со договор за основање од 19.06.1996 год. а основач е Карамичев Тодор од Стојаково.

Дејности: 020110, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 090121, 110309, 110909, откуп и пласман на земјоделски производи, 070310, 070320.

Во прометот на претпријатието има неограничени овластувања а за преземените обврски одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешно-трговското работење е карамичев Тодор, директор на претпријатието без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1471/96. (7907)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1200/96 на регистарска влошка бр. 1-68122-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство и промет „КИВАЗ“ п.о. ул. „Димо Хаџи Димов“ бр. 102, Скопје.

Дејности: 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 07021, 070211, 070212, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 080112, 080119, 080201, 080202, 06050, 060501, 060502, 060503, 090131, 100200, 110109, 110302, 110303, 110309, 110902, 110903, 110906, 110909, 020110, 020120.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1200/96. (7908)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2794/96 на регистарска влошка бр. 1-157-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Новинско издавачката работна организација „ПРОСВЕТЕНА ЖЕНА“ ц.о. бул. „ЈНА“ бб, Скопје.

Се брише Татјана Копачева, директор и главен и одговорен уредник без ограничување.

Се запишува Лилјана Дирјан в.д. директор и главен уредник без ограничување во рамките на регистрирани внатрешни трговски дејности.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2794/96. (7909)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1929/96 на регистарска влошка бр. 1-16826-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето поради припојување на Производно-трговското претпријатие „МАСПРОМ“ ц.о. извоз-увоз с. Љубин ул. „104“ бр. 46, Скопје.

Бришење на Производно-трговското претпријатие „МАСПРОМ“ ц.о. увоз-извоз, с. Љубин ул. „106“ бр. 46, Скопје поради припојување кон Производно услужното претпријатие „МАСПРОМ-ИНЖИНИРИНГ“ д.о.о. п.о. извоз-увоз, ул. „Њу Делхиса“ бр. 2-3-4 локал 16, рег. влошка 1-16826-0-0-0.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1929/96. (7910)

Основниот суд Скопје – Скопје, со решението Срег. бр. 2420/96 на регистарска влошка бр. 1-67287-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и на седиште на Производното, трговско, угостителско и услужно претпријатие „СИМ-СТА-КО“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Благоја Тоска“ бр. 23, Тетово.

Се брише досегашното седиште на Претпријатието „СТИМ-СТА-КО“ од Тетово, ул. „Благоја Тоска“ бр.

23, и во иднина ќе гласи: Производно, трговско, угостителско и услужно претпријатие „Д.С.Т.“ д.о.о. увоз-извоз ул. „М. Тито“ 66, Тетово.

Од претпријатието истапуваат основачите Светислав Симоски и Горги Зафировски од Тетово со одлука од 03.09. 1996 година.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2420/96. (7833)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1552/96 на регистарска влошка бр. 1-12732-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата на Претпријатието за внатрешен и надворешен промет „ДАМИНГ“ ц.о. ул. „Вамбел“ 2/1-15, Скопје

Новата фирма гласи: Претпријатие за производство, промет и услуги „ДАМПИНГ“ ц.о. извоз-увоз, ул. „Вамбел“ 2/1-15, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1552/96 (7647)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1600/96 на регистарска влошка бр. 1-67994-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за услуги, трговија и производство „МИНОЛИ ДГ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Иво Лола Рибар“ 72/1-8, Скопје.

Дејности: 011941, 011949, 013030, 013072, 013074, 013099, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 110109, 110302, 110303, 110309, 110902, 110909, 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во свое име и за своја сметка. Претпријатието одговара со целокупниот свој имот.

Директор на претпријатието е Грозда Лазаревска со неограничено овластување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1600/96. (7648)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2144/96 на регистарска влошка бр. 1-14992-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Услужното трговско претпријатие на големо и мало „ЗУРАП КОМЕРЦ“ д.о.о. увоз-извоз с. Вранчиште, Гостивар

Дејности: 011312, 013500, 013909, 090123, 090124, 090181, 090189, 090209, 110399, 110109, 110302.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2144/96 (7649)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2167/96 на регистарска влошка бр. 1-50121-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата и основач на Здравствената организација по општа медицина „АВИЦЕНА“ п.о. с. Липково, Куманово.

Новиот назив е Приватна здравствена организација – ординација по општа медицина „МЕДИ-РЕС“ п.о. с. Липково, Куманово.

Кон претпријатието пристапува Дринка Крстич, со одлука од 15.08.1996 год.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2567/96. (7652)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2539/96 на регистарска влошка бр. 1-18692-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште, основач и промена на лице овластено за застапување на Производното трговско претпријатие „М3“ АМЕР МАК“ д.о.о. експорт-импорт, бул. „АВНОЈ“ бр. 34, Скопје.

Се менува досегашното седиште на претпријатието „М3 Амер Мак“ д.о.о. Скопје, ул. „Чедомир Кантарџиев“ бр. 14 и во иднина ќе гласи: бул. „АВНОЈ“ бр. 34, Скопје.

Од претпријатието истапуваат досегашните основачи Роберт Милетич, Златко Милетич и Бранислав Милетич со одлука од 23.09.1996 год., а пристапуваат Катја Милошевска од Скопје и Милошевски Благоја од Скопје со одлука од 23.09.1996 год.

Се брише досегашниот застапник Златко Милетич, в.д. директор без ограничување, а се запишува Благоја Милошевски, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2593/96. (7727)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати:

Правоаголен печат под назив: „Електро-Скопје“, од Скопје. (6208)

Тркалезен печат и штембил под назив: „Претпријатие за трговија и услуги „Мак Консалтинг“ – Скопје“. (6209)

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за промет и услуги „Марбокс“ експорт-импорт д.о.о. – Скопје“. (6210)

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за производно услужна трговија „Орман“ ц.о. увоз-извоз – с. Вранчиште – Гостивар. (6211)

Тркалезен печат и штембил под назив: „Друштво за професионална рехабилитација и вработување на инвалиди „Заштита“ д.о.о. – Скопје. (6212)

Тркалезен печат и штембил под назив: „Претпријатие за изградба на хидроградежни објекти и услуги увоз-извоз „Баг-Коп“ с. М. Речица – Тетово. (6213)

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за производство и промет на големо и мало „Мега \$ Мармара“ д.о.о. – Скопје експорт – импорт – Скопје. (6214)

Тркалезен печат и штембил под назив: „ППТП „Агарија Комерц“ експорт-импорт – Скопје. (6215)

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за трговија, туризам и угостителство „Томи“ ц.о. увоз-извоз – Скопје. (6216)

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 0164133 издаден од УВР – Тетово на име Рамадани Башким, с. Добарце, Тетово. (6150)

Пасош бр. 760240/95 издаден од УВР – Куманово на име Емини Кадри, с. Ваксинце, Куманово. (6151)

Пасош бр. 421826/94 издаден од УВР – Куманово на име Ангеловски Тодосија, ул. „Б.И.Гуне“ бр. 5-а, Куманово. (6152)

Пасош бр. 61609/93 издаден од ОВР – Крушево на име Иами Асаноски, с. Житоше, Крушево. (6153)

Пасош бр. 042874/93 издаден од УВР – Тетово на име Јауми Илази, с. Челопек, Тетово. (6154)

Пасош бр. 169434/93 издаден од УВР – Куманово на име Шериф Феџули, с. Опае, Куманово. (6155)

Пасош бр. 036028 издаден од УВР – Струмица на име Андонов Сашо, ул. „Мирче Ацев“ бр. 6, Струмица. (6156)

Пасош бр. 0190463 издаден на име Станојовски Ице, ул. „Партизанска“ бр. 99/18, Битола. (6157)

Пасош бр. 899310 издаден од ОВР – Струмица на име Јанакева Васка, ул. „Тимо Тренчев“ бр. 27, Струмица. (6158)

Пасош бр. 0485446 издаден од УВР – Струмица на име Стојанов Наке, с. Зубово 32, Струмица. (6159)

Пасош бр. 220425/94 издаден на име Абдулаи Агим, нас. Теферич, Струга. (6160)

Пасош бр. 192717 издаден од УВР – Тетово на име Феџули Медит, с. Одри, Вратница. (6161)

Пасош бр. 736416/95 издаден од УВР – Тетово на име Нухман Бериша, с. Отушиште, Тетово. (6162)

Пасош бр. 400272/94 издаден од УВР – Тетово на име Хамим Мустафи, с. Ново Село 2, Тетово. (6163)

Пасош бр. 0230310 издаден на име Рамадани Џемил, с. Падалиште, Гостивар. (6164)

Чекови од тековна сметка бр. 8891-84 и чекови од бр. 12138976 до 12138984, 11602565 и 11602566 издадена од Стопанска банка а.д. – Скопје на име Панчевска Цветанка, ул. „Радишанска“ бр. 25-15, Скопје. (6165)

Чекови од тековна сметка бр. 35314-96 и чекови бр. 5282324 и 5282325 издадени од Стопанска банка а.д. – Скопје на име Горан Стојановиќ, ул. „Мито Хаџивасилев“ бр. 26/29, Скопје. (6166)

Чекови од бр. 11431394 до 11431396, 11753323, 12079544 издадени од Стопанска банка а.д. – Скопје на име Валентина Кимова, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 66-2-10, Скопје. (6167)

Работна книшка издадена на име Ристевска Весна, ул. „Никола Тесла“ бр. 145, Битола. (6168)

Работна книшка издадена на име Наумовска Трајанка, ул. „14 Бригада“ бр. 17-а, Скопје. (6169)

Работна книшка издадена на име Лазар Ризов, Скопје. (6170)

Работна книшка издадена на име Александра Христовска, Скопје. (6171)

Работна книшка издадена на име Мухамед Јусуф, Скопје. (6172)

Работна книшка издадена на име Катица Вукман, Скопје. (6173)

Работна книшка издадена на име Елизабета Стојковиќ, Скопје. (6174)

Работна книшка издадена на име Киро Стојановски, Скопје. (6175)

Работна книшка издадена на име Оливер Митковски, Скопје. (6176)

Работна книшка издадена на име Маријана Урумовска, Скопје. (6177)

Воена книшка издадена на име Дејан Крстевски, Скопје. (6178)

Чековна книшка бр. 50463/74 и чекови бр. 3524473 и 3524474 издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Санија Бурагева, Скопје. (6179)

Чековна книшка бр. 60159/68 и чекови од бр. 3363859 до 3363864 издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Најдоски Велчо, Скопје. (6180)

Чековна книшка бр. 74645/01 и чекови од бр. 3195964 до 3195969 издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Владемир Шукаров, Скопје. (6181)

Свидетелство за завршен III клас издаден од УЦСО „Цар Самоил“, Ресен на име Божиновски Кирче, Ресен. (6082)

Свидетелства и диплома за завршено средно образование – насока гимназија издадени од УЦСО „Јосип Броз Тито“ на име Крстевска Јованка, с. Евла. (6183)

Свидетелство за завршено средно образование издадено од ЕМУЦ „Никола Тесла“ – Скопје на име Ангеле Димитровски, Скопје. (6184)

Уверение издадено на име Сефери Абдул, ул. „Партизански одреди“ бр. 94, Кичево. (6185)

Решение Уп. бр. 25-2734 издадено на име Хатиџе Асај и Цавит Асај, Скопје. (6186)

Решение бр. 18-982/2-96 за давање одобрение за вршење компензациони работи со странство издадено на име „Гоша Металец“, Скопје. (6187)

Решение бр. 10313, сертификат бр. 1257 за возило со рег. бр. СК 323 АЛ издадено од Царинарница – Скопје на име „Крстевски МЖ Компани“, Скопје. (6188)

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за трговија, услуги и производство „Борозан“ д.о.о. – Скопје увоз-извоз“, Скопје. (6189)

Правоаголен печат под назив: „С.Т.Д. за производство и промет со буреци и бели печива „Кум“ – Сулејмани Шабан“ издаден на име С.Т.Д. „Кум“, Скопје.

Тркалезен печат под назив: „ТПП „Муча“ доо – Скопје, увоз-извоз, Скопје. (6191)

Пасош бр. 477892/94 издаден од УВР – Скопје на име Деан Соколовски, ул. „Никола Парапунов“ бр. 1/1-3, Скопје. (6192)

Пасош бр. 89800/93 издаден од УВР – Тетово на име Борко Блажевски, ул. „125“ бр. 3, Тетово. (6193)

Пасош бр. 333528/93 издаден од УВР – Скопје на име Љупчо Стефановски, ул. „11 Октомври“ бр. 14-1/7, Скопје. (6194)

Пасош бр. 390111/94 издаден од УВР – Скопје на име Ванчо Лазаревски, ул. „Анкарска“ бр. 31/19, Скопје. (6195)

Пасош бр. 685558 издаден од ГУВР – Скопје на име Дејан Чичоски, ул. „Б. Нушиќ“ бр. 13/2/9 – Карпош 2, Скопје. (6196)

Пасош бр. 328597/94 издаден од ГУВР – Скопје на име Ристо Деиловски, ул. „Галичник“ бр. 9 н. Бутел 1, Скопје. (6197)

Пасош бр. 552904/95 издаден од ГУВР – Скопје на име Коровиќ Сафет, ул. Самоилова бр. 89/8, Скопје. (6198)

Пасош бр. 0743726/95 издаден од ГУВР – Скопје на име Сулејман Харуни, ул. „Дижонска 1“ бр. 11, Скопје. (6199)

Пасош бр. 836334/96 издаден од ГУВР – Скопје на име Кардовиќ Мирсад, ул. „Б. Стевковски“ згр. 17/3/2, Скопје. (6200)

Пасош бр. 023830 издаден од УВР – Тетово на име Дејан Риза, с. Цепиште, Тетово. (6201)

Пасош бр. 320189 издаден од УВР – Скопје на име Смилески Смиле, ул. „Никола Парапунов“ бр. 3/73, Скопје. (6202)

Пасош бр. 282237 издаден од УВР – Штип на име Овнарски Стојанче, ул. „Деска“ бр. 74/2, Штип. (6203)

Работна книшка издадена на име Јусуфи Џемаљи, с. Сарај, Скопје. (6204)

Чековна книшка бр. 0036214/06 и чекови од бр. 11918119 до 11918121; од бр. 12562466 до 12562475 и бр. 12186717 издадени од Стопанска банка а.д. – Скопје на име Атанасовска Вера, ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 23-4/4, Куманово. (6205)

Чековна книшка бр. 78088-78 и чекови од бр. 3284419 до 3284422 издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Виолета Стоиленовска, Скопје. (6206)

Свидетелство издадено од ОУ „А С Макаренко“ – Скопје на име Усеин Атиџе, Скопје. (6207)

Пасош бр. 0366228 на име Газменд Томини, Дебар. (6263)

Индекс бр. 5000 издаден од Архитектонски факултет – Скопје на име Минов Јордан, Скопје. (6264)

Пасош бр. 162644 на име Мустафа Алајдин ул. „Челе Филиповски“ бр. 212, Гостивар. (6265)

Пасош бр. 0292201 издаден од МВР Демир Хисар на име Трајче Лозановски с. Жван, Д.Хисар. (6266)

Пасош бр. 0313132 издаден од ОВР М.Брод на име Тримчески Павле ул. „Кр.Република“ бр. 4, М.Брод. (6267)

Пасош бр. 485538 издаден од ОВР Струмица на име Златанов Роберт с. Лукатино 47, Струмица. (6268)

Пасош бр. 390432/94 издаден од УВР – Скопје на име Решат Ибраимовски, с. Црн Врв, Скопје. (6269)

Пасош бр. 149966/94 издаден од УВР – Велес на име Есад Каришиќ, с. Горно Оризари, Велес. (6270)

Пасош бр. 277352/94 издаден од УВР Скопје на име Абдулсамет Бафкаровски, с. Батинци бр. 381, Скопје. (6271)

Пасош бр. 572975/95 издаден од УВР – Скопје на име Рахим Бакијовиќ, ул. „Ордан Чопела“ бр. 64 б, Скопје.

Пасош бр. 204546/94 издаден од УВР – Куманово на име Тихомир Додевски, с. Карпош ул. 111 бр. 3, Скопје.

Пасош бр. 837839/96 издаден од УВР – Скопје на име Шериф Бекири, ул. „413“ бр. 5а, Скопје. (6216)

Пасош бр. 321036/94 издаден од УВР – Скопје на име Логин Кочишки, бул. „АВНОЈ“ бр. 80-2/19, Скопје. (6217)

Пасош бр. 479367/94 издаден од УВР – Скопје на име Кети Јордева, ул. „Лазар Димитров“ 1 бр. 20, Скопје. (6218)

Чекови од тековна сметка бр. 110354/70 и чекови од бр. 3160867 до 3160875, 3118431, 3078692, 3078693, 2840924, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Добрила Матошевиќ, Скопје. (6219)

Чекови од тековна сметка бр. 04081-8 и чекови бр. 1029899-0, 1029900-6, 1029901-4, 1029902-2, 1029903-3, 1029904-8, 1029905-5, 1029906-3, 1029907-1, 1029908-9 издадени од Инвест банка АД Скопје на име Благој Гурчевски, Скопје. (6220)

Чекови од тековна сметка бр. 8957/49 и чекови од бр. 2367185 до 2367204 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Марика Тетиковиќ, Скопје. (6221)

Работна книшка издадена на име Идриз Ариф, Скопје. (6222)

Работна книшка издадена на име Радица Бошковиќ, Скопје. (6223)

Работна книшка издадена на име Владимир Масларов, Скопје. (6224)

Пасош бр. 0224822/94 издаден од УВР – Св. Николе на име Југослав Стојановиќ, ул. „Ленинова“ бр. 53/4, Свети Николе. (6225)

Пасош бр. 388948/94 издаден од УВР – Скопје на име Сашо Костовски, ул. „Разлов. востание“ бр. 13/1-8, Скопје. (6226)

Пасош бр. 394064/95 издаден од УВР – Скопје на име Улвије Мифтари, ул. „7 јули“ бр. 15, Скопје. (6227)

Пасош бр. 761618/95 издаден од УВР – Куманово на име Бајрамша Бекировска, ул. „Ужичка“ бр. 37, Куманово. (6228)

Чекови од тековна сметка бр. 85903/72 и чекови бр. 3339075, 3339076 и 3339077, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Станиша Станковиќ, Скопје. (6229)

Чекови од тековна сметка бр. 89543-49 и чекови од бр. 1006819 до 1006830 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Елена Серафимовска, Скопје. (6230)

Чекови од тековна сметка бр. 207518041 и чекови од бр. 50003303770 до 50003303775 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Димитрија Петрушевски, Скопје. (6231)

Чекови од тековна сметка бр. 54803/58 и чекот бр. 2259480 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Велче Илиевски, Скопје. (6232)

Работна книшка издадена на име Војо Самандов, Скопје. (6233)

Работна книшка издадена на име Момчило Шуманов, Скопје. (6234)

Работна книшка издадена на име Абдула Сума, Скопје. (6235)

Работна книшка издадена на име Анела Дридар, Скопје. (6236)

Решение Уп. бр. 25-894 издадено на име Халиум Абдирахман, Скопје. (6237)

Пасош бр. 0102808 издаден од УВР – Скопје на име Трпковски Боби, ул. „Бутелска“ бр. 2/5, Скопје. (6238)

Пасош бр. 304547/94 издаден од УВР – Тетово на име Салахи Вајдин, с. Боговиње, Тетово. (6239)

Пасош бр. МКД 0109782/93 издаден од ОВР – Ресен на име Поповска Викторија, с. Болно, Ресен. (6248)

Пасош бр. 0579042 издаден од УВР – Кочани на име Богатинов Павле, с. Чешиново, Кочани. (6240)

Пасош бр. 0222305 издаден од ОВР – Струмица на име Петров Милче, с. Добрашинци 64, Струмица. (6241)

Пасош бр. 203838 издаден од ОВР – Куманово на

име Стошевски Моме, ул. „5“ бр. 13, с. Карпош, Куманово. (6242)

Чекови од тековна сметка бр. 0054376/27 и чекови бр. 0002596546, 0002596547, 0002596548, 0002362103 и 0002362108 издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Бакин Абдул, ул. „Топанска“ бр. 21, Скопје. (6243)

Работна книшка издадена на име Богоевска Љубица, Скопје. (6244)

Решение Уп. бр. 12-10825 издадено на име Стојчевски Благоја, ул. „Рилски конгрес“ бр. 2-5, Скопје. (6246)

Правоаголен печат под назив: „Кебапчилница „Чврга“, ул. „8-ма Ударна бригада“ бр. 39, Атанасоски Славко – 227 200“ издаден на име Кебапчилница „Чврга“, Скопје. (6247)

Тековна сметка бр. 3514/71 и чекови бр. 746782, 794138, 794139 издадени од Стопанска банка АД Скопје – филијала Т. Велес, на име Ангеле Крстевски, ул. „Андон Шурков“ бр. 25/2 ст. 10, Велес. (6245)

Работна книшка издадена на име Столески Стаке, Скопје. (6256)

Решение Уп. бр. 12-10825 издадено на име Стојчевски Благоја, ул. „Рилски конгрес“ бр. 2-5, Скопје. (6258)

Тркалезен печат под назив: „Стоно тениски клуб „Работнички“ – Скопје“. (6259)

Тркалезен печат и штембил под назив: „Претпријатие за производство, трговија и услуги на големо и мало „Хелио“ експорт-импорт д.о.о. – Скопје“. (6260)

Тркалезен печат и штембил под назив: „Трговско произведено претпријатие „Шаар“ експорт-импорт – Битола“. (6261)

Штембил под назив: „Претпријатие за трговија и услуги „Промо – Сиененс“ д.о.о. експорт-импорт – Скопје“. (6262)

Пасош бр. 0023342/93 издаден од ОВР – Македонски Брод на име Стојкоски Пецо, ул. „Васко Карангелески“ бр. 1, Мак. Брод. (6248)

Пасош бр. 0486974 издаден од ОВР – Струмица на име Бајрактаров Марјан, ул. „11 Септември“ бр. 3, Струмица. (6249)

Пасош бр. 194842/94 издаден од ОВР – Гостивар на име Алиу Буран, с. Чегране, Гостивар. (6250)

Пасош бр. 148276 издаден од УВР – Тетово на име Незири Агим, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 132, Тетово. (6251)

Пасош бр. 310133 издаден од УВР – Тетово на име Незири Фатима, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 132, Тетово. (6252)

Пасош бр. 214292 издаден од УВР – Скопје на име Минов Јордан, ул. „Струма“ бр. 3/1-7, Скопје. (6253)

Пасош бр. 0183425 издаден од ОВР – Струмица на име Палифров Ванчо, ул. „Благој Мучето“ бр. 50/15, Струмица. (6254)

Чекови од тековна сметка бр. 0054376.27 и чекови бр. 0002596546, 0002596547, 0002596548, 0002362103 и 0002362108 издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Бакин Абдул, ул. „Топанска“ бр. 21, Скопје. (6255)

име Бајрактаров Марјан, ул. „11 Септември“ бр. 3, Струмица. (6249)

Пасош бр. 194842/94 издаден од ОВР – Гостивар на име Алиу Буран, с. Чегране, Гостивар. (6250)

Пасош бр. 148276 издаден од УВР – Тетово на име Незири Агим, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 132, Тетово. (6251)

Пасош бр. 310133 издаден од УВР – Тетово на име Незири Фатима, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 132, Тетово. (6252)

Пасош бр. 214292 издаден од УВР – Скопје на име Минов Јордан, ул. „Струма“ бр. 3/1-7, Скопје. (6253)

Пасош бр. 0183425 издаден од ОВР – Струмица на име Палифров Ванчо, ул. „Благој Мучето“ бр. 50/15, Струмица. (6254)

Пасош бр. 0059624 издаден од ГУВР Скопје на име Нина Младеновска, Скопје.

Чекови од тековна сметка бр. 0054376.27 и чекови бр. 0002596546, 0002596547, 0002596548, 0002362103 и 0002362108 издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Бакин Абдул, ул. „Топанска“ бр. 21, Скопје. (6255)

ОБЈАВИ

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал О.П. „СТА-КЛАРА“ – Дебар

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 21.11.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Први Мај“ бб, Дебар во време од 09 до 13 часот.

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, АД „Фротир-ка“ Делчево објавува

ЈАВЕН ПОВИК ЗА КУПУВАЊЕ АКЦИИ СО ПОПУСТ И БЕЗ ПОПУСТ

I. Предмет на продажба на овој повик се 16.689 акции во вкупна вредност од 1.638.344 ДЕМ од кои 10.358 акции во износ од 1.035.824 ДЕМ се со попуст а останатите 6025 акции во износ од 602.520 ДЕМ се без попуст.

Вредноста на една акција изнесува 100 ДЕМ.

II. 1. Право на акции со попуст имаат работниците кои во АД „Фротирка“ Делчево непрекинато работеле најмалку 2 години пред донесувањето на Одлуката за трансформација.

Правото на купување акции може да се користи еднократно и тоа само во едно претпријатие.

Вработените и други лица кои имаат право да купат акции со попуст, попустот го користат индивидуално и тоа 30% од номиналната вредност на акцијата како основен попуст зголемен за 1% за секоја полна година работење во претпријатието.

Износот на купените акции со попуст неможе да го надмине износот од 25000 ДЕМ.

Акциите што се купуваат со попуст се достапни за сите корисници на попустот под еднакви услови.

Плаќањето на акциите со попуст ќе се врши месечно во рок од 5 години со грејс период од 2 години сметано од денот на продажбата.

Купувачите на акции со попуст имаат права потврдени со Закон.

2. Право на купување акции без попуст имаат сите заинтересирани физички и правни лица.

Рокот за плаќање на акции без попуст изнесува 15 дена од денот на продажбата.

III. Рокот за запишување на акции трае 15 дена од денот на објавувањето на повикот.

Поблиски информации во врска со продажбата на акциите можат да се добијат секој работен ден во управата на АД „Фротирка“ Делчево.

СОДРЖИНА

- | | |
|--|------|
| 1224. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на царински контингенти при увоз на стоки во 1996 година | 3273 |
| 1225. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Св. Кирил и Методиј“ с. Дабилца – Струмица | 3273 |
| 1226. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Мирче Ацев“ во Скопје | 3273 |
| 1227. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Кочо Рацин“ во Блатец – Винаца | 3273 |
| 1228. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Гоце Делчев“ с. Косел – Охрид | 3273 |
| 1229. Одлука за давање согласност на Статутот на Државното средно медицинско училиште „Д-р Јован Калаузи“ во Битола | 3274 |
| 1230. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Ванчо Прке“ од Делчево | 3274 |
| 1231. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Кирил и Методиј“ во Штип | 3274 |
| 1232. Одлука за давање согласност на Статутот на Хидробиолошкиот завод во Охрид | 3274 |
| 1233. Решение за именување членови на Собранието на ЈП за берзанско работење „Агро – Берза“ – Скопје | 3274 |
| 1234. Решение за разрешување и именување член на Училишниот одбор на ОУ „Телефејџ“ – Скопје | 3275 |
| 1235. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работодаден орган на ВПОС „Струмички Слив“ – Струмица | 3275 |
| 1236. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работодаден орган на РО за стопанисување со води Водостопанство „Извори“ – Гостивар | 3275 |
| 1237. Правилник за единствен царински документ и другите исправи во царинската постапка | 3275 |
| 1238. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 154/96 од 27 ноември 1996 година | 3378 |
| 1239. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 138/96 од 27 ноември 1996 година | 3379 |
| 1240. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 157/96 од 27 ноември 1996 година | 3379 |
| Исправка на Одлуката за изменување на Одлуката за распоредување на стоките на форми на извоз и увоз | 3380 |